

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ ВО 2008 ГОДИНА



contact@slvesnik.com.mk

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2008

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Регулативи на Советот на Европската унија	102
Законодавно-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	16	Колективни договори.....	102
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	16	Спогодби.....	103
Претседател на Република Македонија.....	16	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	103
Влада на Република Македонија.....	18	Фонд за здравствено осигурување на Македонија	104
Комисија за политички систем.....	55	Адвокатска комора на Република Македонија..	106
Министерство за одбрана.....	55	Комора на извршители на Република Македонија.....	106
Министерство за внатрешни работи.....	55	Комисија за избор на членови на Советот на јавните обвинители.....	106
Министерство за надворешни работи.....	56	Академија за обука на судии и јавни обвинители	106
Министерство за правда.....	56	Јавно обвинителство на Република Македонија.....	107
Министерство за финансии.....	57	Основен суд Скопје I - Скопје.....	107
Министерство за економија.....	59	Основен суд во Берово.....	107
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	61	Основен суд во Винаца.....	107
Министерство за здравство.....	64	Основен суд во Велес.....	107
Министерство за образование и наука.....	65	Основен суд во Гостивар.....	107
Министерство за труд и социјална политика...	67	Основен суд во Крива Паланка.....	107
Министерство за култура.....	68	Основен суд во Кратово.....	107
Министерство за транспорт и врски.....	69	Основен суд во Кичево.....	107
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	71	Основен суд во Кочани.....	107
Министерство за локална самоуправа.....	72	Основен суд во Куманово.....	107
Комисија за хартии од вредност.....	72	Основен суд во Неготино.....	107
Управа за извршување на санкциите.....	77	Основен суд во Радовиш.....	107
Уставен суд на Република Македонија.....	77	Основен суд во Струга.....	107
Судски совет на Република Македонија.....	80	Основен суд во Струмица.....	107
Државна изборна комисија.....	82	Основен суд во Тетово.....	108
Државен завод за геодетски работи.....	82	Нотарска комора на Република Македонија..	108
Агенција за катастар на недвижности.....	86	Фармацевтска комора на Македонија.....	108
Државен завод за статистика.....	90	ЈП Службен весник на РМ.....	108
Народна банка на Република Македонија...	91	Совет за радиодифузија на Република Македонија.....	108
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	92	Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	109
Агенција за млади и спорт.....	95	Дирекција за радијациона сигурност.....	109
Агенција за државни службеници на РМ.....	95	Дирекција за заштита и спасување.....	109
Агенција за цивилно воздухопловство.....	95	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	109
Агенција за електронски комуникации на РМ	95	Дирекција за заштита на лични податоци...	110
Агенција за вработување на Република Македонија.....	96	Комисија за заштита на конкуренцијата.....	110
Агенција за пошти.....	96	Комора на медијатори на Република Македонија.....	111
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	97	Локална самоуправа.....	111
Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	99	Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП на РМ.....	111
Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	99	Управа за ветеринарство.....	111
Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	99	Факултет за туризам и угостителство – Скопје.....	112
Одбор за доделување на наградата „23 Октомври“.....	99	Факултет за туризам и угостителство – Охрид.....	112
Меѓународни договори.....	99	Ректорска управа на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје.....	112
Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придржува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	101	Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија ЕВН Електростопанство на Македонија.....	112
Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	102	Сојуз на здруженијата на пензионерите на Македонија.....	112

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2008 ГОДИНА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.		
49.		Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.....	4/2
50.		Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	4/23
51.		Закон за изменување и дополнување на Царинскиот закон.....	4/36
70.		Закон за изменување и дополнување на Законот за политичките партии.....	5/2
87.		Закон за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.....	7/1
88.		Закон за рибарство и аквакултура.....	7/62
89.		Закон за сточарството.....	7/96
90.		Закон за Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги.....	7/124
91.		Закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....	7/132
92.		Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	7/140
93.		Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.....	7/148
94.		Закон за образование на возрасните.....	7/180
96.		Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	8/2
110.		Закон за поштенските услуги.....	9/1
111.		Закон за вонпарнична постапка.....	9/1
112.		Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата....	10/2
113.		Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа.....	10/3
		Исправка	17/5
114.		Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација.....	10/4
178.		Закон за определување дополнителен услов за вршење јавна функција.....	14/2
212.		Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем, наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу ЈП Македонски железници Инфраструктура - Скопје и Меѓународната банка за обнова и развој.....	17/2
213.		Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем, наменет за Проектот за реформи во железницата, кој ќе се склучи меѓу Македонски железници Транспорт АД - Скопје и Меѓународната банка за обнова и развој.....	17/3
222.		Закон за дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	19/2
223.		Закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој (ИДА) по Договорот за кредит за проектот за подобрување на водоснабдувањето.....	19/4
224.		Закон за престанување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој (ИБРД) по Договорот за заем за проектот за подобрување на водоснабдувањето.....	19/4
225.		Закон за прогласување на важењето на Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната комерцијална банка на Република Кина по Договорот за кредит за реализација на инфраструктурни проекти.....	19/5
2111.		Исправка	106/33
306.		Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	22/2
548.		Закон за високото образование.....	35/1
549.		Закон за генетски модифицирани организми.....	35/67
550.		Закон за изменување и дополнување на Законот за судовите.....	35/111
577.		Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување.....	37/2
656.		Закон за катастар на недвижности.....	40/2
695.		Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој.....	41/2
2114.		Исправка	106/33
782.		Закон за научно – истражувачката дејност.....	46/1
1407.		Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита....	77/1
1462.		Закон за основање на Универзитет за информатички технологии во Скопје....	81/2
1463.		Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државен универзитет "Гоце Делчев" во Штип....	81/3

1464. Закон за основање на Технолошко-технички факултет, Ветеринарен факултет и Правен факултет во состав на Универзитетот "Св.Климент Охридски" во Битола.....	81/4	1557. Закон за изменување и дополнување на Законот за облигационите односи....	84/23
1465. Закон за основање на високообразовна установа Факултет за безбедност во состав на Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола.....	81/5	1558. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем по Проектот за подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа.....	84/51
1466. Закон за високообразовните установи на верските заедници.....	81/6	1559. Закон за дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија.....	84/52
1467. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Државен универзитет во Тетово.....	81/8	1560. Закон за финансиско обезбедување.....	84/53
1468. Закон за изменување на Законот за просветната инспекција.....	81/10	1561. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материи.....	84/58
1469. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	81/10	1562. Закон за дополнување на Законот за внатрешни работи.....	84/59
1470. Закон за престанување на важењето на Законот за арондација.....	81/11	1563. Закон за задолжување на Република Македонија кај банката за развој при Советот на Европа по Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на „Проектот за изградба на фискултурни сали“.....	84/60
1471. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравјето на растенијата..	81/11	1564. Закон за јавните патишта.....	84/61
1472. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за странски инвестиции на Република Македонија.....	81/20	1573. Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.....	85/1
1473. Закон за изменување и дополнување на Законот за спортот.....	81/22	1589. Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи.....	86/2
1474. Закон за изменување и дополнување на Законот за управата за јавни приходи.....	81/28	1590. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	86/2
1475. Закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити.....	81/31	Исправка	106/33
1476. Закон за изменување и дополнување на Законот за девизното работење.....	81/33	1591. Закон за изменување на Законот за градежните производи.....	86/3
1477. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.....	81/41	1592. Закон за дополнување на Законот за детективската дејност.....	86/4
1478. Закон за кредитно биро.....	81/44	1593. Закон за изменување на Законот за архивската граѓа.....	86/4
1499. Закон за изменување на Законот за Владата на Република Македонија.....	82/2	1594. Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	86/7
1500. Закон за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа.....	82/3	1595. Закон за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија.....	86/8
1501. Закон за изменување и дополнување на Законот за градење.....	82/5	1596. Закон за изменување на Законот за донации и за спонзорствата во јавните дејности.....	86/9
2112. Исправка	106/33	1597. Закон за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи.....	86/10
1502. Закон за градежното земјиште.....	82/30	1598. Закон за изменување на Законот за финансирање на политичките партии... ..	86/11
1503. Закон за постапување по претставки и предлози.....	82/42	1599. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	86/12
1504. Закон за заштита на правата на пациентите.....	82/47	1600. Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	86/15
1505. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување....	82/68		
1543. Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка.....	83/1		
1554. Закон за стоконите резерви.....	84/2		
1555. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	84/8		
1556. Закон за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	84/14		

1601. Закон за гробишта и погребални услуги	86/16	1671. Закон за изменување и дополнување на Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата.....	89/16
1602. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување.....	86/35	1672. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност..	89/18
1621. Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на претпријатијата со доминантна сопственост на државата во периодот од 2000 до 2004 година.....	87/2	1673. Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност.....	89/27
1622. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	87/3	1674. Закон за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство.....	89/37
1623. Закон за водите.....	87/11	1675. Закон за изменување и дополнување на Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	89/38
1643. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	88/2	1676. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделската инспекција.....	89/40
1644. Закон за шумарска и ловна инспекција.	88/3	1677. Закон за изменување и дополнување на Законот за пасиштата.....	89/41
1645. Закон за изменување и дополнување на Законот за минералните сировини....	88/10	1678. Закон за изменување и дополнување на Законот за виното.....	89/42
1646. Закон за престанување на важењето на Законот за здружување на земјоделците	88/29	1679. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење земјоделска дејност.....	89/43
1647. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	88/29	1680. Закон за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација.....	89/44
1648. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	88/34	1697. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година.....	90/1
1649. Закон за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи.....	88/37	1707. Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија.....	92/1
1650. Закон за изменување и дополнување на Законот за таксата за привремен престој.....	88/41	1708. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителниот примерок.....	92/5
1651. Закон за техничката инспекција.....	88/42	1709. Закон за изменување и дополнување на Законот за сопственост и други стварни права.....	92/8
1652. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	88/52	1710. Закон за изменување и дополнување на Законот за филмскиот фонд на Република Македонија.....	92/9
1653. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	88/53	1711. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	92/11
1654. Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите.....	88/54	1862. Закон за судска служба.....	98/2
1655. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	88/55	1863. Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка.....	98/19
1656. Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	88/57	1864. Закон за учебници за основно и средно образование.....	98/32
1657. Закон за изменување и дополнување на Законот за чек.....	88/77	1865. Закон за изменување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата	98/39
1658. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавен долг.....	88/78	1866. Закон за изменување и дополнување на Законот за државјанството на Република Македонија.....	98/39
1659. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.....	88/85	1867. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	98/40
1660. Закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар.....	88/87	1868. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција.....	98/42
1661. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка.....	88/89		
1667. Закон за инвалидски организации.....	89/2		
1668. Закон за изменување и дополнување на Законот за музеите.....	89/11		
1669. Закон за изменување и дополнување на Законот за употребата на македонскиот јазик.....	89/14		
1670. Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеките.....	89/14		

1869. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	98/44	1956. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите.....	103/67
1870. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	98/45	1957. Закон за изменување на Законот за заштита на потрошувачите.....	103/68
1871. Закон за изменување и дополнување на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.....	98/47	1958. Закон за изменување и дополнување на Законот за акредитација.....	103/69
1872. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	98/48	1959. Закон за изменување на Законот за платите на судиите.....	103/70
1873. Закон за изменување на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.....	98/49	1960. Закон за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија.....	103/70
1919. Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа.....	101/1	1961. Закон за аудиовизуелните добра.....	103/75
1928. Закон за ратификација на Препораката на Советот за царинска соработка во врска со измените на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска соработка.....	102/2	1962. Закон за прогласување на локалитетот "Куклица" за споменик на природата....	103/88
1929. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Европската инвестициона банка по финансискиот договор за глобално финансирање на мали и средни претпријатија и инфраструктурни проекти од локалната самоуправа во износ од 20 милиони евра.....	102/11	1963. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование....	103/91
1930. Закон за изменување и дополнување на Законот за агенциите за привремени вработувања.....	102/12	1964. Закон за изменување и дополнување на Законот за научно – истражувачката дејност.....	103/96
1931. Закон за изменување на Законот за даноците на имот.....	102/13	1965. Закон за престанување на примената на Законот за заштита на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство.....	103/98
1932. Закон за изменување и дополнување на Законот за евиденциите во областа на трудот.....	102/13	1966. Закон за престанување на важење на Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Република Португалија по Договорот за Проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип.....	103/98
1933. Закон за изменување и дополнување на Законот за матична евиденција за осигурениците и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.....	102/15	1967. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	103/99
1934. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад.....	102/16	1968. Закон за изменување на Законот за преземање на гаранции по користени кредити од Европската инвестициона банка.....	103/99
1935. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.....	102/18	1969. Закон за изменување на Законот за уредување на односите во врска со отплатата на користени кредити од меѓународните финансиски организации.....	103/100
1951. Закон за основното образование.....	103/3	1970. Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија.....	103/100
1952. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	103/44	1971. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Јапонската банка за меѓународна соработка по Договорот за заем за реализација на Проектот за подобрување на искористување на водата во басенот на реката Злетовица.....	103/102
1953. Закон за престанување на важењето на Законот за комасација.....	103/52	1972. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	103/103
1954. Закон за хидрометеоролошка дејност..	103/52	1973. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договор за Третиот програмски заем за развојни политики-ПДПЛ 3.....	103/105
2275. Исправка	115/2		
1955. Закон за изменување и дополнување на Законот за водостопанствата.....	103/64		

1974. Закон за дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година.....	103/106	2239. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година.....	112/2
1975. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	103/107	2334. Закон за изменување и дополнување на Законот за еднакви можности на жените и мажите.....	117/2
1976. Закон за изменување и дополнување на Законот за стоките резерви.....	103/107	2335. Закон за изменување и дополнување на Законот за стручно образование и обука.....	117/3
1977. Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции.....	103/109	2336. Закон за изменување на Законот за ученички стандард.....	117/4
1978. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на лични податоци.....	103/138	2337. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	117/5
2444. Исправка	124/1	2477. Закон за правна заштита на услугите кои се засноваат на, или опфаќаат, условен пристап.....	127/2
1979. Закон за изменување и дополнување на Законот за судскиот буџет.....	103/156	2523. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....	130/2
1980. Закон за изменување на Законот за малолетничка правда.....	103/157	2524. Закон за изменување и дополнување на Законот за технолошки индустриски развојни зони.....	130/5
1981. Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.....	103/157	2525. Закон за дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови.....	130/5
1982. Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност..	103/157	2526. Закон за прогласување на Старата скопска чаршија за културно наследство од особено значење.....	130/6
3138. Исправка	152/4	2527. Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Македонска банка за поддршка на развојот.....	130/13
1983. Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.....	103/158	2528. Закон за изменување на Законот за задолжување на Република Македонија кај Фондот за социјален развој при Советот на Европа, по Договорот за заем по Проектот за финансирање на мали и средни претпријатија, заради поттикнување на вработеноста.....	130/14
1984. Закон за изменување и дополнување на Законот за жичари и ски-лифтови....	103/160	2529. Закон за дополнување на Законот за административните такси.....	130/15
1985. Закон за дополнување на Законот за личното име.....	103/162	2671. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	136/2
1986. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето.....	103/163	3078. Исправка	148/201
2087. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	106/2	3223. Исправка	155/4
2088. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација.....	106/14	3382. Исправка	163/2
2089. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	106/15	2746. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	139/2
2090. Закон за лобирање.....	106/20	2747. Закон за издавање на вредносни бонови – ваучери.....	139/4
2091. Закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатура.....	106/25	2748. Закон за дополнување на Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.....	139/7
2125. Закон за изменување и дополнување на Законот за надворешни работи.....	107/1	2749. Закон за изменување и дополнување на Законот за берзи на земјоделско-прехранбени производи.....	139/8
2126. Закон за изменување на Законот за заштита на децата.....	107/5	2750. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на населението од заразни болести.....	139/10
2176. Закон за изменување и дополнување на Законот за парничната постапка.....	110/3	2751. Закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција.....	139/11
2177. Закон за изменување и дополнување на Законот за општата управна постапка.....	110/5		
2178. Закон за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите.....	110/10		
2179. Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.....	110/17		
2180. Закон за изменување на Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Република Македонија.....	110/19		
2217. Закон за изменување на Законот за Јавното обвинителство.....	111/2		
2218. Закон за јавна чистота.....	111/3		
2219. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2006 година.....	111/14		

2752. Закон за изменување и дополнување на Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човечкото тело заради лекување.....	139/12	3296. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	159/17
2785. Закон за возила.....	140/4	3297. Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на јавни давачки во траен влог во друштвата АД Органско-хемиска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ Скопје, АД за истражување, проектирање, производство и изградба на енергетски индустриски објекти со полна одговорност ЕМО-Охрид, ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп и Друштво за производство на производи со посебна намена 11 ОКТОМВРИ – ЕУРОКОМПОЗИТИ АД Прилеп.....	159/19
2786. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето.....	140/52	3312. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа.....	160/1
2787. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	140/56	3313. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	161/2
2894. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските од „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен следбеник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МAB СА за период 1991-1995 година“.....	142/2	3314. Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи.....	161/4
2895. Закон за задолжување согласно со „Договорот за регулирање на долгот на Македонски железници Транспорт АД Скопје како правен следбеник на ЈП Македонски железници Скопје кон Унгарски железници МAB СА за период 1991-1995 година“.....	142/3	3315. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	161/8
2896. Закон за изменување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување на спортските натпревари.....	142/4	3316. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	161/10
2897. Закон за изменување и дополнување на Законот за Бирото за развој на образованието.....	142/5	3317. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	161/12
2898. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	142/6	3318. Закон за изменување и дополнување на Законот за волонтерство.....	161/12
2899. Закон за Државниот испитен центар...	142/10	3319. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	161/13
2900. Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	142/15	3320. Закон за изменување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.....	161/14
2919. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпад.....	143/2	3321. Закон за изменување на Законот за пратениците.....	161/15
2920. Закон за изменување и дополнување на Законот за градежното земјиште.....	143/8	3322. Закон за изменување на Законот за платите на судиите.....	161/16
3136. Закон за дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	152/2	3323. Закон за дополнување на Законот за финансирање на политичките партии...	161/16
3290. Закон за изменување на Законот за животната средина.....	159/2	3324. Закон за дополнување на Законот за спречување на корупцијата.....	161/17
3291. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход...	159/3	3325. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници...	161/17
3292. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	159/9	3326. Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба.....	161/18
3293. Закон за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка.....	159/13	3327. Закон за изменување на Законот за малолетничка правда.....	161/18
3294. Закон за изменување на Законот за платниот промет.....	159/15	3328. Закон за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување..	161/19
3295. Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување.....	159/16	3458. Закон за изменување и дополнување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	165/2

3459. **Закон** за изменување на Законот за цивилните инвалиди од војната..... **165/5**
3484. **Буџет** на Република Македонија за 2009 година..... **166/1**
3485. **Закон** за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година.... **166/463**

ОДЛУКИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 1. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... | 1/2 |
| 10. Одлука за дополнување на Одлуката за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак..... | 2/2 |
| 179. Одлука за дополнување на Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... | 14/13 |
| 180. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировната операција во Авганистан..... | 14/13 |
| 204. Одлука за објавување јавен конкурс за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки..... | 16/1 |
| 205. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на Комисијата за реализирање на постапката за изведување на реконструкцијата, доградбата и надградбата на зградата на Собранието на Република Македонија... | 16/2 |
| 214. Одлука за именување член на Советот на Народната банка на Република Македонија..... | 17/5 |
| 215. Одлука за разрешување од функција на заменик на јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство во Скопје..... | 17/5 |
| 272. Одлука за објавување оглас за избор на членови на Комисијата за верификација на фактите..... | 21/2 |
| 360. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан..... | 25/2 |
| 484. Одлука за упатување на јавен повик до овластените предлагачи за доставување предлог на кандидати за членови на Советот за радиодифузија..... | 32/2 |
| 485. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија..... | 32/2 |

- | | |
|---|-------|
| 486. Одлука за основање на Анкетна комисија за утврдување на околностите на загинувањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски | 32/2 |
| 487. Одлука за именување на претседател и членови на комисијата на Агенцијата за пошти..... | 32/2 |
| 578. Одлука за објавување оглас за избор на членови на Комисијата за верификација на фактите..... | 37/24 |
| 719. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Обединетите нации UNIFIL во Либан.. | 42/1 |
| 794. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија..... | 47/2 |
| 817. Одлука за распуштање на Собранието на Република Македонија..... | 49/1 |
| 819. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија – медицински тим за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... | 49/2 |
| 820. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... | 49/2 |
| 821. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... | 49/2 |
| 822. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан..... | 49/3 |
| 823. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак..... | 49/3 |
| 1332. Одлука за избор на претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија..... | 75/2 |
| 1333. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија..... | 75/3 |
| 1334. Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија..... | 75/4 |
| 1335. Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија. | 75/4 |
| 1408. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија..... | 77/5 |

1409. Одлука за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија.....	77/5	1820. Одлука за избор на членови на Комитетот за односите меѓу заедниците.....	96/7
1410. Одлука за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	77/5	1821. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	96/7
1411. Одлука за дополнување на Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија.....	77/10	1822. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	96/8
1412. Одлука за основање на Буџетски совет на Собранието на Република Македонија.....	77/11	1823. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПС ЦЕИ).....	96/8
1418. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	78/2	1824. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот).....	96/8
1449. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Совет на Собранискиот канал.....	80/1	1825. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	96/9
1544. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	83/5	1826. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија со статус на придружен асоцијативен партнер (СЗЕУ).....	96/9
1545. Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	83/5	1827. Одлука за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	96/9
1731. Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	94/2	1828. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	96/10
1732. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија.....	94/3	1829. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“.....	96/10
1813. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Република Македонија...	96/2	2445. Исправка.....	124/2
1814. Одлука за избор на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	96/2	1830. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Св. Климент Охридски“.....	96/10
1815. Одлука за избор на членови на Советот на јавни обвинители на Република Македонија.....	96/2	1831. Одлука за разрешување и именување на членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хацивасилев Јасмин“.....	96/11
1816. Одлука за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	96/3	1832. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“.....	96/11
1817. Одлука за утврдување на составот на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната Унија (ИПУ).....	96/6		
1818. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	96/7		
1819. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија за редовни и инвестициони активности наменети за емитување на активностите на Собранието на Република Македонија за 2008 година.....	96/7		

1833. Одлука за подигање на Меморијален споменик на Тодор Проески во Крушево	96/12	2097. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	106/29
1843. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	97/2	2098. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПС ЦЕИ)	106/29
1844. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	97/2	2099. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	106/29
1845. Одлука за именување на заменици министри.....	97/2	2100. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија со статус на придружен асоцијативен партнер (СЗЕУ).....	106/30
1846. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стапките, основните и придонесите за задолжителното здравствено осигурување.....	97/3	2101. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот).....	106/30
1847. Одлука за стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2011 година.....	97/3	2102. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	106/30
1848. Одлука за стапката на придонесот од плати за пензиското и инвалидското осигурување од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2011 година.....	97/3	2103. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	106/30
1849. Одлука за стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2011 година.....	97/4	2104. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	106/31
1850. Одлука за стапката на придонесот за вработување од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2011 година.....	97/5	2105. Одлука за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	106/31
1851. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	97/5	2106. Одлука за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија.....	106/31
1852. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	97/6	2107. Одлука за избор на претседател и членови на Советот на Собранискиот канал.....	106/32
1901. Одлука за објавување јавен конкурс за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавни набавки.....	100/2	2240. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2008 година..	112/17
2092. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија...	106/25		
2093. Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија...	106/26		
2094. Одлука за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	106/27		
2095. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	106/27		
2096. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	106/29		

2250. **Одлука** за давање согласност на утврдена стапка на надоместок од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2008 година..... **113/2**
2338. **Одлука** за надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија..... **117/7**
2339. **Одлука** за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави..... **117/7**
2453. **Одлука** за избор на членови на Анкетната комисија за утврдување на околностите на загинавањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски..... **125/2**
2454. **Одлука** за именување на членови на Комисијата за електронски комуникации.. **125/2**
2455. **Одлука** за дополнување на Одлуката за избор на претседател и членови на Советот на Собранискиот канал..... **125/2**
2456. **Одлука** за разрешување од функцијата заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци..... **125/3**
2457. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ)..... **125/3**
2458. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација..... **125/3**
2459. **Одлука** за именување на заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија..... **125/3**
2460. **Одлука** за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија..... **125/3**
2618. **Одлука** за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија..... **133/1**
2672. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија-медицински тим за учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, АЛТЕА..... **136/20**
2673. **Одлука** за објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци..... **136/21**
2686. **Одлука** за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите..... **137/2**
2753. **Одлука** за именување на претседател и членови на Државната комисија за жалби по јавните набавки..... **139/13**
2754. **Одлука** за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија..... **139/13**
2921. **Одлука** за огласување избор на претседател, заменик и членови на Државната изборна комисија..... **143/9**
2951. **Одлука** за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев“..... **144/14**
2952. **Одлука** за именување на претседател и членови на Одборот за подигање на меморијален споменик на Тодор Проески во Крушево..... **144/15**
2953. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан..... **144/15**
2954. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија..... **144/15**
3023. **Исправка**..... **147/11**
3005. **Одлука** за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија со статус на придружен асоцијативен партнер (СЗЕУ)..... **147/4**
3006. **Одлука** за дополнување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците..... **147/4**
3007. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија..... **147/4**
3008. **Одлука** за дополнување на Одлуката за избор на членови на Анкетната комисија за утврдување на околностите на загинавањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски..... **147/4**
3009. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ)..... **147/4**
3010. **Одлука** за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)..... **147/5**

3011. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	147/5	3137. Одлука за избор на претседател, заменик и членови на Државната изборна комисија.....	152/4
3012. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	147/5	3267. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.....	156/1
3013. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател и членови и нивни заменици на Советот на Собранискиот канал.....	147/5	3329. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	161/22
3014. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	147/6	3330. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан.....	161/22
3015. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	147/6	3331. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	161/23
3016. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	147/7	3460. Одлука за давање согласност на Статутот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола	165/6
3017. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	147/7	3461. Одлука за именување заменик на директорот на Агенцијата за државни службеници.....	165/6
3018. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	147/8	3462. Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на пет години од загинавањето на претседателот на Република Македонија Борис Трајковски.....	165/6
3019. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	147/8	3463. Одлука за именување на претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички услуги.....	165/6
3124. Одлука за давање согласност на утврдната стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2009 година.....	151/2	3464. Одлука за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	165/6
		3465. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	165/7
		3466. Одлука за именување на член на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	165/7
РЕШЕНИЈА			
	Рег. бр.		Бр./стр.
	818.	Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.....	49/1
ПРОГРАМИ			
	Рег. бр.		Бр./стр.
	1783.	Национална програма за железничка инфраструктура 2008-2012.....	95/68
	2220.	Програма за формирање на стоконните резерви за период 2008-2010 година.....	111/29

3020. **Програма** за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2009 година..... **147/9**

ЗАКЛУЧОЦИ

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3021. Заклучоци од Собранието на Република Македонија..... | 147/11 |

ДЕЛОВНИЦИ

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1698. Деловник на Собранието на Република Македонија..... | 91/1 |

СТРАТЕГИИ

- | | |
|---|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1781. Национална стратегија за развој на електронските комуникации со информатички технологии..... | 95/2 |
| 1782. Стратегија за управување со јавниот долг на Република Македонија за период од 2008 до 2010 година..... | 95/36 |

РЕЗОЛУЦИИ

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 2108. Резолуција за бегалците од воените дејствија во Република Грција за време на Граѓанската и Втората светска војна | 106/32 |
| 2500. Резолуција за односите на Република Македонија со Косово..... | 128/2 |
| 2755. Резолуција за изнаоѓање на стратегија за наметнатиот спор од страна на Република Грција за нашето уставно име | 139/14 |
| 3222. Резолуција за приоритетите во 2009 година за пристапувањето на Република Македонија во Европската унија..... | 155/3 |
| 3407. Исправка | 164/3 |

ОГЛАСИ

- | | |
|--|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 361. Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија што ги избира Собранието на Република Македонија..... | 25/2 |

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| Исправка на Законот за земјоделското земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/2007)..... | 17/6 |
| 357. Закон за просторно и урбанистичко планирање (Пречистен текст)..... | 24/1 |

- | | |
|--|---------------|
| 2109. Исправка на Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 55/04)..... | 106/33 |
| 2110. Исправка на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Сл. весник на РМ“ бр. 54/07)..... | 106/33 |
| 2950. Закон за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност (Пречистен текст)..... | 144/2 |
| 3022. Исправки на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Сл. весник на РМ“ бр. 92/07)..... | 147/11 |
| 3276. Закон за семејството (Пречистен текст)..... | 157/1 |

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 2957. Одлука за определување на коефициентите за утврдување на плата на претседателот, заменик - претседателот и членовите на Државната комисија за жалби по јавни набавки..... | 144/16 |

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УКАЗИ

- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 385. Указ бр. 26 од Претседателот на Република Македонија..... | 27/2 |
| 386. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија..... | 27/2 |
| 417. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска..... | 29/2 |
| 418. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина..... | 29/2 |
| 419. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија..... | 29/2 |
| 420. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора..... | 29/3 |
| 421. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија..... | 29/3 |

422. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник во Организацијата на Обединетите нации.....	29/3	1319. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Републи- ка Бугарија и Република Молдова.....	74/2
423. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија и постојан претставник во Организацијата на Обединетите на- ции.....	29/3	1419. Указ бр. 39 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	78/2
504. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралство- то Белгија.....	33/2	1450. Указ бр. 40 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/2
505. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија во Кралството Белгија...	33/2	1451. Указ бр. 41 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/2
506. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија во Република Хрватска	33/2	1452. Указ бр. 42 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/2
507. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија во Романија.....	33/3	1453. Указ бр. 43 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/2
508. Указ бр. 28 од 6 март 2008 година од Претседателот на Република Македо- нија.....	33/3	1454. Указ бр. 44 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/2
509. Указ бр. 29 од 6 март 2008 година од Претседателот на Република Македо- нија.....	33/3	1455. Указ бр. 45 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/3
510. Указ бр. 30 од 6 март 2008 година од Претседателот на Република Македо- нија.....	33/3	1456. Указ бр. 46 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	80/3
511. Указ бр. 31 од 6 март 2008 година од Претседателот на Република Македо- нија.....	33/3	2293. Указ бр. 47 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	116/2
512. Указ бр. 32 од 6 март 2008 година од Претседателот на Република Македонија	33/3	2294. Указ бр. 48 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	116/2
795. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	47/2	2295. Указ бр. 49 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	116/2
796. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО.....	47/2	2296. Указ бр. 50 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	116/3
960. Указ бр. 38 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	55/1	2422. Указ бр. 39 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	123/2
1098. Указ бр. 33 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/2	2756. Указ за отповикување пратеник на Ре- публика Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Ре- публика Грција за надминување на разликата околу името под покрови- телство на Обединетите нации.....	139/14
1099. Указ бр. 34 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/2	2955. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Чешката Република.....	144/16
1100. Указ бр. 35 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/3	2956. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Републи- ка Македонија во Чешката Република	144/16
1101. Указ бр. 36 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/3	3024. Указ бр. 51 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	147/11
1102. Указ бр. 37 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/3	3125. Указ за поставување на пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Ре- публика Грција за надминување на разликата околу името под покрови- телство на Обединетите нации.....	151/2
1103. Указ бр. 38 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	64/3	3332. Указ бр. 40 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	161/23
		3333. Указ бр. 41 од Претседателот на Репуб- лика Македонија.....	161/23
		3408. Указ бр. 52 од Претседателот на Ре- публика Македонија.....	164/3

УРЕДБИ

2. **Уредба** за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење..... 1/2

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
424. Одлука за помилување на осудени лица	29/3
811. Одлука за помилување на осудени лица	48/2
1090. Одлука за помилување на осудени лица	63/1
1413. Одлука за помилување на осудени лица	77/11
1713. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2008 година - Националниот празник на Република Македонија.....	93/2
1714. Одлука за помилување на осудени лица...	93/2
1733. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	94/3
1874. Одлука за помилување-ослободување од гонење, без спроведување на постапка на.....	98/49
2461. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	125/4
2655. Одлука за помилување на осудени лица	135/2
3102. Одлука за помилување на осудени лица	149/2
3467. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2009 година.....	165/7

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

УРЕДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
71. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	5/3
115. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства и за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки.....	10/5
116. Уредба за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластување за носител на изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето.....	10/5

Прилози 1 и 2 кон Уредбата за висината на надоместокот за добивање на лиценца за изработување на урбанистички планови и овластувања за носител на изработување на урбанистички планови односно планер – потписник на планската документација, формата, содржината и начинот на издавање и одземање на лиценцата и на овластувањето донесена од Владата под број 19-45/1 од 15.01.2008 година, објавена во „Сл. весник на РМ“ бр. 10/08 од 21 јануари 2008 година.....	13/18
141. Уредба за Методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива.....	12/2
273. Уредба за начинот на вршење на јавен воздушен превоз и посебните услови во однос на потребниот персонал, воздухоплови, опрема и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	21/2
369. Уредба за изменување на Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	26/2
370. Уредба за изменување на Уредбата за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп.....	26/4
425. Уредба за услови и начин на давање медицинска помош на воздухопловно пристаниште.....	29/4
426. Уредба за услови и начин на вршење противпожарно обезбедување на аеродром и леталиште.....	29/6
541. Уредба за престанување на важење, односно на примена на прописите опфатени со проектот Регулаторна гилотина.....	34/1
824. Уредба за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал..	49/4
913. Уредба за спроведување на политиката за рурален развој.....	54/3
974. Уредба за посебните мерки на заштита на културното наследство во воена и вонредна состојба.....	56/2

975. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2009 година.....	56/3	2267. Уредба за начинот на давање на услугите на воздухопловна навигација, како и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	114/2
1104. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки....	64/3	2446. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки.....	124/2
1222. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2009 година.....	68/3	2478. Уредба за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист - спортска надеж.....	127/6
1249. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за јавни установи за деца - детски градинки по општини за 2009 година.....	69/2	2479. Уредба за определување на условите и начинот на доделување на национално спортско признание за врвно спортско остварување и висината на паричниот надоместок.....	127/8
1250. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца - детски градинки по општини за 2009 година.....	69/2	2585. Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на децентрализирано управување со првите четири компоненти од инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија.....	132/2
1270. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2009 година.....	70/3	2623. Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.....	134/2
1271. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата во 2009 година.....	70/4	2624. Уредба за престанување на важење на Уредбата за методологијата за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица.....	134/6
1272. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица за 2009 година.....	70/5	2687. Уредба за критериуми за дефинирање на рурални подрачја.....	137/11
1436. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2009 година.....	79/2	2958. Уредба за утврдување на меѓусебните односи на органите и структурите на целосно децентрализирано управување со петтата компонента од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија.....	144/17
1437. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини за 2009 година.....	79/2	3025. Уредба за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината.....	147/12
1565. Уредба за дополнување на Уредбата за применување на регулативите на Комисијата на Европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура.....	84/85	3026. Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина.....	147/29
1681. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за средното образование по општини за 2009 година.....	89/44	3298. Уредба за дополнување на Уредбата за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за средното образование по општини за 2009 година.....	159/22
1682. Уредба за методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2009 година..	89/45		
2181. Уредба за дополнување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....	110/20		

3299.	Уредба за дополнување на Уредбата за методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2009 година.....	159/22	95.	Одлука за определување на Ден на жалост.....	8/2
3491.	Уредба за Општиот поимник за јавни набавки.....	168/1	117.	Одлука за изменување на Одлуката за закуп на станбен простор.....	10/10
	Исправка на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп („Сл. весник на РМ“ бр. 155/07 и 158/07).....	23/6	118.	Одлука за основање на Национална установа - Конзерваторски центар во Гостивар.....	10/10
О Д Л У К И			142.	Одлука за давање на трајно користење движна ствар.....	12/3
Рег. бр.	Бр./стр.		143.	Одлука за давање на трајно користење на движна ствар.....	12/3
11.	Одлука за отворање Канцеларија за врски на Република Македонија во Израел, со седиште во Телавив.....	2/2	144.	Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	12/3
12.	Одлука за отворање Канцеларија за врски на Република Македонија во Индија, со седиште во Њу Делхи.....	2/2	145.	Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	12/4
13.	Одлука за пренесување во сопственост на недвижна ствар.....	2/2	146.	Одлука за давање согласност на Годишната програма и Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година	12/4
14.	Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба.....	2/3	147.	Одлука за ограничување на извоз на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат.....	12/4
15.	Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на радио комуникациска услуга – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа.....	2/3	148.	Одлука за размена на недвижни ствари..	12/4
36.	Одлука за утврдување на седиштата на државните правобранители и подрачјата на судовите каде се врши државно - правобранителската функција.	3/2	149.	Одлука за одземање на користење - концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро....	12/5
37.	Одлука за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија.....	3/2	150.	Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година.....	12/5
72.	Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2007/635/ЗНБП од 1 октомври 2007 за продолжување на важноста за заедничката позиција 2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....	5/11	163.	Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје.....	13/2
83.	Одлука за определување на Ден на жалост.....	6/1	206.	Одлука за утврдување повисок процент на усогласување на пензиите во Република Македонија за 2008 година.	16/2
84.	Одлука за отворање на Канцеларија за врски на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Каиро.....	6/2	207.	Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот Плоче-Литотелми за заштитено подрачје во категоријата Строг природен резерват.....	16/2
			226.	Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на Јавното претпријатие ХС „Злетовица“ – Пробиштип.....	19/5
			227.	Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	19/5
			228.	Одлука за престанок и за давање на користење на дел од недвижна ствар....	19/5
			229.	Одлука за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	19/6
			230.	Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	19/6
			231.	Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	19/7

232. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	19/7	307. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2008 година.....	22/2
233. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за работа во 2008 година на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“, Стар Дојран.....	19/7	308. Одлука за отворање на Конзулат на Република Летонија во Република Македонија, со седиште во Штип.....	22/3
234. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2008 година.....	19/7	309. Одлука за давање на времено користење движна ствар без надомест.....	22/3
235. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	19/8	310. Одлука за укинување на увозните давачки за масло за јадење од сончоглед.....	22/3
236. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на Годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година.....	19/8	343. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и Финансискиот план за 2008 година на ЈП „Стрежево“ – Битола.....	23/2
237. Одлука за формирање совет за спроведувањето на Акцискиот план за борба против корупцијата донесен на 26 јуни 2007 година.....	19/8	344. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на ЈП „Македонски шуми“ – Скопје.....	23/2
238. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и извештајот за работењето на Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ „Неготино“, во државна сопственост, Неготино за 2006 година.....	19/9	345. Одлука за давање согласност на Програмата за унапредување на водостопанството во 2008 година.....	23/2
239. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈПВ Лисиче – Велес за 2008 година.....	19/9	346. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Австралија, со седиште во Перт.....	23/2
240. Одлука за давање на времено користење на движни ствари.....	19/9	347. Одлука за пренесување на сопственост на недвижна ствар – објекти.....	23/2
255. Одлука за давање на согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2008 година.....	20/2	348. Одлука за отворање на Амбасадата на Словачката Република во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	23/3
256. Одлука за давање на времено користење на движни ствари.....	20/2	349. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	23/3
274. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	21/13	350. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари.....	23/4
275. Одлука за давање согласност на Правилникот за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	21/13	351. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2008 година.....	23/4
276. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	21/13	358. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	24/18
277. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија...	21/13	362. Одлука за висината на вкупниот надоместок за репродуцирање на авторско дело за приватно користење...	25/2
278. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	21/14	371. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2008 година на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта.....	26/6
279. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	21/14	372. Одлука за изменување на Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2008 година.....	26/6
280. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2008 година на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.....	21/14	Исправка.....	30/14
		373. Одлука за видот и карактеристиките на државните хартии од вредност во 2008 година.....	26/6
		387. Одлука за давање согласност на Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија за 2008 година.....	27/2

388. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	27/2	489. Одлука за давање на времено користење на движна ствар.....	32/3
427. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цена на испорачана количина на вода од ЈПВ ХС Дојранско Езеро - Стар Дојран за надворешни корисници.....	29/12	490. Одлука за формирање Меѓуресурска комисија за спроведување на политиката за упатување лица од Република Македонија во меѓународни мисии и меѓународни организации и за упатување на лица во меѓународни мисии и меѓународни организации.....	32/3
428. Одлука за вежбата „Поплава 2008“.....	29/13	491. Одлука за ограничување на извоз на пченица и пченка.....	32/4
429. Одлука за формирање на Управен одбор на проектот-Самовработување со кредитирање.....	29/13	513. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/4
430. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	29/14	514. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/4
431. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар.....	29/14	515. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/4
432. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Сојузна Република Германија.....	29/14	516. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/4
433. Одлука за престанок и за давање на користење недвижна ствар.....	29/14	517. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/5
434. Одлука за донација на средства на Авганистан.....	29/15	518. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/5
435. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	29/15	519. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/5
436. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Ценовникот на основни и останати аеродромски услуги на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје.....	29/16	520. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/6
437. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2008 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје.....	29/16	521. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/6
450. Одлука за обновување на стоконите резерви на лекови.....	30/2	522. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/6
451. Одлука за изменување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“.....	30/4	523. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/6
465. Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Ценовник за цени на декоративен саден материјал (за една садница) класично и контејнер производство во ЈП „Македонски шуми“.....	31/2	524. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/7
466. Одлука за одобрување на Годишна сметка за период од 01.01.-31.12.2006 година, Финансиски извештај за период од 01.01.-31.12.2006 година и Годишен извештај за остварените резултати од работењето за 2006 година на АД Електрони на Македонија во државна сопственост, Скопје.....	31/2	525. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/7
467. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје.....	31/2	526. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/7
488. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост.....	32/3	527. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/8
		528. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	33/8
		529. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	33/8
		530. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	33/9
		551. Одлука за преобразба на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост.....	35/113
		553. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	36/2
		554. Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2008/2009 година.....	36/2
		555. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2008 година.....	36/3

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 556. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура..... | 36/4 | 659. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2007 година и на Годишниот извештај за работа на ЈП “Стрежево“ - Битола за 2007 година..... | 40/53 |
| 557. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште “АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР“ во Скопје..... | 36/4 | 660. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работење на ЈПАУ “Македонија“ - Скопје и остварените финансиски резултати за периодот јануари - декември 2007 година..... | 40/53 |
| 558. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз..... | 36/4 | 661. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и на Годишниот извештај за работењето на ЈП Службен весник на Република Македонија во 2007 година..... | 40/54 |
| 579. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар..... | 37/24 | 662. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје за период од 1.01 до 31.12.2007 година..... | 40/54 |
| 580. Одлука за менување на границата на катастарските општини Челопек и Коинце..... | 37/24 | 663. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на нето добивката остварена во 2007 година за покривање на загуби од минати години на ЈПВ ХС “Дојранско Езеро“ - Стар Дојран..... | 40/54 |
| 581. Одлука за менување на границата на катастарските општини Челопек и Пузалка..... | 37/24 | 664. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар..... | 40/54 |
| 582. Одлука за формата и содржината на обрасците за проценка на влијанието на регулативата..... | 37/28 | 665. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... | 40/54 |
| 602. Одлука за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за одделни подрачја..... | 38/2 | 696. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП “Стрежево“ - Битола..... | 41/7 |
| 625. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за градба, реконструкција и користење на аеродромите „Александар Велики“ – Скопје, „Св. Апостол Павле“ – Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип..... | 39/3 | 697. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2008 година..... | 41/8 |
| 626. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Индија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 39/5 | 698. Одлука за давање согласност на Извештај за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2007 година..... | 41/8 |
| 627. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Индија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 39/5 | 699. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на нето добивката на ЈПАУ “Македонија“ – Скопје остварена за период од 1.01.2007 година до 31.12.2007 година..... | 41/8 |
| 628. Одлука за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2008 година..... | 39/6 | 700. Одлука за одобрување на Годишната сметка за период 1.01-31.12.2007 година и Финансискиот извештај за период 1.01-31.12.2007 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 41/8 |
| 629. Одлука за изменување на Одлуката за купување или изградба на објекти за дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство..... | 39/10 | 701. Одлука за основање на Јавна здравствена установа Институт за медицина на трудот на Република Македонија-Скопје..... | 41/8 |
| 630. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 39/10 | 797. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија..... | 47/2 |
| 657. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа за 2007 година на ЈП за водоснабдување “Студенчица“ - Скопје..... | 40/53 | 825. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната установа за заеднички работи за потребите на јавните здравствени установи, клиники и институти, Скопје..... | 50/2 |
| 658. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на нераспределената добивка по Годишната сметка за 2007 година на ЈП за водоснабдување “Студенчица“-Скопје..... | 40/53 | | |

- | | | | |
|---|------|--|-------|
| 826. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Годишниот извештај за финансиското работење на АД „МЕПСО“ за период од 1.01. до 31.12.2007 година..... | 50/2 | 848. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “ПС Милетино - Челопек“ - с. Милетино, општина Брвеница..... | 51/5 |
| 827. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за усвојување на Инвестиционата програма на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2008 година..... | 50/2 | 849. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Дренска Река“ - с. Дрен, општина Демир Капија.... | 51/6 |
| 828. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година..... | 50/2 | 850. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Бањичко Поле“ - с. Г. Бањица, општина Гостивар.. | 51/7 |
| 829. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Боговиње“-с. Боговиње, општина Боговиње. | 50/2 | 851. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Долно Седларце“ – Брвеница - с. Долно Седларце, општина Брвеница..... | 51/7 |
| 830. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Паликура“-с. Паликура, општина Росоман..... | 50/3 | 852. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Дисан - Тремник“ - с. Долни Дисан, општина Неготино..... | 51/8 |
| 831. Одлука за дополнување на Одлуката за основање Јавно претпријатие „Стрежево“ - Битола..... | 50/3 | 853. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Гоце Делчев“ - Кавадарци, општина Кавадарци..... | 51/8 |
| 832. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола..... | 50/3 | 854. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Криволак“ - с. Криволак, општина Неготино..... | 51/8 |
| 833. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбозна активност во Сојузна Република Германија..... | 50/3 | 855. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Ерцелија“ - с. Ерцелија, општина Свети Николе..... | 51/9 |
| 834. Одлука за утврдување на мрежата на главни железнички пруги и други железнички пруги, нивната класификација, како и ознаките..... | 50/4 | 856. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Виница, Јакимово, Лески“ - Виница, општина Виница..... | 51/9 |
| 842. Одлука за престанување на важење на Одлуката за ограничување на извоз на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран, освен гагат..... | 51/2 | 857. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Сопот - Рибарци“ - с. Сопот, општина Кавадарци..... | 51/10 |
| 843. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати..... | 51/2 | 858. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Софра“ - Тетово, општина Тетово..... | 51/10 |
| 844. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Шарски води“ - с. Дебреше, општина Гостивар..... | 51/3 | 859. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Љубаш 1“ - с. Манастирец, општина Росоман..... | 51/11 |
| 845. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Ст-Фа-Са“ - с. Стримница, општина Желино..... | 51/3 | 860. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Љубаш 2“ - с. Манастирец, општина Росоман..... | 51/11 |
| 846. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Балванско поле“ - с. Долни Балван, општина Карбинци..... | 51/4 | | |
| 847. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Мустафино“ - с. Мустафино, општина Свети Николе..... | 51/4 | | |

861. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Калдрма" - Неготино, општина Неготино.....	51/12	889. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за период од 1.01-8.08.2007 година на ЈП „Македонски железници“ – Скопје.....	52/6
862. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Видовиште" - с. Видовиште, општина Зрновце.....	51/12	898. Одлука за давање на трајно користење движни ствари.....	53/3
863. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Хрватска.....	51/12	899. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Битола.....	53/3
864. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Хрватска.....	51/13	914. Одлука за продажба на движни ствари.....	54/6
865. Одлука за овластување за изградба на објект - комбинирана гасна електрана - топлана "Енергетика".....	51/13	915. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	54/7
866. Одлука за престанок и давање на користење недвижна ствар.....	51/14	916. Одлука за основање на Водостопанство "Радовишко Поле" – Радовиш.....	54/8
876. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Турција.....	52/2	917. Одлука за основање на Водостопанство "Струмичко Поле" – Струмица.....	54/8
877. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Унгарија, со седиште во Будимпешта.....	52/2	918. Одлука за давање согласност на Тарифникот за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	54/9
878. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	52/2	976. Одлука за потврдување на Годишната сметка за 2007 година на Фондот за осигурување на депозити, Скопје.....	56/4
879. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.....	52/3	977. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа и Годишната сметка за 2007 година на ЈПВ ХС „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран.....	56/4
880. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	52/3	978. Одлука за основање на Водостопанство „Кумановско - Липковско Поле“...	56/4
881. Одлука за Меѓународна НАТО вежба за управување со кризи „СМХ 08“.....	52/3	979. Одлука за потврдување на Финансискиот план за 2008 година на Фондот за осигурување на депозити, Скопје.....	56/5
882. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Кралство Норвешка.....	52/4	980. Одлука за изменување на Одлуката за давање на трајно користење на движна ствар.....	56/5
883. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Франција.....	52/4	981. Одлука за изведување на вежбовната активност „Светлина-08“.....	56/6
884. Одлука за формирање на Надзорен комитет за проектот Јавно приватно партнерство и реорганизација на комуналните претпријатија.....	52/4	996. Одлука за формирање на Надзорен комитет за Проектот за конкурентност, технолошки промени и развој на високото образование.....	57/2
885. Одлука за престанок со работа на јавна установа за деца.....	52/5	1012. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП АГРО-БЕРЗА Скопје за 2008 година.....	58/2
886. Одлука за престанок со работа на јавна установа за деца.....	52/5	1013. Одлука за давање согласност на Финансискиот план за работа за 2008 година на ЈП АГРО БЕРЗА Скопје и Финансискиот план за работа за 2008 година на „Магацин за жито“ Силоси, Прилеп на ЈП АГРО - БЕРЗА, Скопје.....	58/2
887. Одлука за престанок со работа на јавна установа за деца.....	52/5	1014. Одлука за давање согласност на Ценовник за висината на надоместокот на работите и услугите од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	58/2
888. Одлука за отворање на Конзулат на Црна Гора во Република Македонија, со седиште во Битола.....	52/5	1015. Одлука за обезбедени финансиски средства за одбележување на 8 Април, Меѓународниот ден на Ромите.....	58/2

- | | | | |
|---|------|--|------|
| 1016. Одлука за утврдување на мрежата на главни железнички пруги и другите железнички пруги, нивната класификација, како и ознаките..... | 58/3 | 1111. Одлука за укинување на визите за државјаните на Австралија..... | 64/6 |
| 1017. Одлука за одземање на користење – концесија на рибниот фонд од акумулациите Водоча и Турија..... | 58/7 | 1112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на наплатување на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното правно лице..... | 64/6 |
| 1018. Одлука за одземање на користење – концесија на рибниот фонд од акумулацијата Мантово..... | 58/7 | 1143. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП „Македонски шуми“, Скопје за 2007 година..... | 65/2 |
| 1019. Одлука за одземање на користење – концесија на рибниот фонд од акумулацијата Калиманци..... | 58/7 | 1144. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса..... | 65/2 |
| 1020. Одлука за овластување за изградба на објектот комбинирана гасна електрана-топлана ТЕ-ТО АД, Скопје..... | 58/7 | 1145. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коња..... | 65/2 |
| 1021. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа и Годишниот финансиски план на Агенцијата за планирање на просторот за 2008 година..... | 58/8 | 1146. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери..... | 65/2 |
| 1022. Одлука за формирање на Национален комитет за меѓународно хуманитарно право..... | 58/9 | 1147. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Трабзон..... | 65/2 |
| 1023. Одлука за формирање на Надзорен комитет за Проектот за подобрување на постоечката регионална и локална патна мрежа..... | 58/9 | 1165. Одлука за отворање на Почесен генерален конзулат на Република Македонија во Народна Република Кина, со седиште во Хонг Конг..... | 66/2 |
| 1024. Одлука за продолжување на Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација..... | 58/9 | 1223. Одлука за изменување на Одлуката за основање на водостопанство „Радовишко Поле“ – Радовиш..... | 68/6 |
| 1035. Одлука за престанок на мандатот на градоначалник по сила на закон..... | 59/1 | 1224. Одлука за изменување на Одлуката за основање на водостопанство „Струмичко Поле“ – Струмица..... | 68/6 |
| 1045. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбовна активност „Македонски блесок - 3“..... | 61/2 | 1251. Одлука за отворање на Конзулат на Република Естонија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 69/3 |
| 1105. Одлука за покривање на загубата исказана со Годишната сметка за 2007 година на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... | 64/4 | 1252. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Романија, со седиште во Плоешт..... | 69/3 |
| 1106. Одлука за потврдување на Годишната пресметка на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството за 2007 година..... | 64/4 | 1253. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Хрватска..... | 69/3 |
| 1107. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП ХС „Злетовица“, Пробиштип за 2007 година..... | 64/4 | 1254. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите и висината на износот на ефективни странски пари и чекови кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија... | 69/4 |
| 1108. Одлука за давање на трајно користење движни ствари..... | 64/4 | 1273. Одлука за отворање на Конзулат на Република Литванија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 70/5 |
| 1109. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари..... | 64/5 | 1287. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на обука во Република Словенија..... | 71/2 |
| 1110. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовната активност „Отворени неба“..... | 64/5 | 1307. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Литванија во Република Македонија, со седиште во Скопје..... | 73/2 |

1308. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Естонија во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	73/2	1378. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за финансиската 2007 година.....	76/3
1309. Одлука за давање на користење на недвижни ствари.....	73/2	1438. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП АГРО-БЕРЗА – Скопје за 2007 година.....	79/3
1320. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и на Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2008/2009 година.....	74/2	1439. Одлука за давање согласност на Одлуката за начинот на употреба на средствата остварени од работењето на ЈП АГРО-БЕРЗА–Скопје во 2007 година...	79/3
1321. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и на Државниот универзитет во Тетово во учебната 2008/2009 година.....	74/4	1440. Одлука за давање на користење на движни ствари.....	79/4
1336. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари.....	75/4	1441. Одлука за изменување на Одлуката за престанок на користење и давање на користење на делови од недвижни ствари.....	79/4
1337. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Украина.....	75/4	1442. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2008/2009 година.....	79/4
1338. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма и Планот за изменување и дополнување на финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година.....	75/5	1479. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/54
1339. Одлука за утврдување на сопственост на недвижниот имот – објекти на Република Македонија корисник Министерството за финансии – Царинска управа.....	75/5	1480. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/55
1340. Одлука за проширување на надлежностите на Почесниот конзул на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Инсбрук.....	75/5	1481. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/55
1375. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино.....	76/2	1482. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/56
1376. Одлука за одобрување на Годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопственост за 2007 година.....	76/2	1483. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/56
1377. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2007 година и на Годишниот извештај за работењето за 2007 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	76/3	1484. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/57
		1485. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/58
		1486. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	81/58
		1487. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	81/59
		1488. Одлука за давање на користење на бараки од времен карактер.....	81/59
		1489. Одлука за изменување на Одлуката за висината и начинот на надоместокот за употреба на автопат или магистрален пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса).....	81/59
		1490. Одлука за висината, начинот на плаќање, евиденцијата и контролата на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса).....	81/60
		1506. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	82/72
		1507. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар.....	82/72
		1546. Одлука за давање согласност на Ценовникот за застрел, користење на дивечот и негови делови и услуги во ловиштата на ЈП „Македонски шуми“ п.о. – Скопје.....	83/6

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 1547. Одлука за основање на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиника, завод и Ургентен центар – Скопје..... | 83/6 | 1662. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари..... | 88/99 |
| 1548. Одлука за поделба на Јавната здравствена установа Универзитетски клинички центар - Скопје..... | 83/7 | 1683. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје..... | 89/46 |
| 1566. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... | 84/113 | 1834. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма и Планот за изменување и дополнување на Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година..... | 96/12 |
| 1603. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбова активност „Јадрански Орел-’08“..... | 86/58 | 1835. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего..... | 96/12 |
| 1604. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Украина..... | 83/59 | 1836. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Холивуд Сити (Флорида). .. | 96/13 |
| 1605. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар..... | 86/59 | 1837. Одлука за основање на Национална установа - „Спомен кука на Мајка Тереза“ - Скопје..... | 96/13 |
| 1606. Одлука за давање на користење на недвижна ствар..... | 86/59 | 1838. Одлука за основање на Национална установа - Национален музеј на македонската борба за државност и самостојност - „Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите на комунизмот“ - Скопје..... | 96/13 |
| 1607. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/59 | 1853. Одлука за формирање на Национален совет за информатичко општество..... | 97/7 |
| 1608. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/60 | 1854. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 97/10 |
| 1609. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/60 | 1855. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика..... | 97/11 |
| 1610. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/61 | 1856. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... | 97/13 |
| 1611. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/61 | 1875. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Министерството за транспорт и врски..... | 98/50 |
| 1612. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/61 | 1897. Одлука за формирање на Управен одбор на Проектот за воспоставување на Национална разузнавачка база на податоци..... | 99/1 |
| 1613. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/62 | 1898. Одлука за утврдување повисок процент на усогласување на пензиите во Република Македонија од 1 јули 2008 година..... | 99/2 |
| 1614. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари..... | 86/62 | 1902. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... | 100/2 |
| 1624. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба..... | 87/147 | 1903. Одлука за формирање на Работен комитет за европска интеграција при Владата на Република Македонија..... | 100/2 |
| 1625. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар... .. | 87/147 | 1904. Одлука за одобрување на средства од резерви на Буџетот на Република Македонија..... | 100/3 |
| 1626. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за труд и социјална политика..... | 87/147 | 1920. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажна единечна цена за станови, подруми и локали во станбено-деловен објект Б1 на ул. „Блажо Алексов“ бб во Кавадарци .. | 101/14 |
| 1627. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... | 87/148 | | |
| 1628. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... | 87/148 | | |
| 1629. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Црвениот крст на Република Македонија..... | 87/148 | | |
| 1630. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност..... | 87/149 | | |
| 1631. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар (простор за потребите на НУ “Конзерваторски центар - Гостивар“). .. | 87/149 | | |

1936. **Одлука** за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... **102/20**
1987. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "ЗГ – 3 – Добридол, Тумчевиште, Чегране" со скратен назив "ЗГ – 3 Д.Т.Ч" од с. Чегране, општина Гостивар..... **104/3**
1988. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Ура" - с. Цепчиште, општина Тетово.. **104/3**
1989. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Свети Николе", општина Свети Николе..... **104/4**
1990. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Манастирец - Вазарци" од с. Манастирец, општина Росоман..... **104/4**
1991. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Габер" од с. Шемшево, општина Јегуновце..... **104/5**
1992. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Пирок“ од с.Пирок, општина Боговиње..... **104/5**
1993. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Тимјаник 2" - с. Долни Дисан, општина Неготино..... **104/6**
1994. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Зрновци" - с. Зрновци, општина Зрновци..... **104/6**
1995. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Глишиќ" - Кавадарци, општина Кавадарци..... **104/7**
1996. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Тимјаник 1“, општина Неготино..... **104/8**
1997. **Одлука** за Седма емисија на обврзници за денационализација..... **104/9**
1998. **Одлука** за давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **104/9**
1999. **Одлука** за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи..... **104/10**
2000. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижни ствари на Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип..... **104/11**
2001. **Одлука** за зголемување на износот на студентски стипендии и износот на партиципација..... **104/11**
2002. **Одлука** за зголемување на ученички стипендии..... **104/12**
2003. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности..... **104/12**
2004. **Одлука** за основање на Јавна здравствена установа–Клиника по хируршки болести “Свети Наум Охридски“ – Скопје..... **104/12**
2005. **Одлука** за основање на Јавна здравствена установа – Клиничка болница Тетово..... **104/13**
2006. **Одлука** за ослободување од плаќање на радиодифузна такса на обврзниците кои не се покриени со радиодифузни сигнали..... **104/14**
2063. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Ерменија..... **105/2**
2064. **Одлука** за распишување на Конкурс за запишување на студенти во прва година на јавните високообразовни установи на новооснованите факултети во состав на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип во академската 2008/2009..... **105/2**
2065. **Одлука** за дополнителен број на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи на новите факултети и дисперзираните студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2008/2009..... **105/3**
2066. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на технолошката индустриска развојна зона... **105/3**
2067. **Одлука** за давање согласност на Правилата за изменување на Правила за условите за користење на технолошко-индустриска развојна зона „Скопје“– Скопје..... **105/3**
2068. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар на Државното правобранителство на Република Македонија..... **105/3**
2131. **Одлука** за давање на користење на недвижна ствар..... **108/2**
2132. **Одлука** за задолжување на Министерството за транспорт и врски за спроведување на оглас за доделување на договор за јавна набавка за услуга за изработка на Физибилити студија за гасоводен систем во Република Македонија со идеен проект..... **108/4**

2133. Одлука за избор на концесионер во постапката за давање на концесија за аеродромите „Александар Велики“ – Скопје и „Св. Апостол Павле“ – Охрид и изградба на нов карго-аеродром во Штип.....	108/4	2303. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	116/5
2134. Одлука за дополнување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари.....	108/5	2340. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	117/11
2155. Одлука за формирање на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија.....	109/2	2341. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	117/11
2182. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие „Македонски шуми“	110/21	2342. Одлука за потврдување на ранг листата за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 24 мали хидроелектрични централи.....	117/12
2183. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	110/21	2343. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за државни пастишта.....	117/17
2221. Одлука за обезбедување финансиски средства за набавка на училишен инвентар во новата училишна зграда на ОУ „Јан Амос Коменски“ во општина Карпош, Скопје.....	111/29	2344. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управата за извршување на санкции-Скопје.....	117/17
2222. Одлука за формирање Управен одбор за воспоставување на информациско-комуникациски систем за интегрирано гранично управување и за интегрално компјутерско поврзување на граничните премини и нивно поврзување со Брисел.....	111/30	2379. Одлука за основање на Национална установа за управување со Археолошкиот локалитет „Стоби“-Градско.....	120/1
2276. Одлука за утврдување на минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска одговорност за 2008 година.....	115/2	2380. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	120/2
2297. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на општина Битола..	116/3	2399. Одлука за организирање и изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2008“ во Република Македонија.....	122/2
2298. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за работа на ЈП ХС Злетовица - Пробиштип за 2008 година.....	116/3	2400. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	122/2
2299. Одлука за измена на Одлуката за давање на времено користење на движна ствар.....	116/3	2401. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Нацрт национален развоен план „2007-2013 (2007-2009)“.....	122/3
2300. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда.....	116/4	2402. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2008 година.....	122/3
2301. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	116/4	2423. Одлука за овозможување влез на државјани на земји членки на Европската унија и потписнички на Шенгенски договор во Република Македонија и со важечка лична карта.....	123/2
2302. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Ерменија.....	116/4	2447. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбовна активност “Македонски Блесок-4“.....	124/2
		2448. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 6 до 12.10.2008 година.....	124/3
		2462. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар на општина Македонски Брод.....	125/4

2480. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиници, завод и ургентен центар – Скопје.....	127/13	2588. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	132/9
2530. Исправка.....	130/16	2589. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Јавна здравствена установа „Борка Талески“ Прилеп.....	132/9
2481. Одлука за давање одобрение за основање на приватен центар за стручна обука “Академија Леонтиќ“ во Скопје.....	127/13	2590. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија.....	132/9
2501. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за изградба на станови наменети за продажба за период на градба од октомври 2008 година до октомври 2009 година на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	128/3	2591. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Државно правобранителство на Република Македонија.....	132/10
2511. Одлука за определување на периодот на закупот на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупницата.....	129/2	2592. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија.....	132/10
2538. Одлука за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	131/3	2593. Одлука за висината на надоместок за издавање на одобрение за пристанување на странски пловен објект со механички двигател во внатрешните води на Република Македонија.....	132/10
2539. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Апелационен суд Битола.....	131/3	2594. Одлука за укинување на увозните давачки за пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta: - Слатки пиперки.....	132/11
2540. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија.....	131/3	2619. Одлука за престанок и давање на трајно користење движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	133/2
2541. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Управен суд Скопје.....	131/3	2620. Одлука за отпочнување на постапка за основање на акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	133/2
2542. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд.....	131/4	2621. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на недвижни ствари.....	133/3
2543. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Јавно претпријатие „Македонски шуми“, Скопје.....	131/4	2622. Одлука за формирање Државен совет за превенција.....	133/3
2544. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Дирекцијата за технолошки развојни индустриски зони.....	131/4	2625. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на вежбовна активност во Кралството Шведска, Швајцарската Конфедерација и Република Австрија..	134/6
2545. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија.....	131/5	2626. Одлука за изменување на Одлуката за пренесување на основачките права и обврски над постојните јавни установи за стари лица, на општините и на Градот Скопје и пренесување на правото на сопственост на објекти.....	134/7
2586. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Државен архив на Република Македонија....	132/8	2627. Одлука за именување и дополнување на Одлуката за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита..	134/7
2587. Одлука за престанок и давање на трајно користење движна ствар на Меѓуопштински центар за социјални работи на Град Скопје.....	132/9	2628. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар на Министерството за информатичко општество.....	134/7
		2656. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2009 година.....	135/2
		2657. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на користење недвижен имот.....	135/4

2658. **Одлука** за формирање на Интер-ресорско тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати..... **135/4**
2688. **Одлука** за формирање на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011..... **137/11**
2689. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... **137/12**
2866. **Исправка** **140/74**
2690. **Одлука** за распишување оглас за именување еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Гостивар..... **137/15**
2691. **Одлука** за распишување оглас за именување државни правобранители во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Битола и Тетово..... **137/15**
2692. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар - бетонска подлога за хеликоптер на Аеродромот „Александар Велики“ – Скопје од Агенцијата за цивилно воздухопловство на Министерството за одбрана..... **137/15**
2693. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар-хангар во општина Струмица од Агенцијата за цивилно воздухопловство на општина Струмица..... **137/16**
2694. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество на вежбовна активност во Република Турција **137/16**
2757. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување..... **139/15**
2758. **Одлука** за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДОО-ЕЛ Скопје..... **139/15**
2759. **Одлука** за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари-леталишта од Агенцијата за цивилно воздухопловство на единиците на локалната самоуправа..... **139/15**
2760. **Одлука** за давање на користење на недвижни ствари на општинската установа „Музеј на град Кратово“ од Кратово..... **139/16**
2761. **Одлука** за започнување на постапка за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба, управување и одржување на патиштата со наплата на патарина на дел од патната мрежа во Република Македонија..... **139/16**
2762. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип..... **139/17**
2763. **Одлука** за дополнување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **139/17**
2764. **Одлука** за висината на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот..... **139/18**
2788. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Србија..... **140/58**
2789. **Одлука** за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиوفرквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиوفرквенции од радиوفرквенцискиот опсег 3,4-3.6 GHz за фиксен безжичен пристап..... **140/59**
2881. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... **141/2**
2882. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи.. **141/2**
2883. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар од Министерството за образование и наука на Министерството за внатрешни работи **141/2**
2901. **Одлука** за формирање на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за демографски развој на Република Македонија 2008-2015 година..... **142/29**
2902. **Одлука** за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... **142/29**
2922. **Одлука** за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба (за „Сектор филм“ – Скопје во „Центарот за култура“ – Битола)..... **143/9**
2959. **Одлука** за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... **144/25**

2976. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижна ствар на Советот на Јавни обвинители..... **145/2**
2977. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност..... **145/2**
2978. **Одлука** за трансформација на Канцеларијата за врски на Република Македонија во АР Египет во Амбасада на Република Македонија во АР Египет, со седиште во Каиро..... **145/3**
3004. **Одлука** за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2009 година.. **146/1**
3027. **Одлука** за утврдување на сопственоста на недвижните ствари на Република Македонија корисник Министерство за финансии - Царинска управа..... **147/31**
3028. **Одлука** за висината и начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација..... **147/31**
3029. **Одлука** за давање одобрение на Државниот архив на Република Македонија за отстапување на архивската граѓа..... **147/69**
3030. **Одлука** за донесување на Националната класификација на дејностите – НКД Рев. 2..... **147/69**
3031. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цените на главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ - Скопје..... **147/116**
3032. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Градот Скопје..... **147/116**
3033. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на општина Кратово..... **147/116**
3034. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука..... **147/116**
3035. **Одлука** за давање на трајно користење движна ствар на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија..... **147/117**
3036. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... **147/117**
3037. **Одлука** за основање на ЈУ Центар за социјална работа Валандово..... **147/117**
3038. **Одлука** за основање на ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар..... **147/118**
3039. **Одлука** за основање на ЈУ Центар за социјална работа Кратово..... **147/118**
3040. **Одлука** за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита..... **147/119**
3041. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Фондацијата „Веритас Спирити“ **147/120**
3042. **Одлука** за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество **147/120**
3043. **Одлука** за основање на Јавна установа центар за образование на возрасните..... **147/121**
3174. **Исправка**..... **153/3**
3044. **Одлука** за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда–Управа за извршување санкции **147/121**
3072. **Одлука** за утврдување на Листата на стоки и технологии со двојна употреба.. **148/2**
3073. **Одлука** за престанок и за давање на користење недвижна ствар на Министерството за правда..... **148/200**
3336. **Исправка**..... **161/24**
3074. **Одлука** за отворање Амбасада на Република Македонија во Република Аргентина, со седиште во Буенос Аирес... **148/200**
3075. **Одлука** за отворање Амбасада на Република Македонија во Кралството Норвешка со седиште во Осло..... **148/200**
3103. **Одлука** за формирање на Комитет за координирање на процесот на денационализација..... **149/2**
3104. **Одлука** за формирање на Комисија за утврдување на движниот и недвижниот имот, техничката и друга документација и вработените кои се во функција на спроведување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **149/3**
3120. **Одлука** за отпис на парични побарувања **150/1**
3121. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за образување на Координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекцискиот надзор..... **150/2**
3139. **Одлука** за отстапување на медицинска опрема од стоконите резерви, без надомест..... **152/4**
3171. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар – административно деловен објект во Општина Прилеп од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на Државното правобранителство на Република Македонија..... **153/2**
3172. **Одлука** за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднакратен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1800-1805 MHz..... **153/2**

- | | | | |
|--|-------|---|--------|
| 3173. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... | 153/2 | 3226. Одлука за затворање на Почесниот генерален конзулат на Република Македонија во Република Франција, со седиште во Лион..... | 155/4 |
| 3197. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 154/2 | 3227. Одлука за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса... | 155/4 |
| 3198. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот – самовработување со кредитирање | 154/2 | 3228. Одлука за давање согласност на Статут на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување..... | 155/5 |
| 3199. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Охридско Езеро..... | 154/2 | 3229. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва..... | 155/5 |
| 3200. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро..... | 154/3 | 3230. Одлука за давање согласност на Одлуката за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд кој го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд за 2008 и 2009 година..... | 155/5 |
| 3201. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на риболовното подрачје Преспанско Езеро..... | 154/4 | 3268. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрин и ХЕЦ Галиште на Црна Река..... | 156/2 |
| 3202. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за стопански риболов на риболовната зона од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај црквата „Света Петка“ до местото викано Дивлјак - Струга на објектот Далјан – Струга..... | 154/4 | 3277. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио..... | 158/2 |
| 3203. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Охридско Езеро..... | 154/5 | 3278. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднакратен надоместок за добивање на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1720-1785 MHz/1815-1880 MHz..... | 158/2 |
| 3204. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Дојранско Езеро..... | 154/5 | 3279. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД – Скопје, во државна сопственост..... | 158/2 |
| 3205. Одлука за распишување на јавен конкурс за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативната зона на Преспанско Езеро..... | 154/6 | 3280. Одлука за определување на периодот на закупот на градежното земјиште во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината..... | 158/3 |
| 3206. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Бари, Регион Пуља..... | 154/6 | 3300. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2008 година..... | 159/23 |
| 3207. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2009 година..... | 154/7 | 3301. Одлука за давање согласност на статутот на Институтот за духовно културно наследство на Албанците..... | 159/28 |
| 3224. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма со Планот за изменување и дополнување на Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година..... | 155/4 | 3334. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот Локви - Големо Коњари за заштитено подрачје во категоријата Строг природен резерват..... | 161/23 |
| 3225. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Финансискиот план на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година број 02-15177/5-2 од 29.09.2008 година | 155/4 | | |

3335. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Здружението на ловци „Нерез“..... **161/24**
3349. **Одлука** за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони.... **162/2**
3350. **Одлука** за изменување и дополнување на Статутот на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје..... **162/3**
3351. **Одлука** за престанок на користење на недвижна ствар..... **162/3**
3352. **Одлука** за изземање од стопанисување на недвижна ствар од Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија..... **162/3**
3353. **Одлука** за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство..... **162/4**
3354. **Одлука** за дополнување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“..... **162/5**
3355. **Одлука** за изменување на Одлуката за давање на користење на недвижен имот на државен орган..... **162/6**
3356. **Одлука** за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2008 до 2012 година..... **162/7**
3357. **Одлука** за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2008 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации..... **162/8**
3358. **Одлука** за распределба на средствата за рамномерен регионален развој за 2008 година..... **162/14**
3383. **Одлука** за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма на ЈП Агро-берза-Скопје за 2008 година..... **163/2**
3409. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижни ствари на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип... **164/3**
3410. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2009 година..... **164/3**
3411. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2009 година..... **164/4**
3412. **Одлука** за давање на користење на недвижна ствар на Националната установа „Театар за деца и младинци“ од Скопје..... **164/4**
3413. **Одлука** за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода од наоѓалиштето „Здравевци“ – Кратово од РИК „СИЛЕКС“ АД – Кратово на ДТУ „МАГРОНИ“ ДОО Скопје..... **164/4**
3414. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – мермери од лежиштето на локалитетот с.Радово, Општина Демир Хисар..... **164/5**
3415. **Одлука** за определување име на автопатот Е-75 од граничен премин Табановце до граничен премин Богородица (Коридор Х)..... **164/5**
3416. **Одлука** за едностран раскин на Договор за концесија за експлоатација на минерални сировини-кварц од лежиштето Пчиња, с. Драгоманти, општина Старо Нагоричани, Куманово..... **164/5**
3417. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – мермери од лежиштето на локалитетот Дебриште, општина Кавадарци..... **164/5**
3418. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – песок и чакал од лежиштето на локалитетот Орман, с. Трубарево, општина Петровец – Скопје **164/5**
3419. **Одлука** за престанок на важење на концесија за експлоатација на минерални сировини - кварц од лежиштето на локалитетот Пчиња, с. Коинци, општина Старо Нагоричане, Куманово..... **164/6**
3420. **Одлука** за едностран раскин на Договор за концесија за експлоатација на минерални сировини-андезит и базалт од лежиштето на локалитетот Никуштак, општина Куманово..... **164/6**
3421. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – чакал и песок од лежиштето на локалитетот с. Студеничани, општина Кисела Вода - Скопје **164/6**
3422. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини-варовник од лежиштето на локалитетот с. Бохула Кошево, општина Кавадарци..... **164/6**
3423. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – мермери од лежиштето на локалитетот Вуксан, општина Куманово..... **164/6**
3424. **Одлука** за преименување на Градски стадион – Скопје..... **164/7**
3425. **Одлука** за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерални сировини – мермери од лежиштето на локалитетот Марков Стап, општина Кавадарци..... **164/7**

3426. Одлука за престанок на важење на концесија за експлоатација на минерални сировини - лапоровити варовници од лежиштето на локалитетот Камник, с. Кошево, општина Карбинци.....	164/7	57. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ – Битола.....	4/43
3468. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.....	165/9	58. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.....	4/43
3469. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје.....	165/8	59. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Охрид.....	4/44
3470. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2009 година.....	165/9	60. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	4/44
3486. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	167/1	61. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.....	4/44
3492. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Уругвај со седиште во Монтевидео.....	168/470	62. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје..	4/44
3493. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти.....	168/470	63. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот комунален инспекторат.....	4/44
3494. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности.....	168/471	64. Решение за именување директор на Бирото за судски вештачења.....	4/45
3495. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на јавните средни училишта во Република Македонија.....	168/471	281. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Австралија, со седиште во Перт.....	21/15
РЕШЕНИЈА		282. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје.....	21/15
Рег. бр.	Бр./стр.	283. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за одбрана.....	21/15
38. Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	3/2	284. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово.....	21/15
52. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок.....	4/42	285. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Куманово.....	21/15
53. Решение за разрешување од должноста претседател на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија.....	4/42	286. Решение за именување на Совет за концесија/јавно приватно партнерство	21/16
54. Решение за именување претседател на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија.....	4/42	287. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	21/16
55. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука - Скопје.....	4/43	468. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците.....	31/2
56. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Државното средно училиште за применета уметност “Лазар Личеноски“ - Скопје - претставници на основачот.....	4/43	492. Решение за изменување и дополнување на решението за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост	32/4

631. Решение за именување членови на Управниот одбор—претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Велес.....	39/10	670. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за очни болести - Скопје.....	40/55
632. Решение за именување членови — претставници на основачот на Училишниот одбор на Посебното основно училиште „Св.Климент Охридски“ — с.Ново Село.....	39/11	671. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил “Прифатен центар баратели на азил“ с. Визбегово - Скопје.....	40/56
633. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Браќа Миладиновци“ во Штип.....	39/11	672. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно - правни работи.....	40/56
634. Решение за именување членови на Управниот одбор — претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом — Велес.....	39/11	673. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на в.д. директор на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците.....	40/56
635. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	39/11	674. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Скопје.....	40/56
636. Решение за именување директор на Казнено - поправен дом Штип.....	39/11	675. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за сточарство - Скопје.....	40/56
637. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	39/12	676. Решение за разрешување и именување раководител на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите.....	40/57
638. Решение за именување заменик на директорот на Казнено - поправен дом Штип.....	39/12	677. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	40/57
639. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.....	39/12	678. Решение за именување директор на Затвор Скопје.....	40/57
640. Решение за именување директор на Затвор Струмица.....	39/12	725. Решение за престанок на мандатот на директорот на финансиската полиција....	43/1
641. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница — Велес.....	39/12	726. Решение за именување директор на Управата за финансиска полиција.....	43/2
642. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Студентски дом „Кочо Рацин“ - Битола.....	39/12	727. Решение за именување претседател и членови на Одборот за акредитација на високото образование.....	43/2
643. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на Основачот на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“—Велес.....	39/13	835. Решение за доделување на титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Чешка.....	50/9
644. Решение за разрешување и именување член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	39/13	836. Решение за доделување на титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Италија.....	50/9
666. Решение за именување директор на Затвор Куманово со Отворено одделение во Крива Паланка.....	40/55	837. Решение за именување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија....	50/9
667. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка.....	40/55	838. Решение за именување раководител на Националниот фонд во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	50/9
668. Решение за именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука - Скопје.....	40/55	867. Решение за именување на членови на Работната група за децентрализација.....	51/14
669. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	40/55	868. Решение за именување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	51/15

869. **Решение** за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..... **51/15**
870. **Решение** за именување на раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија **51/16**
871. **Решение** за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..... **51/15**
890. **Решение** за разрешување и именување член на Одборот за акредитација на високото образование..... **52/6**
891. **Решение** за именување вршител на должноста директор на Управата за имотно - правни работи..... **52/6**
900. **Решение** за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Унгарија, со седиште во Будимпешта..... **53/3**
920. **Решение** за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија. **54/11**
921. **Решение** за именување директор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола..... **54/11**
922. **Решение** за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“..... **54/11**
923. **Решение** за именување членови – претставници на основачот на Училишниот одбор на посебното основно училиште „Иднина“ – Скопје..... **54/11**
924. **Решение** за именување членови – претставници на основачот на Училишниот одбор на РО за згрижување „25 Мај“ – Скопје..... **54/11**
925. **Решение** за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ – Скопје..... **54/12**
926. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... **54/12**
927. **Решение** за именување членови на Одборот за материјално-финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија..... **54/12**
928. **Решение** за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Центарот за рехабилитација и образование „Партенија Зографски“ – Скопје..... **54/12**
929. **Решение** за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје..... **54/12**
930. **Решение** за именување членови – претставници на основачот на Училишниот одбор на посебното основно училиште „Златан Сремац“ – Скопје..... **54/13**
931. **Решение** за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на државното училиште за физичка култура „Методија Митевски Брицо“ – Скопје..... **54/13**
932. **Решение** за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ Стар Дојран..... **54/13**
933. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за радиотерапија и онкологија - Скопје..... **54/13**
934. **Решение** за именување член на Надзорниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје **54/13**
935. **Решение** за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје..... **54/14**
936. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово..... **54/14**
937. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за ревматологија-Скопје..... **54/14**
938. **Решение** за именување член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.. **54/14**
939. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Трифун Пановски“ – Битола..... **54/14**
940. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Професор Мијалковик“ – Куманово..... **54/15**
941. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом “Здравко Цветковски” – Скопје.... **54/15**
1063. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор–претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло - Скопје..... **62/2**

1064. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	62/2	1341. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Бурса.....	75/6
1065. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за урологија – Скопје.....	62/2	1342. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Кајсери.....	75/6
1066. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје.....	62/2	1343. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Коња.....	75/6
1067. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за кардиологија - Скопје.....	62/3	1344. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Трабзон.....	75/6
1068. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за очни болести – Скопје.....	62/3	1345. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Романија, со седиште во Плоешт.....	75/6
1069. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро” – Стар Дојран.....	62/3	1491. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија...	81/61
1070. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро” – Стар Дојран.....	62/3	1492. Решение за именување на Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Детроит.....	81/61
1071. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија...	62/3	1508. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	82/72
1072. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	62/4	1509. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за храна..	82/72
1073. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	62/4	1510. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	82/72
1074. Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување....	62/4	1511. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	82/73
1301. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Австралија со седиште во Мелбурн.....	72/2	1512. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	82/73
1302. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Минхен.....	72/2	1513. Решение за именување директор на Бирото за метрологија.....	82/73
1303. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Чикаго.....	72/2	1514. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	82/73
1304. Решение за именување Генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Њујорк.....	72/2	1515. Решение за именување заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	82/73
1310. Решение за именување на Почесен генерален конзул на Република Македонија во НР Кина, со седиште во Хонг Конг.....	73/2	1516. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје.....	82/73
		1517. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје.....	82/74
		1518. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за водите.....	82/74
		1519. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за водите.....	82/74

- | | | | |
|--|-------|--|--------|
| 1520. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата-Скопје..... | 82/74 | 1536. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Управата за имотно-правни работи..... | 82/77 |
| 1521. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото | 82/74 | 1537. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 82/78 |
| 1717. Исправка | 93/3 | 1538. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“-Скопје..... | 82/78 |
| 1522. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“- Скопје..... | 82/75 | 1539. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... | 82/78 |
| 1523. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 82/75 | 1567. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје..... | 84/113 |
| 1524. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Винаца..... | 82/75 | 1632. Решение за изменување на Решението за именување на претседател и членови на Комисијата за билатерална соработка во областа на социјалното осигурување..... | 87/149 |
| 1525. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен..... | 82/75 | 1633. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... | 87/149 |
| 1526. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга..... | 82/75 | 1634. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје..... | 87/149 |
| 1527. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип..... | 82/76 | 1684. Решение за именување директор на Агенцијата за млади и спорт..... | 89/46 |
| 1528. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Стрежево“-Битола..... | 82/76 | 1685. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Универзитетот за информатички технологии во Скопје..... | 89/46 |
| 1529. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 82/76 | 1686. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на одделни факултети на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип..... | 89/47 |
| 1530. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Скопје..... | 82/76 | 1687. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Технолошко - техничкиот факултет - Велес во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола..... | 89/47 |
| 1531. Решение за именување директор на Затвор Скопје..... | 82/76 | 1688. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Ветеринарниот факултет во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола..... | 89/47 |
| 1532. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... | 82/77 | 1689. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Правниот факултет - Кичево во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола..... | 89/48 |
| 1533. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 82/77 | | |
| 1534. Решение за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 82/77 | | |
| 1535. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје..... | 82/77 | | |

1715. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	93/3	2018. Решение за именување директор на Фитосанитарната управа.....	104/19
1716. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	93/3	2019. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	104/20
1876. Решение за именување на почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Сан Диего.....	98/50	2020. Решение за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	104/20
1877. Решение за именување на почесен конзул на Република Македонија во САД, со седиште во Холивуд Сити (Флорида).....	98/50	2021. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	104/20
1878. Решение за именување вршител на должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	98/50	2022. Решение за изменување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	104/20
1879. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	98/51	2023. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	104/21
1880. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	98/51	2024. Решение за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија..	104/21
1881. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	98/51	2025. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	104/21
1882. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.....	98/51	2026. Решение за именување директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	104/21
1899. Решение за разрешување и именување Национален координатор на Декадата на Ромите.....	99/3	2027. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	104/21
1937. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Тетово.....	102/20	2028. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	104/22
2007. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	104/14	2029. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	104/22
2009. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот девизен инспекторат.....	104/18	2030. Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	104/22
2010. Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	104/18	2031. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија..	104/22
2011. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	104/18	2032. Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	104/22
2012. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	104/18	2033. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје.....	104/23
2013. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Финансиската полиција.....	104/18	2034. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Скопје.....	104/23
2014. Решение за именување заменик на директорот на Финансиската полиција.....	104/19	2035. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	104/23
2015. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и саден материјал.....	104/19	2036. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	104/23
2016. Решение за именување директор на Управата за семе и саден материјал.....	104/19		
2017. Решение за разрешување од должноста директор на Фитосанитарната управа.....	104/19		

- | | | | |
|--|--------|---|--------|
| 2069. Решение за разрешување од должно-ста портпарол на Владата на Република Македонија..... | 105/4 | 2190. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија – Скопје..... | 110/22 |
| 2070. Решение за именување портпарол на Владата на Република Македонија..... | 105/4 | 2191. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања – Скопје... | 110/23 |
| 2071. Решение за разрешување од должно-ста директор на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 105/4 | 2192. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија-Скопје..... | 110/23 |
| 2072. Решение за именување директор на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 105/4 | 2193. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија – Скопје..... | 110/23 |
| 2115. Решение за именување директор на Државниот комунален инспекторат..... | 106/34 | 2194. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија – Скопје..... | 110/23 |
| 2116. Решение за разрешување од должно-ста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 106/34 | 2195. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје..... | 110/23 |
| 2117. Решение за именување директор на Агенцијата за државни патишта..... | 106/34 | 2196. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија – Скопје..... | 110/24 |
| 2118. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 106/34 | 2197. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје..... | 110/24 |
| 2119. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта..... | 106/34 | 2198. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија-Скопје..... | 110/24 |
| 2120. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи..... | 106/35 | 2199. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија – Скопје..... | 110/24 |
| 2121. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..... | 106/35 | 2200. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврохирургија – Скопје..... | 110/24 |
| 2156. Решение за именување на раководител, членови и заменици членови на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија..... | 109/2 | 2201. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје... | 110/25 |
| 2184. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија-Скопје..... | 110/21 | 2202. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија-Скопје..... | 110/25 |
| 2185. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија – Скопје..... | 110/21 | 2203. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје..... | 110/25 |
| 2186. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје..... | 110/22 | | |
| 2187. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија – Скопје..... | 110/22 | | |
| 2188. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија – Скопје..... | 110/22 | | |
| 2189. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – Скопје.. | 110/22 | | |

2204. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија – Скопје..... **110/25**
2205. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување (КАРИЛ) – Скопје.. **110/25**
2206. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ортопедски болести – Скопје..... **110/25**
2207. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје..... **110/26**
2425. **Исправка**..... **123/2**
2208. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје..... **110/26**
2550. **Исправка**..... **131/6**
2209. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство – Скопје..... **110/26**
2210. **Решение** за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-Скопје..... **110/26**
2211. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје..... **110/27**
2212. **Решение** за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Ургентен центар – Скопје **110/27**
2213. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи универзитетски клиники, завод и ургентен центар – Скопје..... **110/27**
2223. **Решение** за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Управен одбор за воспоставување на информациско-комуникациски систем за интегрирано гранично управување и за интегрално компјутерско поврзување на граничните премини и нивно поврзување со Брисел..... **111/30**
2251. **Решение** за именување вршител на должноста директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство..... **113/2**
2304. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за разрешување и именување Национален координатор на Декадата на Ромите..... **116/10**
2305. **Решение** за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрални состојби-Скопје..... **116/10**
2306. **Решение** за именување директор на Агенцијата за остварување на правата на заедниците..... **116/11**
2307. **Решение** за разрешување од должноста директор на Бирото за регионален развој..... **116/11**
2308. **Решение** за именување директор на Бирото за регионален развој..... **116/11**
2309. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа..... **116/11**
2310. **Решение** за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција..... **116/11**
2311. **Решение** за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд..... **116/11**
2312. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво..... **116/12**
2313. **Решение** за разрешување од должноста директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство..... **116/12**
2314. **Решение** за именување директор на Затвор Тетово..... **116/12**
2315. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес..... **116/12**
2316. **Решение** за разрешување од должноста директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга..... **116/12**
2317. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Воспитно поправен дом Тетово..... **116/12**
2318. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид..... **116/13**
2319. **Решение** за именување постојан член на Комисијата за испитување на несреќи и сериозни инциденти..... **116/13**
2345. **Решение** за именување на членови на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи..... **117/17**
2346. **Решение** за именување на членови на групата за процена..... **117/18**
2387. **Решение** за разрешување и определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје..... **121/2**
2388. **Решение** за разрешување и именување раководител на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 година и на Стратегијата на Ромите на Република Македонија..... **121/2**

2389. Решение за именување претседател, генерален секретар и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија.....	121/2	2548. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	131/5
2390. Решение за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа.....	121/3	2629. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	134/8
2391. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	121/3	2630. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	134/8
2392. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	121/3	2631. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Управен одбор за воспоставување на информатичко-комуникациски систем за интегрирано гранично управување и за интегрално компјутерско поврзување на граничните премини и нивно поврзување со Брисел.....	134/8
2393. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	121/3	2659. Решение за определување на составот на Интер - ресорското тело за следење на динамиката на спроведување на реформата за наплата на персоналниот данок од доход и на придонесите на плати.....	135/5
2424. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот за водите.....	123/2	2695. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	137/16
2449. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	124/3	2696. Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците.....	137/16
2450. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците.....	124/3	2697. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	137/17
2451. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	124/3	2698. Решение за именување заменик на директорот на Бирото за развој на образованието.....	137/17
2463. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта.....	125/4	2699. Решение за именување на координатор и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008-2011.....	137/17
2464. Решение за именување директор на Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.....	125/4	2790. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	140/59
2465. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Охрид.....	125/5	2791. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	140/59
2466. Решение за именување заменик на директорот на Воспитно-поправен дом Тетово.....	125/5	2792. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес.....	140/60
2502. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	128/3	2793. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	140/60
2503. Решение за именување вршител на должноста директор на Дирекцијата за храна.....	128/3	2794. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности.....	140/60
2504. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	128/4		
2505. Решение за именување директор на Управата за извршување на санкциите.....	128/4		
2546. Решение за разрешување од должноста директор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“..	131/5		
2547. Решение за именување директор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	131/5		

2795. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	140/60	2810. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје.....	140/63
2796. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	140/60	2811. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	140/63
2797. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото	140/60	2812. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	140/64
2798. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје	140/61	2813. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје.....	140/64
2799. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	140/61	2814. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје.....	140/64
2800. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	140/61	2815. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола.....	140/64
3141. Исправка.....	152/5	2816. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.....	140/65
2801. Решение за разрешување и именување член на Одборот за материјално-финансиското работење на Институтот за стандардизација на Република Македонија.....	140/61	2817. Решение за разрешување и именување претставник на државниот капитал во Собранието на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. - Скопје.....	140/65
2802. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово.....	140/61	2818. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	140/65
2803. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница-Тетово.....	140/62	2819. Решение за разрешување и именување член на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	140/65
2804. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро - берза - Скопје.....	140/62	2820. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност.....	140/65
2805. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско-работење Агро берза - Скопје.....	140/62	2821. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес.....	140/66
2806. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	140/62	2822. Решение за именување директор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	140/66
2807. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	140/63	2823. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	140/66
2808. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	140/63		
2809. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	140/63		

2824. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот..... **140/66**
2825. **Решение** за именување членови – претставници на основачот на Управниот одбор на ЈУ за деца – Детско одморалиште „Илинден“ – Гостивар..... **140/66**
2826. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на филмскиот фонд на Република Македонија..... **140/67**
2827. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **140/67**
2828. **Решение** за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **140/67**
2829. **Решение** за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Битола..... **140/67**
2830. **Решение** за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Тетово..... **140/67**
2831. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... **140/68**
2832. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... **140/68**
2833. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... **140/68**
2834. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука – Скопје..... **140/68**
2835. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје..... **140/69**
2836. **Решение** за именување директор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје..... **140/69**
2837. **Решение** за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство..... **140/69**
2838. **Решение** за именување директор на државниот инспекторат за шумарство и ловство..... **140/69**
2839. **Решение** за именување директор на државната фитосанитарна лабораторија... **140/69**
2840. **Решение** за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство..... **140/69**
2841. **Решение** за именување директор на Управата за водостопанство..... **140/70**
2842. **Решение** за разрешување од должноста директор на Државниот просветен инспекторат..... **140/70**
2843. **Решение** за именување директор на Државниот просветен инспекторат..... **140/70**
2844. **Решение** за разрешување од должноста директор на Управата за животна средина..... **140/70**
2845. **Решение** за именување директор на Управата за животна средина..... **140/70**
2846. **Решение** за именување в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат..... **140/70**
2847. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за одбрана..... **140/71**
2848. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло - Скопје **140/71**
2849. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... **140/71**
2850. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје..... **140/71**
2851. **Решение** за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... **140/71**
2852. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... **140/72**
2853. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро – берза Скопје..... **140/72**
2854. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... **140/72**
2855. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје..... **140/72**
2856. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола..... **140/73**

2857. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес..... 140/73
2858. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... 140/73
2859. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... 140/73
2860. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за водите..... 140/73
2861. **Решение** за именување заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... 140/73
2862. **Решение** за разрешување од должноста директор на Педагошката служба... 140/74
2863. **Решение** за именување директор на Педагошката служба..... 140/74
2864. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... 140/74
2865. **Решение** за изменување на Решението за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Универзитетот за информатички технологии во Скопје.... 140/74
2884. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... 141/2
2903. **Решение** за именување на координатор, претседател и членови на Национално координативно тело за следење и оценка на имплементацијата на Националната стратегија за демографски развој на Република Македонија 2008-2015 година..... 142/29
2923. **Решение** за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам..... 143/10
2924. **Решение** за именување претседател и членови на Националната комисија за учебници..... 143/10
2925. **Решение** за именување директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот..... 143/10
2926. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Велес..... 143/11
2927. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје..... 143/11
2960. **Решение** за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија..... 144/16
2961. **Решение** за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија..... 144/26
2962. **Решение** за утврдување престанок на должноста претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија..... 144/26
3045. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар баратели на азил“ с. Визбегово - Скопје..... 147/122
3046. **Решение** за именување членови на Управниот одбор–претставници од редот на стручните работници во ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје..... 147/122
3047. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран..... 147/122
3048. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... 147/122
3049. **Решение** за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... 147/123
3050. **Решение** за давање согласност на Одлуката за избор на в. д. директор на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците..... 147/123
3051. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... 147/123
3052. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... 147/123
3053. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... 147/123
3054. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес..... 147/124
3055. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..... 147/124

3056. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **147/124**
3057. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... **147/124**
3058. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Тетово..... **147/125**
3059. **Решение** за именување заменик на директорот на Затвор Тетово..... **147/125**
3142. **Исправка**..... **152/5**
3060. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје... **147/125**
3061. **Решение** за именување директор на Управата за водење на матичните книги **147/125**
3062. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на стручниот орган на Јавната установа Национален парк, Пелистер - Битола..... **147/125**
3063. **Решение** за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет за земјишна политика на проектот „Катастар на недвижности и регистрација“..... **147/125**
3105. **Решение** за именување претседател, членови и заменици на членовите на Комисијата за утврдување на движниот и недвижниот имот, техничката и друга документација и вработените кои се во функција на спроведување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **149/4**
3140. **Решение** за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на одделни факултети на Државниот универзитет во Тетово..... **152/5**
3231. **Решение** за определување претставници во советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... **155/5**
3232. **Решение** за именување претседател и за разрешување и именување член на Националниот совет за културното наследство..... **155/6**
3233. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **155/6**
3234. **Решение** за именување претседател и членови на Координативното тело за организација и координација за Светската изложба во Шангај во 2010 година – Експо Шангај 2010..... **155/6**
3235. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес..... **155/6**
3236. **Решение** за именување членови – претставници на основачот на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Доне Божинов“ во Пробиштип..... **155/6**
3237. **Решение** за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет за земјишна политика на проектот за катастар и регистрација на недвижности..... **155/7**
3238. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за катастар на недвижности..... **155/7**
3239. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот..... **155/7**
3240. **Решение** за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје..... **155/8**
3241. **Решение** за именување претседател и членови на Националниот совет за ревитализација на Старата Скопска чаршија **155/8**
3242. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ - Скопје..... **155/8**
3243. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **155/8**
3244. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **155/9**
3245. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **155/9**
3246. **Решение** за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево..... **155/9**
3247. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово..... **155/9**
3248. **Решение** за именување државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кочани..... **155/9**

3249. Решение за избор на директор на Агенцијата за управување со одземен имот.....	155/9
3250. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за метрологија.....	155/10
3251. Решение за именување директор на Бирото за метрологија.....	155/10
3252. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Охрид.....	155/10
3253. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	155/10
3254. Решение за именување државен секретар во Министерството за економија.....	155/10
3255. Решение за отповикување на Почесниот генерален конзул на Република Македонија во Република Франција, со седиште во Лион.....	155/11
3256. Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Бурса, Република Турција.....	155/11
3257. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Бари, за Регионот Пуља.....	155/11
3281. Решение за именување директор на Управата за имотно-правни работи.....	158/3
3282. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	158/4
3283. Решение разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	158/4
3284. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	158/4
3337. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	161/24
3384. Решение за именување Национален комесар на Светската изложба во Шангај во 2010 година – Експо Шангај 2010.....	163/2
3385. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ – Скопје.....	163/2
3386. Решение за определување претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.....	163/3
3387. Решение за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Филмскиот фонд на Република Македонија.....	163/3
3388. Решение за избор на директор на Националната установа Филмскиот фонд на Република Македонија.....	163/3
3389. Решение за разрешување од должноста директор на Националната установа Филмскиот фонд на Република Македонија.....	163/3

3496. Решение за дополнување на Решението за именување национален координатор, негов заменик, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	168/475
--	---------

ПРОГРАМИ

Рег. бр.	Бр./стр.
3. Програма за изменување на Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година.....	1/18
16. Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2008 година.....	2/3
119. Програма за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2008 година.....	10/10
120. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2008 година...	10/13
135. Програма за статистички истражувања за периодот 2008-2012 година.....	11/1
136. Програма за развој на туризмот за 2008 година.....	11/440
137. Програма за остварување на социјалната заштита за 2008 година.....	11/441
138. Програма за Геолошки информативен систем за 2008 година.....	11/446
139. Програма за Основни геолошки истражувања за 2008 година.....	11/447
140. Програма за измена на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година.....	11/447
164. Програма за експлоатација и одржливо искористување на минералните сировини за 2008 година.....	13/2
165. Програма за инвестирање во животната средина за 2008 година.....	13/2
166. Програма за развој на заштитата на децата за 2008 година.....	13/4
208. Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2008 година.....	16/3
216. Програма за развој на спорт и млади за 2008 година.....	17/6
257. Програма за проширена репродукција на шумите за 2008 година.....	20/2
288. Програма за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2008 година.....	21/16
289. Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	21/17
290. Програма за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	21/18

291. Годишна програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2008 година.....	21/18	702. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено – поправните и воспитно – поправните установи за 2008 година.....	41/9
311. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година.....	22/5	703. Програма за мониторинг на безбедноста на храната во Република Македонија за 2008 година.....	41/10
312. Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.....	22/6	812. Програма за измена на Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2008 година.....	48/2
313. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2008 година.....	22/9	813. Програма за премоер и катастар на недвижности за 2008 година.....	48/5
314. Програма со мерки за унапредување на рибарството и аквакултурата во 2008 година.....	22/10	901. Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2008 година.....	53/3
315. Програма за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2008 година.....	22/11	919. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година.....	54/9
352. Програма за ревитализација на селата во 2008 година.....	23/5	942. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	54/15
374. Програма за работа на Институтот за акредитација на Република Македонија за 2008 година.....	26/6	943. Програма за изменување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2008 година.....	54/17
375. Програма на активности за имплементација на регионалниот развој во 2008 година.....	26/12	982. Програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија во 2008 година.....	56/6
389. Програма за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2008 година.....	27/3	1036. Програма за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите...	59/2
398. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2008 година.....	28/2	1194. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	67/2
438. Програма за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2008 година.....	29/16	1195. Програма за изменување на Програмата за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2008 година..	67/2
439. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2008 година....	29/18	1196. Програма за изменување на Програмата за инвестиции во железничката инфраструктура за 2008 година.....	67/3
452. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	30/5	1197. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2008 година..	67/3
493. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2008 година.....	32/4	1255. Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2008 година.....	69/4
542. Програма за здравје на растенијата во 2008 година.....	34/11	1346. Програма за изменување на Програмата за поттикнување на развојот на органското земјоделско производство во 2008 година.....	75/7
583. Програма за изменување на Програмата за инвестирање во животната средина за 2008 година.....	37/64		
584. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година....	37/64		
645. Програма за семе и саден материјал за 2008 година.....	39/13		
646. Програма за дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	39/14		
647. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2008 година.....	39/14		

1379. Програма за изменување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во 2008 година.....	76/3	2632. Програма за изменување и дополнување на Програмата за експлоатација и одржливо искористување на минералните сировини.....	134/9
1443. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во 2008 година.....	79/4	2633. Програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија во 2008 година.....	134/9
1690. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	89/48	2700. Програма за изменување на Годишната програма за инвестиции во железничка инфраструктура за 2008 година..	137/17
1784. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2008 година.....	95/92	2701. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија за 2008 година.....	137/18
1785. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2008 година.....	95/94	2885. Програма за детални геолошки истражувања за 2008 година.....	141/3
1857. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2008 година.....	97/14	2886. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2008 година.....	141/6
1858. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2008 година.....	97/16	2887. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година.....	141/6
1883. Програма за изменување на Програмата за инвестиции во железничката инфраструктура за 2008 година.....	98/52	2888. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	141/7
1900. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	99/3	2979. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2008 година.....	145/4
2008. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година	104/15	2980. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2008 година.....	145/11
2214. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2008 година.....	110/27	3064. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2008 година.....	147/126
2320. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2008 година...	116/13	3106. Програма за изменување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2008 година.....	149/5
2321. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	116/13	3122. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година...	150/2
2347. Програма за изменување и дополнување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови во Република Македонија за 2008 година.	117/18	3208. Програма за дополнување на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2008 година.....	154/7
2381. Програма за изменување и дополнување на Програмата за основни геолошки истражувања за 2008 година.....	120/3	3209. Програма за дополнување на Годишната програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2008 година.....	154/8
2403. Програма за продажба на деловни згради и деловни простории на Република Македонија за 2008 година.....	122/3	3302. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2008 година.....	159/28
2482. Национална програма за олеснување на превозот во воздушниот сообраќај...	127/15	3338. Програма за изменување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2008 година.....	161/24
2549. Програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2008 година.....	131/5	3339. Програма за изменување на Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2008 година	161/24

3340.	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година.....	161/25	167.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/14
3359.	Програма за изменување на Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2008 година.....	162/15	168.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/14
3360.	Програма за изменување на Програмата за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во РМ за 2008 година.....	162/15	169.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/15
3361.	Програма за изменување на Програмата за ревитализација на селата во 2008 година.....	162/16	170.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/15
3362.	Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2008 година.....	162/16	171.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/16
3363.	Програма за изменување на Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови за 2008 година.....	162/17	172.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/16
3364.	Програма за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2008 година.....	162/17	173.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/17
3365.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2008 година.....	162/17	174.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	13/17
3366.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2008 година...	162/18	258.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	20/4
3367.	Програма за изменување на Програмата за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2008 година...	162/19	259.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	20/5
3368.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2008 година.....	162/20	260.	Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	20/5
3390.	Програма за изменување и дополнување на Програмата со мерки за унапредување на рибарството и аквакултурата во 2008 година.....	163/3	353.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	23/6
Л И Ц Е Н Ц И			376.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	26/14
Рег. бр.		Бр./стр.	377.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	26/15
73.	Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	5/34	378.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	26/15
74.	Изменување на лиценца под број 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61 во Скопје..	5/34	379.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	26/16
			380.	Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	26/16
			381.	Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	26/17
			440.	Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	29/26
			441.	Изменување на лиценца под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	29/27

494. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **32/7**
559. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **36/5**
560. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино)..... **36/5**
561. **Изменување на лиценца** под број 19-840/1 од 20.02.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Партизански одреди" бр. 64 во Скопје..... **36/5**
562. **Изменување на лиценца** под бр. 191879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги "Астра Електроник Компани" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во местоста "Милци" - базен Фатаморгана, Богородица, Гевгелија..... **36/6**
648. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – "Обложување на спортски натпревари"..... **39/15**
649. **Изменување на лиценца** под број 19-5085/1 од 22.08.2007 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги "К.А.К." ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотел "Епинал" во Битола, на ул. "Маршал Тито" бб..... **39/15**
839. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино)..... **50/9**
892. **Изменување на лиценца** под бр. 19-6398/1 од 9.10.2007 година издадена на Друштвото за производство, услуги и трговија „Твинс 2007“ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица за постојано приредување на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“..... **52/6**
1025. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **58/10**
1026. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **58/10**
1027. **Изменување на лиценца** под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. „Борис Кидрич“ бр. 5 во Битола..... **58/11**
1028. **Изменување на лиценца** под бр. 19-3148/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. „Маршал Тито“ бб (стоковна куќа) во Велес..... **58/11**
1029. **Изменување на лиценца** под бр. 19-5319/1 од 04.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. „Даме Груев“ бр.4/7 - Скопје..... **58/11**
1030. **Изменување на лиценца** под бр. 19-1384/1 од 11.03.2008 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. „Горче Петров“ бр. 60, зграда б 1627, локал бр. 3 и 4 во Скопје..... **58/11**
1113. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **64/6**
1114. **Изменување на лиценца** под број 19-3838/1 од 25.10.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги "Мастербет" ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **64/7**
1347. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – "Обложување на спортски натпревари"..... **75/7**
1635. **Изменување на лиценца** под број 19-5315/1 од 04.09.2007 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб (Нова железничка станица) во Скопје..... **87/150**
1786. **Изменување на Лиценца** под бр. 19-263/1 од 20.01.2008 година, издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра електроник компани“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во профитен центар Хотел Холидеј Ин, Скопје..... **95/99**
1839. **Изменување на Лиценца** под бр. 19-1286/1 од 4.03.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **96/14**
1840. **Изменување на Лиценца** под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Макотен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (Казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица..... **96/14**

1884. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“.....	98/53
2348. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“.....	117/19
2404. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	122/4
2483. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	127/76
2595. Изменување на лиценца под бр. 19-269/1 од 20.01.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	132/13
2634. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - „Обложување на спортски натпревари“.....	134/10
2765. Изменување на Лиценца под бр. 19-5319/1 од 04-09-2007 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје.....	139/23
2889. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	141/7
3065. Изменување на лиценца под бр. 19-493/1 од 09.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	147/126
3066. Изменување на лиценца под бр.19-157/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	147/127
3076. Изменување на лиценца под бр. 19-5314/1 од 4.09.2007 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	148/200
3077. Изменување на лиценца под бр. 19-1286/1 од 4.03.2008 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	148/200
3369. Лиценца за постојано приредување на посебни игра на среќа во автомат клуб.....	162/21
3370. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	162/22

3371. Изменување на Лиценца под бр.19-2430/1 од 30.04.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	162/22
---	--------

ДЕЛОВНИЦИ

Рег. бр.	Бр./стр.
442. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	29/27
872. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	51/16
1615. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	86/63
2963. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	144/26

МЕТОДОЛОГИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
585. Методологија за проценка на влијанието на регулативата.....	37/65
2452. Методологија за стратешко планирање и подготвување на Годишна програма за работа на Владата на Република Македонија.....	124/4

СТРАТЕГИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
650. Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008 – 2020 година).....	39/15

СТАТУТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
292. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	21/18
293. Статутарна одлука за дополнување на Статутот на МЖ Транспорт АД – Скопје.....	21/19
294. Статут на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	21/19
552. Статут на Акционерско друштво за аеродромски услуги “Аеродроми на Македонија” во државна сопственост...	35/115
873. Статут на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД Скопје.....	51/17

2766. **Статут** на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација..... **139/23**

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

- | | |
|--|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 3372. Макроекономска политика на Република Македонија за 2009 година..... | 162/23 |

КОМИСИЈА ЗА ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 563. Деловник за работа на Владата на Република Македонија (Пречистен текст) | 36/6 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

- | | |
|---|---------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 1420. Правилник за постапката за прием на професионални војници на служба во Армијата на Република Македонија..... | 78/2 |
| 1938. Правилник за изменување на Правилникот за условите за стекнување на воздухопловно-техничко звање, вршењето на воздухопловно-техничката служба, облеката и опремата на воздухопловно-техничкиот персонал и обликот и содржината на воената дозвола за работа на воен воздухоплов..... | 102/20 |

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| 85. Правилник за престанување на важноста на Правилникот за начинот на чување и заштита на документи, извештаи, податоци и други акти во Министерството за внатрешни работи што со закон, друг пропис или одлука на надлежен орган се означени како државна, воена или службена тајна..... | 6/2 |
| 217. Правилник за регистрација на моторни и приклучни возила..... | 17/8 |
| 354. Правилник за формата и содржината на образецот на сообраќајна дозвола, начинот на нејзиното издавање и евиденциите на издадени сообраќајни дозволи од Министерството за внатрешни работи..... | 23/7 |
| 390. Правилник за странците..... | 27/7 |
| 495. Решение за разрешување од должноста директор на Полициска академија - Скопје..... | 32/8 |

- | | |
|--|----------------|
| 586. Правилник за патни и други исправи на странец..... | 37/69 |
| 651. Правилник за формата и содржината на образецот на индивидуалната контролна книшка, начинот на нејзиното издавање и начинот на нејзиното пополнување..... | 39/74 |
| 783. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и начинот на нејзиното издавање... | 46/21 |
| 784. Правилник за видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и бројот на часови за оспособување во гаѓање..... | 46/22 |
| 785. Правилник за програмата и начинот на полагање на стручен испит и оспособувањето на физичките лица за вршење работи на обезбедување на лица и имот..... | 46/22 |
| 814. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и опремата и евиденциите што се водат во овластените правни лица за вршење на технички преглед на возилата..... | 48/63 |
| 983. Решение за разрешување надворешни членови на Управата на Полициската академија - Скопје..... | 56/7 |
| 984. Решение за именување надворешни членови на Управата на Полициската академија - Скопје..... | 56/7 |
| 2135. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 108/5 |
| 2484. Решение за дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 127/76 |
| 2660. Правилник за изменување на Правилникот за Програмата за оспособување за правилна употреба, чување и одржување на оружјето, начинот на спроведување на практичното оспособување за ракување со оружје, како и начинот на спроведувањето на стручниот испит за проверка на техничкото знаење за правилна употреба на оружјето и познавањето на прописите за оружје..... | 135/5 |
| 2661. Правилник за изменување на Правилникот за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите за практично оспособување за ракување со оружје на правните лица..... | 135/6 |
| 3079. Правилник за посебните безбедносни и заштитни услови за работење на станиците за снабдување со гориво без посада..... | 148/201 |

3258. Правилник за изменување на Правилникот за видовите и типовите на огнено оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и бројот на часови за оспособување во гаѓање.....	155/11
3341. Правилник за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.....	161/24
3342. Правилник за начинот на спроведување на испитите за проверка на знаење за возач-инструктор и стручно лице за вршење на технички преглед на возила.....	161/27

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
97. Објава од Министерството за надворешни работи.....	8/8
496. Објава од Министерството за надворешни работи.....	32/8
704. Објава на Министерството за надворешни работи.....	41/35
705. Објава на Министерството за надворешни работи.....	41/35
1288. Објава од Министерството за надворешни работи.....	71/2
2277. Објава од Министерство за надворешни работи.....	115/2
2278. Објава од Министерство за надворешни работи.....	115/2
2279. Објава од Министерство за надворешни работи.....	115/2
2280. Објава од Министерство за надворешни работи.....	115/3
2281. Објава од Министерство за надворешни работи.....	115/3
2662. Објава од Министерството за надворешни работи.....	135/6
2767. Објава од Министерство за надворешни работи.....	139/28
2981. Објава од Министерство за надворешни работи.....	145/12

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
4. Правилник за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија.....	1/19
295. Правилник за работното време на нотарските канцеларии.....	21/24
367. Решение од Министерството за правда..	25/11
399. Упатство за начинот и условите за поставување, проверката на знаењето и разрешувањето на постојаните судски преведувачи.....	28/7

469. Правилник за утврдување на опремаа и просториите за вршење на нотарската служба.....	31/2
470. Правилник за полагање на нотарски испит.....	31/3
497. Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за утврдување на опремата и просториите за вршење на нотарската служба.....	32/8
564. Правилник за престанување на важноста на Правилникот за образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија.....	36/24
565. Решение за престанок на службата на нотар.....	36/24
652. Решение за престанок на службата на нотарот.....	39/78
653. Правилник за формата и содржината на образецот на уверението за избран член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители.....	39/78
1225. Правилник за формата и содржината на образецот за запишување во единствениот судски регистар на црквите, верските заедници и религиозните групи и за начинот на неговото водење.....	68/7
1568. Решение за распоредување на осудените и малолетните лица во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и на притворените лица во притворските одделенија на казнено-поправните установи.....	84/113
1691. Правилник за начинот на постапување со анкетните листови на службените лица.....	89/48
1692. Правилник за формата и содржината на образецот, содржината, постапката и начинот на издавање, користење и одземање на службената легитимација на државниот правобранител на Република Македонија и државните правобранители.....	89/49
1885. Решение за престанок на службата на нотарот.....	98/53
2157. Решение за изменување на Решението за престанување на службата на нотарот.....	109/3
2268. Правилник за начинот за вршење на инспекциски надзор на управната инспекција.....	114/46
2358. Правилник за извршувањето на стручно - инструкторскиот надзор во извршувањето на алтернативните мерки.....	118/2
2359. Правилник за вооружувањето и начинот на вршење на работите на секторот за обезбедување во казнено-поправните и воспитно - поправните установи....	118/3
2382. Упатство за начинот на преземање на интабулационите книги од основните судови.....	120/3

2485. Список на поставени судски преведувачи.....	127/77
2982. Решение за престанување на службата на нотарот.....	145/12
2983. Решение за престанување на службата на нотарот.....	145/13
3080. Правилник за изменување на Правилникот за бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија.....	148/202
3143. Правилник за формата и содржината на легитимацијата која се издава на лобистот и начинот на нејзиното издавање.....	152/5
3144. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за запишување, пререгистрација и бришење од регистарот.....	152/7
3145. Правилник за формата и содржината на образецот за запишување во регистарот и начинот на неговото водење...	152/11
3269. Решение за престанок на службата на нотарот.....	156/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
17. Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на образецот за распределба на остварените приходи по дејности СПД - Рекапитулар.....	2/6
18. Правилник за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција.....	2/9
1322. Исправка	74/4
39. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување.....	3/3
40. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги.....	3/4
41. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход...	3/6
42. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права.....	3/10

43. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	3/15
98. Правилник за формата, содржината и начинот за доставување на изјавата за квалитетот и состојбата на внатрешните контроли.....	8/8
241. Правилник за содржината на тендерската документација.....	19/9
261. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	20/6
296. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	21/25
297. Правилник за формата и содржината на образецот РДО-ВП.....	21/34
298. Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и на помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност.....	21/37
363. Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	25/3
364. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување.....	25/3
365. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	25/11
366. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	25/11
566. Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.....	36/24
567. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на огласите и известувањата при доделувањето на договорите за јавни набавки.....	36/47
568. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди.....	36/50
706. Правилник за изменување на Правилникот за службена облека и ознаки на чиновници и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници.....	41/35
707. Методологија за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови.....	41/35

944. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	54/17	2349. Правилник за формата и содржината на извештајот за склучени договори за концесија/јавно приватно партнерство и за незавршени постапки за концесија/јавно приватно партнерство.....	117/19
985. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	56/7	2357. Дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	118/2
1046. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	61/2	2467. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	125/5
1075. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	62/4	2635. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди.....	134/11
1198. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди.....	67/4	2636. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на огласите и известувањата при доделувањето на договорите за јавни набавки.....	134/11
1199. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на огласите и известувањата при доделувањето на договорите за јавни набавки.....	67/4	2663. Упатство за начинот на извршување на наложите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка....	135/6
1256. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	2702. Правилник за постапката за вршење надзор.....	137/21
1257. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	2768. Правилник за формата и содржината на службената легитимација и формата на значката на Управата за финансиска полиција и начинот на нејзиното користење.....	139/28
1258. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	2904. Упатство за начинот и постапката на издавање и користење на вредносните бонови-ваучери за купување на компјутери.....	142/30
1259. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	3067. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на Царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат.....	147/127
1260. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	3107. Правилник за начинот на пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување.....	149/6
1261. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/6	3108. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата..	149/11
1262. Решение за одземање на дозвола за вршење на финансиски лизинг.....	69/7	3373. Упатство за изменување на Упатството за начинот на извршување на наложите за извршување кои ја задолжуваат трезорската сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во рамките на трезорската сметка.....	162/65
1305. Правилник за спроведување на даночните поттикнувања кај данок на додадена вредност за донациите во јавните дејности.....	72/2	3391. Правилник за формата и содржината на регистарот на доделени договори за концесија/јавно приватно партнерство и формата и содржината на образецот за пријавување на податоците за доделени договори за концесија/јавно приватно партнерство.....	163/4
2073. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	105/4		
2074. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи...	105/5		
2127. Правилник за дополнување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка.....	107/6		
2128. Правилник за висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.....	107/6		
2269. Упатство за изменување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	114/49		

3471. **Упатство** за изменување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата..... **165/19**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
99. Список за дополнување на Списокот на македонски национални стандарди кои се прифатени, хармонизирани стандарди.....	8/21
181. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на дејностите кои можат да ги вршат занаетчиите.....	14/14
191. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	15/1
720. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	42/2
732. Листа за дополнување на Листата на стандарди со со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	45/2
1323. Листа за изменување на Листата на стоки на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	74/5
1380. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	76/4
1381. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година (концесии во рамки на квоти).....	76/5
1382. Листа на риба и рибини производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	76/6
1383. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	76/6
1384. Листа на царински стапки за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година (концесија во рамки на квоти).....	76/7

1385. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2008 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	76/7
1386. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2008 година.....	76/7
1387. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2008 година.....	76/8
1388. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишните квоти за второ полугодие од 2008 година.....	76/9
1389. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2008 година.....	76/10
1390. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2008 година.....	76/11
1391. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за второ полугодие од 2008 година.....	76/12
1392. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2008 година.....	76/13
1414. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот во кој се запишува сертификатот за положен мајсторски испит.....	77/12
1421. Правилник за изменување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	78/4
1718. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простории и простории во кои се врши трговија.....	93/3
1719. Правилник за минимално-техничките услови на продажниот објект во кој се врши продажба на алкохолни пијалаци, формата, содржината и образецот на лиценцата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.....	93/4
2224. Правилник за начинот за впирачување на имотот на друштвото во ликвидација.....	111/31

2270. **Правилник** за техничките карактеристики на тахографот и контролниот уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и инспекција на тахографот и контролниот уред (еуротахограф)..... **114/49**
2350. **Правилник** за формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови и започнување со работа на објектите за вршење на угостителска дејност и формата и содржината на образецот на пријавата за промена на минимално - техничките услови за работа на угостителските објекти..... **117/28**
2383. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив..... **120/5**
2405. **Правилник** за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директните инвестиции на нерезиденти во Република Македонија..... **122/5**
2406. **Правилник** за начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство..... **122/10**
2486. **Правилник** за обновливите извори на енергија за производство на електрична енергија..... **127/80**
2487. **Правилник** за начинот за издавање на гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на издадени гаранции за потекло на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..... **127/86**
2488. **Листа** за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден..... **127/92**
2512. **Список** за дополнување на Списокот на македонски национални стандарди кои се прифатени, хармонизирани стандарди..... **129/2**
2870. **Објава** од Министерството за економија..... **140/86**
2905. **Правилник** за димензиите, вкупната маса и основото оптоварување на возилата.... **142/31**
2928. **Правилник** за енергетска ефикасност на градежни објекти..... **143/11**
2984. **Правилник** за висината на трошоците за категоризација на угостителски објекти..... **145/13**
2985. **Правилник** за формата и содржината на образецот на Регистарот на туристички водичи и туристички придружници и начин на водење на регистарот **145/14**
2986. **Правилник** за формата и содржината на образецот на сертификатот за положен стручен испит за раководење со туристичка агенција..... **145/17**
2987. **Правилник** за формата и содржината на образецот на уверението за положен стручен испит за туристички придружник..... **145/18**
3270. **Правилник** за изменување на Правилникот за квалитет на течните горива..... **156/3**
3427. **Листа** на стоки на царински квоти по договор за пристапување на Република Македонија во СТО..... **164/7**
3428. **Листа** на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... **164/8**
3429. **Листа** на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година (концесии во рамки на квоти)..... **164/9**
3430. **Листа** на риба и рибини производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... **164/9**
3431. **Листа** на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... **164/10**
3432. **Листа** на царински стапки за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година (концесија во рамки на квоти)..... **164/10**
3433. **Листа** на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2009 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина..... **164/11**
3434. **Листа** на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2009 година..... **164/11**
3435. **Листа** на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2009 година..... **164/12**
3436. **Листа** на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2009 година..... **164/13**

3437. **Листа** на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2009 година..... **164/14**
3438. **Листа** на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2009 година..... **164/15**
3439. **Листа** на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за прво полугодие од 2009 година..... **164/15**
3440. **Листа** на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2009 година..... **164/16**

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 102. Наредба за забрана за риболов на риболовното подрачје Дојранско Езеро... | 8/43 |
| 151. Годишна наредба за здравствена заштита на животните за 2008 година | 12/5 |
| 152. Правилник за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп..... | 12/21 |
| 153. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за размена на земјоделско земјиште и потребната документација..... | 12/21 |
| 154. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште и потребната документација..... | 12/23 |
| 155. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на земјишен регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост..... | 12/24 |
| 182. Правилник за доставување на коминето и винскиот талог за дестилација или за производство на оцет..... | 14/14 |
| 242. Правилник за формата и содржината на Регистарот на објекти и оператори со храна и начинот и постапката за регистрација на објектите и операторите со храна..... | 19/10 |
| 316. Наредба за престанување на важење на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари..... | 22/12 |

391. **Наредба** за преземање на мерки за ветеринарно јавно здравство за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавно здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло и периодот за извршување на тие мерки во 2008 година..... **27/48**
400. **Правилник** за трговија со семенски материјал од тутун..... **28/10**
401. **Правилник** за поблиските услови за производство, складирање, пласирање на пазарот на производите за заштита на растенијата, формата и содржина и начин на водење на регистрот..... **28/24**
443. **Решение** за овластување за вршење на работи од областа на рибарството..... **29/30**
444. **Решение** за овластување за вршење на работи од областа на рибарството..... **29/30**
445. **Решение** за овластување за вршење на работи од областа на рибарството..... **29/30**
453. **Листа** на производи и нуспроизводи од животинско потекло кои не подлежат на инспекција при увоз од страна на официјален ветеринар на граничен премин..... **30/14**
569. **Правилник** за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели..... **36/51**
722. **Национална сортна листа**..... **42/28**
893. **Правилник** за формата и содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација и формата на бецот на официјалниот ветеринар како и формата и содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на овластениот ветеринар... **52/7**
902. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на регистар на одгледувачи на риби..... **53/4**
903. **Правилник** за формата и содржината на дозволата и барањето за дозвола за аквакултура..... **53/5**
904. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на евиденцијата за производство на риби, како и за количината продадена риба по видови..... **53/6**
905. **Листа** на категоризирани нус производи од животинско потекло..... **53/8**
946. **Правилник** за содржината на програмата за полагање на испит, формата и содржината на уверението, како и трошоците за добивање на уверението за положен испит за стопански риболов... **54/20**
947. **Правилник** за формата и содржината на образецот на легитимацијата за стопански риболов..... **54/21**

948. Правилник за содржината на програмата за полагање на испит, формата и содржината на уверението за положен испит, како и трошоците за добивање на уверението за положен испит за рибочувар.....	54/22	1076. Правилник за определување на мали производители на семенски материјали од заштитена нова сорта од земјоделски растенија.....	62/5
949. Правилник за начинот на вршење на рибочуварска служба, формата и содржината на образецот на легитимацијата за рибочувар, како и начинот на нејзиното давање и одземање.....	54/23	1077. Правилник за видовите и сортите кај кои се врши задолжителна заштита, формата, содржината и начинот на водење на регистарот на пријавите, формата и содржината на пријавата и формата и содржината на сертификатот за заштита на новата сорта.....	62/7
950. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата за рекреативен риболов, формата и содржината на образецот на дозволите за рекреативен риболов и формата и содржината на образецот за водење евиденција за број на издадени дозволи и уловената риба.....	54/24	1078. Правилник за форма, содржина и начин на водење на единствениот регистер на земјоделски стопанства.....	62/17
951. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на репродуктивни и порибителен материјал.....	54/28	1200. Правилник за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз.....	67/4
952. Правилник за формата, содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за издадени дозволи за производство на репродуктивен и порибителен материјал од рибник.....	54/29	1348. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на проверка и преглед на граничен премин на пратки од животинско потекло кои се внесени како личен багаж на патниците и се наменети за лична употреба или некомерцијални цели.....	75/7
953. Правилник за формата и содржината на образецот за евиденција во риболовните подрачја.....	54/31	1444. Исправка	79/5
954. Правилник за содржината на годишниот план за заштита и стопанисување со рибите и содржината на годишниот извештај за реализација на годишниот план.....	54/33	1422. Решение за упис во Регистарот на правни лица за вршење стручна контрола во органското производство.....	78/5
955. Правилник за квалитет, големина и тежина, како и начин на декларирање на рибата која е наменета за ставање во промет.....	54/33	1939. Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат и формата и содржината на пасошот.....	102/20
956. Правилник за техничките барања што треба да ги исполнуваат риболовните пунктови.....	54/34	1940. Правилник за начинот и постапките за увоз и транзит и начинот и постапките за вршење на проверки и преглед на пратки домашни миленици од видовите птици кои не се наменети за трговија или за пренос на други лица и се придружени од сопственикот или одговорно лице како и формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или друг документ што ги придружува.....	102/35
957. Правилник за содржината на риболовната основа.....	54/34	2252. Правилник за процедурите за применување на НАССР принципите од страна на операторите со храна како и начинот на верификување на овие процедури од надлежниот орган.....	113/2
958. Правилник за начинот на обележување на пловните објекти и пломбирањето и евидентирањето на риболовниот алат.....	54/35		
959. Правилник за условите што треба да ги исполнува ветеринарската служба на одгледувалиште.....	54/35		
1031. Правилник за идентификација и регистрација на животни од видовите овци и кози.....	58/11		
1032. Правилник за начинот на постапување со животните во кланица.....	58/26		
1033. Решение за овластување на институција за вршење на работи од областа на шумарството.....	58/29		

2282. **Правилник** за посебните барања за храната од животинско потекло..... 115/3
2351. **Правилник** за содржината и формата на придружниот документ за производи од грозје и вино и содржината и формата на влезните и излезни регистри за производи од грозје и вино..... 117/53
2352. **Правилник** за дополнување на Правилникот за начинот и постапката на регистрација на правни лица кои вршат увоз и/или повторен извоз и формата и содржината на евиденцијата за увоз и/или повторен извоз..... 117/63
2513. **Правилник** за начинот и постапката за увоз и транзит и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло..... 129/14
2551. **Правилник** за начинот на жигосување, издавање испратница, пуштање во промет на исечено дрво, како и формата и содржината на регистарот на издадени и заверени испратници..... 131/6
2552. **Правилник** за формата, содржината и начинот на пополнување на месечниот извештај за сеча, дотур и превоз..... 131/15
2553. **Правилник** за начинот на обезбедување за сопствени потреби со огревно дрво на физички лица од државна нискостеблеста шума, количината на огревно дрво, како и формата и содржината на образецот на евиденцијата за исечената дрвна маса..... 131/20
2554. **Листа** на стопански важни шумски видови дрвја..... 131/23
2555. **Правилник** за утврдување на количините на репродуктивен материјал за специјална намена..... 131/23
2556. **Правилник** за условите за признавање на типовите основен материјал..... 131/25
2557. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на провениенциски подрачја..... 131/26
2558. **Правилник** за формата и содржината на барањето за признавање на типовите основен материјал и формата и содржината на експертското мислење за признавање на основен материјал..... 131/29
2559. **Правилник** за формата и содржината на уверението за признат основен материјал и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на признат основен материјал..... 131/38
2560. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производители и трговци на репродуктивен материјал од шумски видови дрвја..... 131/42
2561. **Правилник** за формата и содржината на уверението за потекло на репродуктивен материјал..... 131/44
2562. **Правилник** за содржината и начинот на водење на деловните книги..... 131/48
2563. **Правилник** за формата и содржината на барањето за стручна контрола на производството на саден материјал и формата и содржината на уверението за квалитет на саден материјал..... 131/50
2564. **Правилник** за формата и содржината на барањето за испитување и утврдување на квалитетот на репродуктивен материјал..... 131/53
2565. **Правилник** за формата и содржината на уверенијата за квалитет на семе и/или на делови од растение..... 131/55
2637. **Решение** за упис во Регистарот на правни лица за вршење стручна контрола во органското производство..... 134/12
2638. **Правилник** за утврдување на географските области насадени со винова лоза за заштита на географското потекло на виното во Република Македонија, листата на заштитени имиња на вина обележани со географска ознака и правилата во врска со обележувањето на нивните производни области..... 134/12
2867. **Правилник** за содржината, формата и начинот на пријавување за упис во Националниот регистар на лозови насади..... 140/75
2868. **Правилник** за содржината на образецот, формата и начинот на поднесување на пријавите за берба на грозје, производство на шира и вино и залихи на шира и вино..... 140/79
2869. **Правилник** за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за регистрација во Регистарот на производители на вино..... 140/84
2929. **Правилник** за ставање во промет на семе за вештачко осеменување од животни од видот говеда..... 143/17
2930. **Правилник** за поблиските услови кои во поглед на просториите, опремата и вработените треба да ги исполнуваат берзите на земјоделско прехранбени производи..... 143/29
3126. **Правилник** за условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите кои вршат испитувања на квалитетот на сировото млеко..... 151/2
3210. **Правилник** за работната облека, изгледот на амблемот, опремата за работа и видот на оружјето што го носат инспекторите..... 154/9
3211. **Список** на рурални подрачја во Република Македонија..... 154/12
3285. **Правилник** за трговија со саден материјал-расад од градинарски растенија.. 158/4

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.	Бр./стр.
86. Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.09.2007 до 01.12.2007.....	6/3
100. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите и роковите на вршењето на задолжителните здравствено - хигиенски прегледи на вработените.....	8/33
156. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на образецот за предизвозно информирање.....	12/25
157. Правилник за податоците кои треба да ги содржи годишниот извештај на операторите кои вршат промет со прекурзори.....	12/27
158. Правилник за формата и содржината на изјавата за конкретна намена на прекурзорот.....	12/27
159. Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори.....	12/31
160. Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори.....	12/52
161. Листа на прекурзори на земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори од Република Македонија на нивна територија.....	12/54
368. Правилник за поблиските критериуми за спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции.....	25/11
382. Правилник за условите и начинот на закопување, ископување и пренос на телото на умрено лице.....	26/17
446. Правилник за добивање на одобрение за ставање на лек во промет.....	29/30
471. Правилник за содржините на програмата за обука за постапување во случај на сообраќајна незгода за кандидатите за возачи.....	31/7
570. Правилник за дополнување на Правилникот за специјализациите и субспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование.....	36/57
728. Правилник за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала.....	43/2

786. Правилник за безбедност на водата....	46/35
787. Правилник за посебните барања за безбедност на храната произведена со иновирани технологии.....	46/57
788. Правилник за посебните барања за безбедност на маслата и мастите кои како такви се наменети за конзумирање од страна на луѓето и на храната која содржи додадени масла или масти во однос на содржината на ерука киселина.....	46/58
1034. Правилник за начинот на пренос на одобрението за ставање на лек во промет.	58/29
1091. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, стручниот кадар и опремата што треба да ги исполнуваат здравствените установи за спроведување на постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување.....	63/2
1148. Правилник за обновување на одобрението за ставање на лек во промет.....	65/3
1166. Упатство за начинот на огласување на лековите и медицинските помагала....	66/2
1289. Правилник за изменување на Правилникот за надоместоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и медицинските помагала.....	71/2
1423. Правилник за посебни барања за безбедноста на храната која содржи или е произведена од генетски модифицирани организми.....	78/5
1424. Правилник за начините на земањето мостри од храна.....	78/8
1425. Правилник за посебните барања за безбедност на храната по однос на микробиолошки критериуми.....	78/19
1720. Правилник за начинот на пријавување, содржината на образецот за пријавување на несаканите реакции на лековите и начинот на организација на системот на фармаковигиланца.....	93/8
2253. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи.....	113/39
2426. Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 02.12.2007 до 15.07.2008 година	123/3
2468. Правилник за поблиските услови и начинот на класифицирање на медицинските помагала.....	125/5
2531. Наредба за задолжителна проверка на документација, потеклото и лабораториско испитување на производи кои содржат млеко во прав со потекло од Кина и нивно повлекување од промет..	130/16
2596. Правилник за поблиските услови по однос на простор, опрема и кадар што треба да ги исполнуваат правните лица што произведуваат опасни хемикалии..	132/13

2597. Правилник за поблиските услови во однос на просторот и опремата кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат промет со опасни хемикалии.....	132/14
2674. Правилник за формата и содржината на образецот на изјавата за согласност, како и на изјавата за одбивање на определена медицинска интервенција..	136/21
2769. Правилник за здравствените критериуми што задолжително треба да ги исполнуваат кандидатите за возачи на моторни возила.....	139/30
2770. Правилник за начинот на вршење на здравствениот преглед на возачите на моторни возила, критериумите во однос на кадарот и опремата за вршење на здравствениот преглед, како и за начинот и постапката за издавање на уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило.....	139/34
2931. Правилник за регистрација на традиционални хербални лекови.....	143/30
2988. Правилник за варијации на одобрението за ставање на лек во промет или на прифатената документација на лек што има добиено одобрение за ставање во промет.....	145/19
3068. Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина	147/130
3127. Правилник за содржината на барањето, документацијата и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за производство на лекови.....	151/4
3128. Правилник за содржината на барањето и поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање одобрение за промет на големо со лекови.....	151/8
3129. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, документацијата за запишување во регистарот на правни лица за промет на големо со медицински помагала	151/10
3130. Правилник за содржината на барањето и начинот на добивање на одобрение за увоз на лекови.....	151/12
3175. Правилник за поблиските услови за начинот на отстранување на отпадот со лекови.....	153/3
3176. Правилник за начинот на пропишување и издавање на лекови на рецепт.....	153/4
3259. Правилник за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во Регистарот на специјализирани продавници на медицински помагала.....	155/12
3271. Правилник за формата и содржината, како и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата.....	156/3

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рег. бр.	Бр./стр.
355. Упатство за начинот на работата на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за основно образование.....	23/15
356. Упатство за начинот на работата на рецензионата комисија за стручно вреднување на ракописи на учебници по одделни наставни предмети за средно образование.....	23/15
472. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на Регистарот за верификација на работодавачите за практична обука на учениците.....	31/9
544. Огласување за ништовност на Одлуката од министерот за образование и наука бр. 09-9808/2 од 07.12.2007 година.....	34/16
571. Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит.....	36/57
708. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	41/36
709. Објава на Министерството за образование и наука.....	41/61
733. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	45/23
734. Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од завршниот испит во средното стручно образование со четиригодишно траење.....	45/45
735. Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од училишна матура во гимназиското образование	45/49
736. Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на училишна матура во средното уметничко образование.....	45/54
737. Календар за организација на учебната 2007/2008 година во јавните средни училишта.....	45/58
1226. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование.....	68/13

1263. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во средните училишта.....	69/7	2048. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	104/26
1540. Решение за одобрување и употреба на учебник по математика за I-во одделение	82/78	2049. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/27
1636. Решение за одобрување и употреба на учебник по запознавање на околината за I - во одделение.....	87/150	2050. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	104/27
1637. Решение за одобрување и употреба на учебник по запознавање на околината за I - во одделение.....	87/150	2051. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	104/27
1638. Решение за одобрување и употреба на учебник по запознавање на околината за I - во одделение.....	87/150	2052. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	104/27
1639. Решение за одобрување и употреба на учебник по албански јазик за I - во одделение.....	87/151	2053. Решение за одобрување и употреба на учебник по ТУРСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/28
1640. Решение за одобрување и употреба на учебник по албански јазик за I - во одделение.....	87/151	2054. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	104/28
1841. Календар за организација на учебната 2008/2009 година во основните училишта	96/14	2055. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	104/28
1842. Календар за организација на учебната 2008/2009 година во јавните средни училишта.....	96/15	2056. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	104/28
2037. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	104/23	2057. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/29
2038. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	104/24	2058. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/29
2039. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	104/24	2059. Решение за одобрување и употреба на учебник по АЛБАНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/29
2040. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАТЕМАТИКА за III одделение.....	104/24	2060. Решение за одобрување и употреба на учебник ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	104/29
2041. Решение за одобрување и употреба на учебник по АНГЛИСКИ ЈАЗИК за II и III одделение.....	104/24	2225. Решение за одобрување и употреба на учебник по македонски јазик за I-во одделение.....	111/35
2042. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за II одделение.....	104/25	2226. Решение за одобрување и употреба на учебник по математика за I-во одделение.....	111/36
2043. Решение за одобрување и употреба на учебник по ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА за III одделение.....	104/25	2227. Решение за одобрување и употреба на учебник по математика за I-во одделение.....	111/36
2044. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/25	2228. Решение за одобрување и употреба на учебник по македонски јазик за I-во одделение.....	111/36
2045. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за II одделение.....	104/26	2229. Решение за одобрување и употреба на учебник по македонски јазик за I-во одделение.....	111/36
2046. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	104/26	3260. Правилник за начинот и постапката за стекнување на стручна способност, Програмата за стручно оспособување, стручното усовршување, редовното и периодично проверување на знаењето на железнички работник кој непосредно учествува во работата и одвивањето на железничкиот сообраќај, формата и содржината на образецот на потврдата за спроведена практична работа и на уверението за положен испит.....	155/13
2047. Решение за одобрување и употреба на учебник по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за III одделение.....	104/26		

3472.	Правилник за начинот на изготвување на ранг листата, утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели, процентот на зголемување, односно намалување на платата на наставникот, како и начинот на намалување, односно зголемување на платата на наставникот во основно училиште во рамките на утврдени проценти.....	165/20	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јануари 2008 година.....	30/20
3473.	Правилник за начинот на изготвување на ранг листата, утврдувањето на процентот на најголеми, односно најмали отстапувања од добиените показатели, процентот на зголемување, односно намалување на платата на наставникот, како и начинот на намалување, односно зголемување на платата на наставникот во јавно средно училиште во рамките на утврдени проценти..	165/20	473. Решение за впишување на Здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	31/13
3474.	Правилник за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во јавните средни училишта.....	165/21	498. Правилник за изменување на Правилникот за постапките за издавање на работни дозволи и формата и содржината на посебните видови на работни дозволи.....	32/8
3475.	Правилник за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во основните училишта.....	165/26	501. Објава за просечната месечната нето плата по работник за месец февруари 2008 година.....	32/9
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА			547. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец февруари 2008 година.....	34/20
			572. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино.....	36/63
			587. Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење стручни работи.....	37/95
			603. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип.....	38/2
			780. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2008 година.....	45/67
			810. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец март 2008 година.....	47/35
			815. Правилник за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа.....	48/65
			894. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	52/9
			1039. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец април 2008 година.....	59/14
			1062. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец април 2008 година.....	61/6
			1092. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	63/2
			1093. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово.....	63/3

Рег. бр.	Бр./стр.
33. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец декември 2007 година.....	2/47
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2008 година.....	17/22
299. Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава.....	21/39
383. Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации.....	26/21
402. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	28/31
403. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	28/31
404. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	28/31

1094. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	63/3	2990. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	145/38
1095. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	63/3	3081. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на обрасците на пријави за матичната евиденција.....	148/202
1096. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	63/3	3135. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2008 година.....	151/15
1248. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2008 година.....	68/25	3146. Решение за запирање од извршување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за оценка на работната способност.....	152/12
1300. Објава за трошоците на живот за месец мај 2008 година.....	71/4	3212. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор.....	154/21
1498. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2008 година.....	81/67	3221. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец ноември 2008 година.....	154/56
1620. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни во однос на месец мај 2008 година.....	86/64	3272. Правилник за критериумите и начинот на доделување на неповратни средства од Посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица.....	156/5
1896. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2008 година.....	98/58	3273. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Крива Паланка.....	156/8
1927. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јули 2008 година.....	101/16	3343. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	161/28
2075. Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта.....	105/5	3392. Правилник за поблиските услови, критериуми и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош за новороденче и на правото на родителски додаток за дете.....	163/7
2291. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2008 година.....	115/34	3441. Решение за давање согласност на статут на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кичево.....	164/17
2292. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец август 2008 година.....	115/35		
2475. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2008 година.....	125/31		
2499. Објава на стапката на трошоците на живот и платите за месец септември 2008 година.....	127/112		
2675. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот за примена на мерки на помош и заштита на деца и малолетници во ризик.....	136/24		
2676. Правилник за формата и содржината и начинот на водење на регистарот за примени известувања за деца и малолетници во ризик.....	136/32		
2880. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2008 година.....	140/89		
2932. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за измени и дополнување на Статутот на Ј.У. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ” - Скопје.....	143/42		
2949. Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец октомври 2008 година.....	143/54		
2989. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Веница.....	145/38		

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр.	Бр./стр.
122. Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странското културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии.....	10/20
2076. Правилник за формата и содржината на обрасците на дозволи и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволи и уверенијата.....	105/12

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

Рег. бр.

Бр./стр.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>65. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност.....</p> <p>66. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.....</p> <p>121. Правилник за должностите, одговорностите и стручното оспособување на возачите за превоз на опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на возачите.....</p> <p>243. Правилник за должностите, одговорностите и стручното оспособување на советникот за безбедност при превоз на опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување и содржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на советникот.....</p> <p>244. Правилник за поблиски технички критериуми за спроведување на заштитни мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги со монофазен систем 25kV 50Hz, како и на сите постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа..</p> <p>245. Правилник за поблиските критериуми што се однесуваат на техничките услови и условите за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, потребниот број на вработен стручен и технички персонал, нивната стручна подготовка потребна за организирање и регулирање на железничкиот сообраќај, како и за реконструкција, ремонт и одржување на железничката инфраструктура.....</p> | <p>4/45</p> <p>4/45</p> <p>10/15</p> <p>19/14</p> <p>19/21</p> <p>19/27</p> | <p>246. Правилник за опременоста на службените места на железничката пруга во кои се регулира железничкиот сообраќај, направи опрема, перони, како и просториите и местата за примање, сместување и испраќање на патници, багаж и пратки во железничкиот сообраќај, постројки и опрема што се потребни за безбедност на патниците и за безбедно вршење на работите на тие места.....</p> <p>247. Правилник за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.....</p> <p>392. Правилник за поблиските критериуми што се однесуваат на техничките услови и мерките потребни за безбеден сообраќај, потребниот број на вработен персонал за организирање и/или следење на стручна способност, критериумите за железничките возила и мерки за заштита од бучава и заштитата на животната средина.....</p> <p>393. Правилник за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води.....</p> <p>543. Правилник за изменување на Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебните техничко-експлоатациони услови.....</p> <p>721. Правилник за постапки при вонредни настани случени во железничкиот сообраќај.....</p> <p>798. Правилник за формата и содржината на бродските исправи и книги на бродовите во внатрешната пловидба.....</p> <p>799. Правилник за формата и содржината на бродската книшка и дозволата за качување на брод.....</p> <p>800. Правилник за образецот и содржината на главната книга на регистарот на бродовите.....</p> <p>801. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз.....</p> <p>945. Правилник за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски работи од областа на воздухопловите, нивната градба, одржување и пловидбеност.....</p> | <p>19/29</p> <p>19/32</p> <p>27/51</p> <p>27/52</p> <p>34/16</p> <p>42/5</p> <p>47/2</p> <p>47/15</p> <p>47/22</p> <p>47/25</p> <p>54/20</p> |
|---|---|--|--|

986. **Правилник** за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот..... **56/13**
1167. **Правилник** за материјалот, бојата, формата и димензијата на таблата со името на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект, табличките со нумерираните броеви на објектите, како и големината и бојата на буквите и броевите..... **66/5**
1426. **Правилник** за изменување на Правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти..... **78/58**
2215. **Правилник** за конструкцијата, пловните својства, механичкиот двигател и другите уреди и опрема на чамецот, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака на чамци..... **110/28**
2353. **Правилник** за бојата и кројот на службената облека, формата и содржината како и начинот на издавањето и одземањето на службената легитимација на комуналните редари..... **117/63**
2354. **Правилник** за утврдување на видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување..... **117/66**
2355. **Број на поединечни** транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи..... **117/67**
2427. **Правилник** за формата и содржината на барањето за измени во текот на изградбата и образецот на решението за одобрување на измените..... **123/45**
2428. **Правилник** за формата и содржината на одобрението за поставување на времен објект и урбана опрема и начинот на неговото издавање..... **123/48**
2429. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени одобренија за поставување на времени објекти..... **123/51**
2430. **Правилник** за формата и содржината, како и начинот и постапката на водење на регистарот на носители на правото на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија..... **123/53**
2431. **Правилник** за начинот за издавање, одземање и продолжување на Лиценца А за управител на одржување од прва и втора категорија, Лиценца Б за управител на одржување од трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценците, начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за управител на одржување и висината на надоместокот за добивање на лиценца. **123/56**
2432. **Правилник** за формата и содржината на одобрението за употреба..... **123/61**
2433. **Правилник** за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за градење и формата и содржината на образецот на одобрението за градење... **123/63**
2434. **Правилник** за начинот и постапката за отстранување на објект или негов дел во случај на оштетување на објектот ако постои опасност за уривање... **123/72**
2435. **Правилник** за начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од прва до трета категорија, како и надоместокот за добивање на лиценцата, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за управител на градба..... **123/72**
2469. **Правилник** за начинот на вршење на работите на заштита на железничката инфраструктура и водење на евиденција. **125/10**
2470. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината на регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта..... **125/20**
2471. **Правилник** за формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата како и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги..... **125/24**
2489. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на видот, висината и чинењето на општокорисната работа за секој прекршок одделно како и начинот на нејзиното извршување..... **127/104**
2514. **Правилник** за начинот и постапката за враќање и присилно слетување на воздухоплов кој се приближува кон подрачје на забранета, условно забранета или опасна зона или лета низ неа.. **129/38**
2515. **Правилник** за начинот на распределбата на средствата на општините односно градот Скопје, од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрација на возилата..... **129/96**
2516. **Правилник** за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање..... **129/97**

2532. Правилник за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец и образецот на уверението за стекнатото звање.....	130/16	2933. Правилник за соодветното образование, техничката опрема и минималните здравствено – санитарни услови за вршење на погребални услуги.....	143/42
2566. Правилник за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението со кое се потврдува дека основниот проект е изработен во согласност со важечките прописи, нормативи и стандарди.....	131/58	2934. Правилник за соодветната техничка опрема и минималните здравствено – санитарни услови за управување со гробишта.....	143/42
2567. Правилник за содржината и обемот на вршењето на ревизија на проектот, начинот на заверката на ревидираниот проект од страна на ревидентот и начинот на пресметување на надоместокот за извршената ревизија.....	131/61	2935. Правилник за начинот на кремирање на посмртните останки на умереното лице.....	143/43
2568. Правилник за видови на дејности што ќе се вршат во времените објекти на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија.....	131/62	2964. Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување.....	144/26
2639. Правилник за начинот и критериумите за издавање, продолжување и одземање на овластувања за изработка на проектна документација како одговорен проектант, ревизија на проектна документација и надзор над изведување на градби, формата и содржината на образецот на овластувањата и начинот на водењето на регистарот.....	134/14	2965. Правилник за формата и содржината на дневникот и регистарот на сите погребани лица.....	144/27
2640. Правилник за начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценците за проектирање на градби, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за проектирање на градби.....	134/24	2991. Правилник за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на комуналниот инспектор.....	145/38
2641. Правилник за висината на надоместокот, начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценци за надзор над изградбата, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот на издадени лиценци за надзор над изградбата.....	134/29	2992. Правилник за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на Комисијата за нострификација.....	145/43
2642. Правилник за начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценци за изведувач на градби, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот за издадени лиценци за изведувач на градби.....	134/36	3082. Правилник за бојата, кројот и ознаките на службената облека на капетанот и државните службеници вработени во Капетанијата на пристаништата.....	148/212
2677. Исправка на Правилникот за висината на надоместокот, начинот на издавање, одземање и продолжување на лиценци за надзор над изградбата, формата и содржината на образецот на лиценците и начинот на водење на регистарот на издадени лиценци за надзор над изградбата.....	136/34	3109. Правилник за планот и Програмата за стекнување звање и за стекнување овластување, начинот на полагање испит за стекнување звање и овластување, образецот и содржината на уверението за стекнатото звање и овластување.....	149/16
		3147. Правилник за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите за редовно, зимско, периодично и интервентно одржување на јавните патишта.....	152/12
		3286. Правилник за начинот и контролните постапки при употреба на тахографот и контролниот уред (еуротахограф) во сообраќајот на патиштата.....	158/7

**МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
101. Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготовителните постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот.....	8/33

192. Правилник за поблиските условите за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад.....	15/2
2129. Правилник за примената на индикаторите за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава во животната средина.....	107/7
2136. Наредба за забрана за ставање во употреба на кеси за транспорт на стоки изработени од пластични маси во продавници, деловни простории и пазари каде што се врши трговија на мало на производи за храна и ситни производи за општа потрошувачка.....	108/5
2384. Правилник за локациите на мерните станици и мерните места.....	120/8
2407. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за складирање третман, и/или за преработка на отпадот, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста за складирање третман, и/или за преработка на отпадот.....	122/15
2966. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....	144/31
3148. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и роковите за утврдување, пресметување, уплатување на надоместите; начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; за содржината, начинот и роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата.....	152/18
3149. Правилник за поблиските услови во поглед на потребната опрема која треба да ја поседуваат овластени научни стручни организации и институции како и други правни и физички лица, за вршење на определени стручни работи за мониторинг на бучава.....	152/25
3344. Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на автохтони самоникни габи-смрчки од родовите <i>Morchella</i> , <i>Verpa</i> и <i>Ptichoverpa</i>	161/28
3476. Правилник за критериумите коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка ознака за детергенти за рачно миење на садови.....	165/28

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег. бр.	Бр./стр.
723. Решение од Министерството за локална самоуправа.....	42/31
1616. Решение од Министерството за локална самоуправа.....	86/63
3303. Решение од Министерството за локална самоуправа.....	159/28

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
5. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	1/20
25. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	2/24
26. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	2/24
27. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2/25
75. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/34
76. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/35
77. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	5/35
196. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/18
197. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/19
198. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	15/19
199. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	15/19
200. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	15/19
201. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	15/19
209. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	16/35
210. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	16/35
211. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	16/35
262. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/6
263. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/6
264. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/6
265. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/7
266. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/7

267. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа.....	20/7	613. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/4
268. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	20/7	614. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/4
269. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа.....	20/8	615. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/4
405. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	28/32	616. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	38/5
406. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	28/32	617. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	38/5
407. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	28/32	618. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/5
408. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	28/33	619. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	38/5
409. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006).....	28/33	620. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	38/5
410. Правилник за формата и содржината на проспектоот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.....	28/34	621. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	38/5
411. Правилник за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	28/55	622. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	38/6
412. Правилник за содржината на соопштението за запишување и уплата на хартии од вредност за понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра во денарска противвредност.....	28/57	623. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	38/6
454. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	30/15	710. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/61
573. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	36/63	711. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	41/62
604. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	38/2	712. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	41/62
605. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	38/2	713. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	41/62
606. Решение за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	38/3	714. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/62
607. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	38/3	715. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/62
608. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	38/3	716. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/63
609. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/3	717. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	41/63
610. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	38/3	718. Правилник за содржината, начинот и роковите за поднесување на барање за изземање од обврската за доставување на годишен, полугодишен, тримесечен и тековен извештај по барање на акционер или друго заинтересирано лице	41/63
611. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/4	802. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	47/29
612. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	38/4	997. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа.....	57/2
		998. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	57/2
		999. Тарифник за утврдување на висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	57/2
		1037. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	59/13
		1115. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	64/7

1149. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/10	1228. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/14
1150. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа.....	65/10	1229. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/14
1151. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	65/10	1230. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/14
1152. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	65/10	1231. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/15
1153. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/11	1232. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/15
1154. Решение за давање дозвола за работење на брокерска куќа.....	65/11	1233. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/15
1155. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/11	1234. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/15
1156. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	65/11	1235. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/15
1168. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	66/13	1236. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/16
1169. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	66/13	1237. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/16
1170. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	66/13	1238. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/16
1171. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	66/15	1239. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/16
1172. Правилник за известување од страна на акционерско друштво со посебни обврски за известување за стекнати односно отуѓени хартии од вредност на правни или физички лица.....	66/15	1240. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/16
1173. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерско друштво со посебни обврски за известување.....	66/16	1241. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/17
1174. Правилник за начинот и постапката на издавањето, понудата и продажбата на деривативни финансиски инструменти на примарниот пазар, тргувањето со деривативните финансиски инструменти на секундарниот пазар и порамнувањето и утврдувањето на овие трговски трансакции.....	66/17	1242. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/17
1175. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007).....	66/18	1243. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/17
1201. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	67/6	1244. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	68/17
1202. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	67/6	1245. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/17
1203. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	67/6	1264. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/18
1204. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	67/7	1265. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	69/18
1227. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	68/14	1266. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со фондови.....	69/18
		1267. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	69/18
		1311. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	73/2
		1312. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	73/3
		1313. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	73/3
		1314. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	73/4
		1324. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	74/5
		1349. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/8
		1350. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/8

1351. Решение за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	75/8	1693. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	89/51
1352. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/9	1694. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	89/51
1353. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/9	1695. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	89/51
1354. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	75/9	1699. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	91/21
1355. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	75/9	1700. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	91/21
1356. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/10	1701. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	91/22
1357. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	75/10	1712. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	92/12
1358. Правилник за определување на дополнителните податоци што се поднесуваат со барањето за дозвола за основање на берза и за постапката на донесување на одлука во врска со барањето.....	75/10	1734. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	94/3
1359. Правилник за определување на дополнителни услови во врска со дозволените методи за тргување со хартии од вредност.....	75/12	1735. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	94/3
1360. Правилник за определување на други дополнителни критериуми кои треба да ги исполни членка на берза, кои не се определени во Законот за хартии од вредност и правилата за членство на берза.....	75/12	1787. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007).....	95/99
1361. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза („Службен весник на РМ“ бр. 119/2006).....	75/13	1788. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/100
1362. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007)...	75/13	1789. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/100
1363. Правилник за начинот на водење и одржување на одделни податоци за работењето на берзата.....	75/14	1790. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/100
1364. Трошковник за работа на Комисијата за посредување при Комисијата за хартии од вредност.....	75/15	1791. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/100
1445. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	79/6	1792. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/101
1569. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на депозитар на хартии од вредност.....	84/115	1793. Решение за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	95/101
1570. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност.....	84/116	1794. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/101
1571. Правилник за дополнување на Правилникот за обука и полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност.....	84/116	1795. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/101
		1796. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/102
		1797. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/102
		1798. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/102
		1799. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	95/103
		1800. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/103
		1801. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/103
		1802. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/103

1803. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/103	2151. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина и рокови за поднесување извештаи за работењето на берза („Службен весник на РМ“ бр. 119/2006).....	108/9
1804. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/104	2152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007)...	108/10
1805. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/104	2153. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	108/10
1806. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/104	2230. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/37
1807. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/104	2231. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/37
1808. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/104	2232. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/38
1809. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/105	2233. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/38
1810. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	95/105	2241. Правилник за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собрание на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.....	112/17
1811. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	95/105	2254. Решение за давање одобрение за измени на проспект за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	113/41
1812. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	95/105	2255. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	113/42
1860. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	97/19	2322. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	116/14
2077. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	105/23	2385. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	120/9
2078. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	105/23	2490. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/104
2122. Решение за давање дозвола за работење на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.....	106/35	2491. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/105
2123. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	106/36	2492. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/105
2137. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	108/6	2493. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/105
2138. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	108/6	2494. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	127/105
2139. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	108/6	2495. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	127/106
2140. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	108/6	2517. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	129/99
2141. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	108/7	2533. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	130/19
2142. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/7		
2143. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/7		
2144. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/7		
2145. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/8		
2146. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/8		
2147. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/8		
2148. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/8		
2149. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	108/9		
2150. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	108/9		

2534. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда	130/19
2598. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	132/16
2599. Решение за давање дозвола за работење на брокер	132/16
2600. Решение за давање дозвола за работење на брокер	132/16
2601. Решение за давање дозвола за работење на брокер	132/17
2602. Решение за давање дозвола за работење на брокер	132/17
2603. Решение за давање дозвола за работење на брокер	132/17
2604. Решение од Комисијата за хартии од вредност	132/17
2605. Решение од Комисијата за хартии од вредност	132/18
2678. Решение од Комисијата за хартии од вредност	136/34
2679. Решение од Комисијата за хартии од вредност	136/34
2680. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност	136/34
2681. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност	136/35
2906. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	142/33
2967. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	144/35
3083. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/213
3084. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/214
3085. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	148/214
3086. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	148/214
3087. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/214
3088. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/215
3089. Решение за дополнување на Решението бр. 07-1230/7 од 07.05.2008 година за давање дозвола за работење на брокерска кука	148/215
3090. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/215
3091. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/215
3092. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/216
3093. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/216
3094. Решение од Комисијата за хартии од вредност	148/216
3095. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност	148/216

3096. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност	148/217
3150. Решение од Комисијата за хартии од вредност	152/25
3151. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	152/25
3152. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	152/26
3153. Решение од Комисијата за хартии од вредност	152/26
3154. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник	152/27
3155. Решение за менување на Решението бр. 07-1764/6 од 02-07-2007 година за давање дозвола за работење на брокерска кука	152/27
3156. Решение од Комисијата за хартии од вредност	152/27
3157. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	152/27
3158. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	152/28
3159. Решение од Комисијата за хартии од вредност	152/28
3177. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда	153/7

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
2360. Правилник за условите, постапката и начинот за издавање и одземање на дозволата за извршување на алтернативните мерки	118/9
2361. Правилник за видот и условите на извршување на општокорисната работа...	118/10

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
44. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка	3/24
45. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 142/2007 од 19 декември 2007 година	3/26
46. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 195/2007 од 19 декември 2007 година	3/27
67. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 147/2007 од 26 декември 2007 година	4/46

68.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 193/2007 од 26 декември 2007 година.....	4/48	803.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 24/2008 од 2 април 2008 година.....	47/29
103.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 31/2007 од 9 јануари 2008 година.....	8/43	804.	Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија од 2 април 2008 година.....	47/30
104.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 125/2007 од 9 јануари 2008 година.....	8/46	987.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 21/2007 од 9 април 2008 година.....	56/47
105.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 154/2007 од 16 јануари 2008 година.....	8/47	1048.	Исправка	61/4
106.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 157/2007 од 9 јануари 2008 година.....	8/49	988.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 151/2007 од 16 април 2008 година.....	56/49
107.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 191/2007 од 9 јануари 2008 година.....	8/50	989.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 263/2007 од 9 април 2008 година.....	56/50
123.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 42/2006 од 16 јануари 2008 година.....	10/27	1047.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 256/2007 од 16 април 2008 година.....	61/3
193.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 108/2007 од 16 јануари 2008 година.....	15/16	1079.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 140/2007 од 7 мај 2008 година.....	62/18
194.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 114/2007 од 16 јануари 2007 година.....	15/17	1080.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 181/2007 од 7 мај 2008 година.....	62/21
195.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 196/2007 од 16 јануари 2008 година.....	15/18	1081.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 183/2007 од 7 мај 2008 година.....	62/23
300.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 71/2007 од 30 јануари 2008 година.....	21/41	1082.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 237/2007 од 7 мај 2008 година.....	62/25
301.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 170/2007 од 30 јануари 2008 година.....	21/42	1116.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 22/2007 од 14 мај 2008 година.....	64/7
302.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 213/2007 од 30 јануари 2008 година.....	21/43	1117.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 212/2007 од 14 мај 2008 година.....	64/8
384.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 4/2007 од 6 февруари 2008 година.....	26/23	1118.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 28/2008 од 23 април 2008 година.....	64/9
394.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 74/2007 од 13 февруари 2008 година.....	27/100	1325.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 241/2007 од 11 јуни 2008 година.....	74/5
395.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 75/2007 од 13 февруари 2008 година.....	27/102	1365.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 43/2008 од 11 јуни 2008 година.....	75/15
474.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 173/2007 од 20 февруари 2008 година.....	31/14	1366.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 249/2007 од 11 јуни 2008 година.....	75/17
588.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 231/2007 од 5 март 2008 година.....	37/97	1541.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 56/2008 и У.бр. 91/2008 од 25 јуни 2008 година.....	82/78
679.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 47/2007 од 13 март 2008 година.....	40/57	1663.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 16/2008 од 2 јули 2008 година.....	88/100
680.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 201/2007 од 13 март 2008 година.....	40/59	1664.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 182/2007 од 9 јули 2008 година.....	88/102
			1665.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 228/2007 од 9 јули 2008 година.....	88/103

1666. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 269/2007 од 9 јули 2008 година.....	88/104	2569. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 225/2007 од 8 октомври 2008 година.....	131/62
2362. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 4/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/12	2703. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 143/2008 од 15 октомври 2008 година.....	137/26
2363. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 25/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/13	2704. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија.....	137/30
2364. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 34/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/14	2936. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.111/2007 од 29 октомври 2008 година.....	143/44
2365. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 37/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/15	3097. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 211/2006 од 5 ноември 2008 година.....	148/217
2366. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 74/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/17	3098. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 99/2008 од 12 ноември 2008 година.....	148/219
2367. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 102/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/18	3160. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 184/2007 од 20 ноември 2008 година.....	152/28
2368. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 118/2008 од 10 септември 2008 година.....	118/19	3161. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 2/2008 од 20 ноември 2008 година.....	152/29
2369. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 229/2007 од 10 септември 2008 година.....	118/21	3162. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 52/2008 од 12 ноември 2008 година.....	152/31
2408. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 21/2008 од 17 септември 2008 година.....	122/33	3163. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	152/35
2409. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 51/2008 од 17 септември 2008 година.....	122/34	3213. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 1/2008 од 20 ноември 2008 година.....	154/24
2410. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 54/2008 од 17 септември 2008 година.....	122/35	3374. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 80/2008 од 3 декември 2008 година.....	162/65
2411. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 101/2008 од 17 септември 2008 година.....	122/35	3375. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 84/2008 од 3 декември 2008 година.....	162/66
2412. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 266/2007 од 17 септември 2008 година.....	122/39	3376. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 117/2008 од 17 декември 2008 година.....	162/70
2506. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 41/2008 од 24 септември 2008 година.....	128/4	3377. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 132/2008 од 3 декември 2008 година.....	162/72
2507. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 61/2008 од 24 септември 2008 година.....	128/6	3378. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/2008 од 17 декември 2008 година.....	162/73
2508. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 66/2008 од 24 септември 2008 година.....	128/9	3394. Исправка на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/08 од 26 декември 2008 година.....	163/13
2509. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 96/2008 од 24 септември 2008 година.....	128/12	3379. Издвоено мислење на претседателот на Уставниот суд на Република Македонија.....	162/76
2518. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 20/2008 од 1 октомври 2008 година.....	129/99	3380. Издвоено мислење на судија на Уставниот суд на Република Македонија.....	162/77
2519. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 111/2008 од 24 септември 2008 година.....	129/100	3393. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 104/2008 од 20 ноември 2008 година.....	163/9

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.		
19.	2/23	Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	
20.	2/23	Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	
21.	2/23	Оглас за избор на 1 (еден) судија на Апелациониот суд-Гостивар.....	
22.	2/23	Оглас за избор на 1 (еден) судија на Управниот суд.....	
23.	2/23	Оглас за избор на претседател на Основен суд - Дебар.....	
24.	2/24	Оглас за избор на претседател на Основен суд - Битола.....	
317.	22/12	Одлука за избор на судии на Основниот суд Битола.....	
318.	22/12	Одлука за избор на судии на Основниот суд Велес.....	
319.	22/12	Одлука за избор на судии на Основниот суд Винаца.....	
320.	22/12	Одлука за избор на судии на Основниот суд Гостивар.....	
321.	22/13	Одлука за избор на судија на Основниот суд Кочани.....	
322.	22/13	Одлука за избор на судии на Основниот суд Куманово.....	
323.	22/13	Одлука за избор на судии на Основниот суд Охрид.....	
324.	22/13	Одлука за избор на судии на Основниот суд Прилеп.....	
325.	22/14	Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје I Скопје.....	
326.	22/14	Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје II Скопје.....	
327.	22/14	Одлука за избор на судии на Основниот суд Штип.....	
328.	22/14	Одлука за избор на судии на Апелационен суд Битола.....	
329.	22/15	Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје.....	
330.	22/15	Одлука за избор на судија на Апелационен суд Штип.....	
331.	22/15	Одлука за избор на претседател на Основен суд Битола.....	
332.	22/15	Одлука за избор на претседател на Основен суд Дебар.....	
333.	22/16	Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	
334.	22/16	Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	
335.	22/16	Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	
447.	29/50	Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	
475.	31/15	Правилник за постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите.....	
531.		Одлука за избор на претседател на Основниот суд Кочани.....	33/9
532.		Одлука за избор на судија на Управен суд Скопје.....	33/9
533.		Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Гостивар.....	33/9
589.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/98
590.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/98
591.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/98
592.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/99
593.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/99
594.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/99
595.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	37/99
654.		Одлука на Судскиот совет на Република Македонија.....	39/80
681.		Оглас на Судскиот совет на Република Македонија.....	40/62
738.		Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.....	45/60
739.		Одлука за избор на судии на Основниот суд Гостивар.....	45/60
740.		Одлука за избор на судија на Основниот суд Кратово.....	45/60
741.		Одлука за избор на судија на Основниот суд Кичево.....	45/60
742.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	45/60
743.		Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	45/60
744.		Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	45/60
1176.		Одлука за избор на судија на Врховен суд на РМ.....	66/19
1177.		Одлука за избор на судии на Управен суд Скопје.....	66/20
1178.		Одлука за избор на судија на Апелационен суд Скопје.....	66/20
1179.		Одлука за избор на судии на Основниот суд Битола.....	66/20
1180.		Одлука за избор на судија на Основен суд Велес.....	66/20
1181.		Одлука за избор на судија на Основен суд Гевгелија.....	66/20
1182.		Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар.....	66/20
1183.		Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар.....	66/21
1184.		Одлука за избор на судија на Основниот суд Прилеп.....	66/21
1185.		Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје I Скопје.....	66/21
1186.		Одлука за избор на судии на Основниот суд Скопје 2 Скопје.....	66/21

1187. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	66/21	2235. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	111/66
1290. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/2	2242. Решение за спроведување на дополнителен избор за член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола.....	112/49
1291. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/2	2256. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	113/42
1292. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/3	2271. Исправка на Решението за спроведување на дополнителен избор за член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола („Службен весник на РМ“ бр. 112 од 04.09.2008 година)...	114/72
1293. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/3	2413. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	122/41
1294. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/3	2414. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	122/41
1295. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	71/3	2535. Оглас за избор на претседател на Апелационо суд Штип.....	130/19
1326. Одлука за избор на судии поротници на Апелационо суд Гостивар.....	74/7	2570. Одлука од Судски совет на Република Македонија.....	131/64
1327. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	74/7	2571. Решение од Судски совет на Република Македонија.....	131/64
1367. Оглас за избор на член на Судски совет на Република Македонија.....	75/18	2937. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија, од редот на судиите од редот на заедниците.....	143/46
1393. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	76/13	2938. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 1 – Скопје.....	143/46
1696. Одлука за избор на претседател на Врховниот суд на Република Македонија..	89/51	2939. Одлука за избор на судија на Основниот суд Скопје 2 – Скопје.....	143/46
2158. Одлука за избор на судија на Управен суд.....	109/3	2940. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар.....	143/46
2159. Одлука за избор на судија на Основниот суд Гостивар.....	109/3	2941. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	143/47
2160. Одлука за избор на судија на Основен суд Куманово.....	109/4	2968. Оглас за избор на претседател на Основен суд Штип и за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	144/35
2161. Одлука за избор на судија на Основниот суд Кочани.....	109/4	2969. Оглас за избор на 3 (тројца) судии на Апелационо суд Битола.....	144/35
2162. Одлука за избор на судија на Основниот суд Ресен.....	109/4	3178. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје I Скопје.....	153/7
2163. Одлука за избор на судија на Основен суд Свети Николе.....	109/4	3179. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје II Скопје.....	153/8
2164. Одлука за избор на судија на Основниот суд Штип.....	109/4	3180. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Велес.....	153/10
2165. Одлука за избор на судии на Основен суд Тетово.....	109/5	3181. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Гостивар.....	153/11
2166. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I Скопје.....	109/5	3182. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кичево.....	153/12
2167. Одлука за избор на претседател на Апелационо суд Битола.....	109/5	3183. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Кратово.....	153/12
2168. Одлука за избор на судија на Апелационо суд Битола.....	109/5	3184. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крушево.....	153/12
2169. Одлука за избор на судија на Основниот суд Прилеп.....	109/6	3185. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Крива Паланка.....	153/13
2170. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	109/6	3186. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Прилеп.....	153/13
2171. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	109/6	3187. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Радовиш.....	153/14
2172. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	109/6		
2173. Оглас за избор на претседател на Основен суд Тетово.....	109/6		
2174. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	109/7		
2234. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	111/38		

3188. Одлука за избор на судии поротници на Основниот суд Струмица.....	153/14
3189. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Тетово.....	153/15
3190. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Штип.....	153/15
3191. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	153/17
3192. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	153/16
3193. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	153/17
3194. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	153/17
3287. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	158/12
3288. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	158/12
3304. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	159/29
3497. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	168/475

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
895. Образец бр. 27 од Државната изборна комисија.....	52/10
906. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	53/9
973. Обрасци бр. 16 и 21 на Државната изборна комисија.....	55/5
1040. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	60/1
1083. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	62/27
1157. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	65/12
1205. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	67/7
1306. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	72/4

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
7. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	1/21
128. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	10/34
129. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	10/34
130. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	10/34
183. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	14/16
248. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/50
249. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/50
250. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/50
251. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/50
252. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	19/50
336. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	22/16
337. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	22/16
413. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	28/59
414. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	28/59
415. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	28/59
500. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	32/9
574. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	36/63
729. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	43/4
730. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	43/4
745. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/61
746. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/61
747. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/61
748. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/61
749. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/61
750. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/62
751. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	45/62

[illegible]

[illegible]

1578.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/136
1579.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/137
1580.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	85/137
1581.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	85/137
1582.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	85/137
1583.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	85/137
1584.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/138
1585.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/138
1586.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/138
1587.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/138
1702.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	91/22
1721.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/15
1722.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/15
1777.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	94/11
1778.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	94/11
1779.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	94/12
1886.	Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	98/53

[illegible]

**АГЕНЦИЈА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
1736. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	94/4
1737. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	94/4
1738. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	94/4
1739. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	94/4
1740. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	94/4

[illegible][illegible]

2080. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	105/23	2290. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	115/34
2081. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	105/23	2323. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	116/15
2082. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	105/24	2324. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	116/16
2083. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	105/24	2325. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	116/16
2084. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	105/24	2326. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	116/16
2085. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	105/24	2327. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	116/16
2257. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/42	2328. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	116/16
2258. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/43	2329. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	116/17
2259. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/43	2330. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	116/17
2260. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/43	2370. Правилник за овластување за овластен геодет и за именик на овластени геодети.....	118/22
2261. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/43	2371. Правилник за начинот на обновување, обележување и менување на границите на катастарска општина со востановен катастар на земјиште која е предмет на премер.....	118/27
2262. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/43	2372. Правилник за геодетски работи за посебни намени.....	118/28
2263. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/44	2373. Правилник за лиценца за вршење на геодетските работи, за условите потребни за вршење на геодетските работи и за именикот на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.....	118/36
2264. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/44	2374. Правилник за одржување на катастарот на недвижностите.....	118/40
2265. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/44	2375. Правилник за начинот на користење, дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од геодетско катастарскиот информационален систем и за начинот на издавање на податоци од катастарот на недвижностите....	118/58
2266. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	113/44	2376. Правилник за востановување на катастарот на недвижностите.....	118/79
2283. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/33	2377. Правилник за премер, обработка и обликување на податоците од премерот.....	118/100
2284. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/33	2394. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	121/3
2285. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/33	2395. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	121/4
2286. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/33	2396. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	121/4
2287. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/33	2397. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	121/4
2288. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	115/34		
2289. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	115/34		

[illegible]

[illegible]

3477.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/47
3478.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/47
3479.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/47
3480.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/47
3481.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/48
3482.	Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	165/48
3483.	Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности...	165/48

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
34. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2007 година.....	2/48
35. Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 2007 година.....	2/48
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2008 година.....	23/16
502. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2008 година.....	32/10
781. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2008 година.....	45/68
1012. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2008 година.....	57/32
1269. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2008 година.....	69/143
1447. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2008 година.....	79/6
1448. Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2008 година.....	79/6
1861. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2008 година.....	97/19
2238. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2008 година.....	111/67
2476. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2008 година.....	125/32

2918. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2008 година.....	142/44
3123. Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2008 година.....	150/3

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
Исправка кон Упатството за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/07).....	1/21
78. Одлука за измена на Одлуката за начинот и постапката за отворање и за отворање на трансакциска сметка.....	5/35
184. Одлука за престанување на важење на Одлуката за каматната стапка која Народна банка на Република Македонија ја плаќа на задолжителната резерва.....	14/16
218. Одлука за управување со кредитниот ризик.....	17/9
219. Одлука за консолидирана супервизија.....	17/16
220. Одлука за управување со валутниот ризик.....	17/19
303. Упатство за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	21/45
476. Одлука за начинот на утврдување поврзани лица.....	31/18
477. Одлука за управување со ризиците.....	31/19
478. Одлука за условите и постапката за спроведување на планот за рехабилитација и планот за пренос на средствата и обврските.....	31/28
479. Одлука за лимитите на изложеноста.....	31/31
480. Одлука за управување со ликвидносниот ризик на банките.....	31/35
481. Одлука за начинот на вршење супервизија и надзор.....	31/38
482. Одлука за сигурноста на информативниот систем на банката.....	31/42
483. Одлука за издавање, тргување и исплата на благајничките записи на Народната банка на Република Македонија.....	31/45
499. Одлука за измени и дополнувања на одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	32/9
545. Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок.....	34/17
624. Упатство за работа со електронскиот систем на Народна банка за задолжителна резерва.....	38/6

805. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	47/31
970. Одлука за изменување на Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2008 година.....	55/3
971. Одлука за изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2008 година на Народна банка на Република Македонија.....	55/3
1315. Одлука за задолжителен депозит кај Народна банка на Република Македонија.....	73/4
1316. Одлука за изменување на Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	73/6
1430. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за условите и начинот на работа на штедилниците.....	78/58
1431. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката.....	78/59
1432. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	78/60
2778. Исправка	139/49
1433. Упатство за спроведување на Одлуката за лимитите на изложеноста.....	78/60
1617. Соопштение од Народна банка на Република Македонија.....	86/64
1618. Соопштение од Народна банка на Република Македонија.....	86/64
1859. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за доставување податоци за извршени активности во платниот промет.....	97/19
2154. Одлука за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	108/11
2386. Упатство за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	120/9
2536. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	130/19
2667. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата за одлучување по прекршок.....	135/9
2771. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	139/38
2772. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање согласности.....	139/47
2773. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи на банка.....	139/48
2774. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	139/48

2775. Одлука за референтна каматна стапка за пресметување на стапката на казне-на камата.....	139/48
2776. Одлука за пуштање во оптек ковани пари во апоени од 10 и 50 денари.....	139/49
2777. Одлука за издавање банкноти во апоени од 100, 500 и 1000 денари.....	139/49
2998. Одлука за изменување на Годишен план за јавни набавки во 2008 година на Народна банка на Република Македонија.....	145/46
3164. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и постапката за отворање и затворање на трансакциска сметка.....	152/35
3214. Упатство за спроведување на Одлуката за управување со валутниот ризик....	154/26
3215. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	154/33
3289. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за пополнување извештаи за каматни стапки на примени депозити и дадени кредити (образец КС-1 и образец КС-2).....	158/12
3395. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	163/13
3396. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжително известување за работењето со странство.....	163/14
3397. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.....	163/14
3398. Одлука за управувањето со ликвидносниот ризик на банките.....	163/15
3399. Одлука за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности.....	163/20
3400. Одлука за доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките и на финансиските извештаи.....	163/24
3401. Одлука за целите на монетарната политика за 2009 година.....	163/25
3402. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеност.....	163/26
3403. Одлука за определување на видот на хартиите од вредност и финансиските деривативи во кои може да вложува овластена банка во странство.....	163/28
3404. Одлука за задолжителна резерва.....	163/30
3405. Одлука за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија.....	163/38

3406. Одлука за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија...	163/41
3446. Финансиски план на Народната банка на Република Македонија за 2009 година.....	164/18
3447. План за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2009 година.....	164/18
3448. Годишен план за јавни набавки во 2009 година на Народна банка на Република Македонија.....	164/18
3487. Објава од Народната банка на Република Македонија.....	167/86

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
6. Одлука за задолжително доставување на податоци за измерена произведена и предадена топлинска енергија за греење во дистрибутивната мрежа во постапката за одобрување и контрола на одобрената цена.....	1/21
47. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	3/28
124. Одлука за определување продажна цена на природен гас во првиот квартал од 2008 година.....	10/29
125. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	10/29
126. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	10/31
127. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	10/32
221. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	17/21
359. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	24/18
396. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје.....	27/104
397. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	27/104

448. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација АД Скопје, за период од 1 јануари до 31 декември 2008 година.....	29/50	1372. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	75/24
449. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Скопје Север АД -Скопје, за период од 1 јануари до 31 декември 2008 година.....	29/51	1373. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична и топлинска енергија.....	75/26
455. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	30/15	1493. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	81/62
575. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	36/63	1572. Одлука за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2008 година.....	84/116
724. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	42/31	1619. Исправка.....	86/64
840. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	50/10	1703. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	91/22
841. Одлука за определување продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2008 година.....	50/11	1704. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД - Скопје.....	91/22
874. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	51/21	1705. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	91/23
972. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	55/4	1706. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ - Подружница Енергетика.....	91/24
1041. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	60/2	1723. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација АД Скопје, за период од 1 август до 31 декември 2008 година.....	93/15
1128. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.....	64/16	1921. Исправка.....	101/14
1164. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	65/14	1724. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Скопје Север АД - Скопје, за период од 1 август до 31 декември 2008 година.....	93/15
1284. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	70/7	1725. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕМ - Подружница енергетика, за период од 1 август до 31 декември 2008 година.....	93/16
1368. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	75/19	1893. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	98/55
1369. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	75/20	1950. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утвр-	102/41
1370. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	75/21		
1371. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	75/23		

дени согласно Методологијата.....			тите дистрибуција и управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична енергија за 2008 година и просечна цена на електрична енергија по која ЕВН Македонија ќе ги снабдува тарифните потрошувачи на мало за периодот од 1 ноември до 31 декември 2008 година.....	
2175. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	109/7		2684. Исправка	136/35
2236. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на природен гас.....	111/66		2683. Одлука за престанување на важење на Одлуката за одобрување на тарифни ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа.....	136/35
2243. Одлука за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од фотоволтаични системи.....	112/49		2911. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	142/34
2244. Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаични системи.....	112/49		2999. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	145/46
2331. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	116/17		3165. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	152/36
2416. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	122/53		3166. Одлука за одобрување на тарифните ставови за електрична енергија и моќност испорачана на тарифните потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа кои вршат дејност од јавен интерес.....	152/36
2496. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	127/106		3195. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	153/17
2497. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	127/108		3308. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	159/30
2498. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	127/110		3346. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност управување со систем за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија.....	161/29
2520. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	129/101		3347. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.....	161/36
2521. Одлука за определување продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2008 година.....	129/102		3449. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење.....	164/19
2651. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	134/45		3450. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за	164/19
2668. Одлука за определување цена на електрична енергија која што регулираниот производител на електрична енергија АД Електрани на Македонија – Скопје ја обезбедува за потребите на тарифните потрошувачи за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година.....	135/10			
2669. Одлука за определување на цена на услугата за пренос, управување со системот за пренос и организирање на пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО - Скопје за периодот од 01 ноември до 31 декември 2008 година..	135/10			
2670. Одлука за одобрување на регулиран максимален приход и цена за дејнос-	135/11			

регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас.....

3451. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за геотермална енергија..... **164/20**
3488. **Правилник** за начинот и условите за регулирање на цени за електрична енергија..... **167/86**

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 1331. Исправка на Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за периодот јуни 2004 – јуни 2005 година | 74/8 |
| 3167. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија, за период јануари 2007 – декември 2008 година..... | 152/37 |
| 3168. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија, за период јануари 2007 – декември 2008 година..... | 152/38 |
| 3274. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж..... | 156/8 |
| 3309. Листа на спортисти на кои им е доделено национално спортско признание за 2008 година..... | 159/31 |

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 108. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници..... | 8/51 |
| 1415. Упатство за поблиски критериуми за доделување парична награда на државните службеници..... | 77/13 |
| 1588. Национален систем за координација на стручното оспособување и обука на државните службеници во Република Македонија..... | 85/138 |
| 1894. Правилник за формата и содржината на Образецот за евидентирање на работните часови поминати на работа под посебни услови..... | 98/56 |

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------------|
| 162. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот за регулирање на проток на сообраќај..... | 12/55 |
| 731. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони..... | 44/1 |
| 1268. Правилник за посебните услови за градба и измена на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов, техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оценка на сообразност и начинот и постапката за утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови..... | 69/19 |
| 1457. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувањата на воздухопловно-техничкиот персонал за одржување на воздухоплови..... | 80/3 |
| 2522. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на кабински персонал на воздухоплов..... | 129/103 |
| 2652. Правилник за начинот и правилата на моделарство..... | 134/47 |
| 2653. Правилник за начинот и условите за лансирање на ракети и други летачки објекти за научни, спортски и други цели што можат да ја загрозат безбедноста на воздушниот сообраќај..... | 134/48 |
| 2654. Правилник за начинот и правилата на летање со балони..... | 134/50 |

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|-------------|
| 8. Одлука за распишување на јавен тендер со претквалификација за избор на давател на универзална услуга..... | 1/22 |
| 9. Правилник за изменување на Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга..... | 1/24 |
| 28. Правилник за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија..... | 2/25 |

29.	Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	2/26	3134.	Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен пристап.....	151/14
30.	Правилник за изменување на Правилникот за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга.....	2/28	3216.	Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување.....	154/35
48.	Решение од Агенцијата за електронски комуникации.....	3/30	3217.	Правилник за обезбедување на услуга за изнајмување на големо на претплатнички линии.....	154/46
79.	Правилник за изменување на Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации.....	5/35	3218.	Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.....	154/49
896.	Одлука за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	52/18	3219.	Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажните цени.....	154/55
1192.	Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....	66/22	3265.	Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на радиокомуникациска услуга-пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T).....	155/48
1193.	Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....	66/23			
1641.	Одлука за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	87/151			
1642.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви.....	87/152			
1780.	Одобрение на Агенцијата за електронски комуникации.....	94/12			
1895.	Одобрение од Агенцијата за електронски комуникации.....	98/58			
2245.	Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.....	112/51			
2246.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства.....	112/62			
2247.	Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии.....	112/62			
2248.	Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии.....	112/69			
2249.	Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап.....	112/74			
2333.	Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на 3 (три) одобренија за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	116/19			

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
338. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	22/17

АГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ

Рег. бр.		Бр./стр.
2572.	Правилник за номенклатурата на универзалната поштенска услуга.....	131/64
2573.	Правилник за утврдување на методологија за мониторинг врз квалитетот на универзалната поштенска услуга.....	131/72
2574.	Правилник за општите услови за обезбедување на универзалната поштенска услуга.....	131/72
2575.	Правилник за утврдување на подрачјата на единиците на поштенска мрежа на давателот на универзалната поштенска услуга.....	131/84
2576.	Правилник за начин на водење на посебно сметководство на давател на универзална поштенска услуга.....	131/87
2577.	Правилник за техничките барања за квалитетот на универзалната поштенска услуга, параметри за мерење на квалитетот, како и потребни минимални услови за остварениот квалитет.....	131/88

2578. Правилник за методот за утврдување на трошоците на давател на универзалната поштенска услуга.....	131/90
2579. Правилник за содржината и формата на ознака за запечатување на просториите и средствата на даватели на поштенски услуги.....	131/90
2580. Правилник за содржина и форма на барање за обезбедување на поштенски услуги.....	131/91
2581. Правилник за утврдување на критериумите за пристапот до универзалната поштенска услуга.....	131/112
2582. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на инспекторот за поштенски сообраќај и начинот на нејзино издавање и одземање....	131/113

**АГЕНЦИЈА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО-
ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
185. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува акционерско друштво за управување со пензиски фондови Нов пензиски фонд Скопје.....	14/16
186. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите кој го наплатува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.....	14/16
456. Одлука за изменување на Одлуката за продолжување на роковите за склучување на времен договор за членство од објективни причини.....	30/16
908. Одлука за изменување на Одлуката за продолжување на роковите за склучување на времен договор за членство од објективни причини.....	53/11
1010. Извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување во 2007 година.....	57/6
1726. Правилник за надоместоците кои се однесуваат на задолжителните пензиски фондови и начинот и времето на плаќање на надоместоците на Фондот на ПИОМ.....	93/16
1727. Правилник за максималниот износ и за начинот на плаќање на паричниот надоместок за премин на член од еден во друг пензиски фонд.....	93/19
1728. Правилник за постапката на распределба на осигуреници во задолжителни пензиски фондови, за начинот и постапката за членство во задолжителен пензиски фонд при зачленување по прв пат, за начинот и постапката на премин на член од постоен во иден задолжителен пензиски фонд и за формата на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд.....	93/20

2216. Исправка	110/32
2705. Одлука за максималниот процент од капиталот на Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови кој може да се користи за склучување на договори за заеми и кредити и издавање обврзници.....	138/3
2706. Одлука за максималниот процент од капиталот на Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови кој може да се користи за земање заеми и кредити и издавање на обврзници.....	138/3
2707. Одлука за максималниот процент од капиталот на Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови кој може да се користи за земање заеми и кредити и издавање на обврзници.....	138/3
2708. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на задолжителниот пензиски фонд.....	138/3
2709. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови и друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови од име и за сметка на доброволниот пензиски фонд.....	138/4
2710. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.....	138/4
2711. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на Друштво за управување со доброволни пензиски фондови.....	138/4
2712. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.....	138/4
2713. Правилник за начинот на членство во доброволен пензиски фонд.....	138/5
2714. Правилник за начинот на уплата на придонеси во доброволен пензиски фонд.....	138/15
2715. Правилник за начинот и постапката за полагање испит за стекнување својство на агент и за запишување на лицето во регистарот на агенти и за формата и содржината на уверението.....	138/16
2716. Правилник за пренос на средства меѓу задолжителни пензиски фондови.....	138/20
2717. Правилник за известување од чуварот на имот до Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	138/21

- | | | | |
|---|--------|---|---------|
| 2718. Правилник за начинот и постапката на пренос на средствата во случај на инвалидност или смрт на член и времено распределен осигуреник во задолжителен пензиски фонд и пренос на средствата на член и времено распределен осигуреник кој го отповикал утврдениот статус..... | 138/20 | 2732. Правилник за начинот на управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд на пензиските друштва..... | 138/83 |
| 2719. Правилник за содржината на документот за инвестициона стратегија на доброволен пензиски фонд..... | 138/25 | 2733. Правилник за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност..... | 138/84 |
| 2720. Правилник за начинот на присоединување на пензиски друштва и начинот на присоединување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови..... | 138/26 | 2734. Правилник за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови.... | 138/88 |
| 2721. Правилник за начинот на одделно водење на евиденцијата за доброволниот и за задолжителниот пензиски фонд управувани од друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови како и мерките потребни за финансиско одделување на задолжителниот од доброволниот пензиски фонд..... | 138/28 | 2735. Правилник за содржината и начинот на водење, архивирање и чување на евиденцијата за индивидуалните сметки на членовите на задолжителниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за задолжителниот пензиски фонд..... | 138/91 |
| 2722. Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд..... | 138/29 | 2736. Правилник за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови..... | 138/94 |
| 2723. Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва..... | 138/30 | 2737. Правилник за содржината и начинот на водење, архивирање и чување на евиденцијата за доброволните индивидуални и професионалните сметки на членовите на доброволниот пензиски фонд и на другите документи и евиденција за доброволниот пензиски фонд..... | 138/97 |
| 2724. Правилник за начин и време на пренос на средства кај доброволните пензиски фондови..... | 138/33 | 2738. Правилник за начинот и рокот на враќање на уплатените средства во задолжителен пензиски фонд од Буџетот на Република Македонија..... | 138/101 |
| 2725. Правилник за видот и начинот на спроведување на обуките од областа на капитално финансираното пензиско осигурување за претставниците на пензиските друштва..... | 138/35 | 2739. Правилник за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво..... | 138/103 |
| 2726. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за задолжителните и доброволните пензиски фондови..... | 138/35 | 2740. Правилник за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на пензиски друштва, дозвола за вршење дејност - управување со доброволен и/или задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд..... | 138/113 |
| 2727. Правилник за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови..... | 138/49 | 2741. Правилник за методологијата за пресметка на капиталот на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и друштво за управување со доброволни пензиски фондови..... | 138/160 |
| 2728. Правилник за начинот на спојување или присоединување на професионалните пензиски шеми..... | 138/53 | 2742. Правилник за начинот и постапката за маркетинг на задолжителни и доброволни пензиски фондови..... | 138/162 |
| 2729. Правилник за начинот на спојување на пензиски друштва и начинот на спојување на задолжителни и/или доброволни пензиски фондови..... | 138/55 | 2743. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на пензиското друштво | 138/187 |
| 2730. Правилник за критериумот за рангирање на суб-чуварот на имот..... | 138/57 | | |
| 2731. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за задолжителните и доброволните пензиски фондови..... | 138/58 | | |

2744. **Правилник** за потребниот обем на тргување и неопходната кадровска, техничка и организациона оспособеност на домашните правни лица кои можат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии од вредност..... **138/188**
2745. **Правилник** за начинот на вршење контрола на пензиски друштва..... **138/190**
3263. **Одлука** за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва..... **155/47**
3264. **Одлука** за максималната висина на надоместокот од придонесите уплатени во задолжителен пензиски фонд кој го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд за 2008 и 2009 година..... **155/48**

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 2086. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2008 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебно разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери..... | 105/24 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„11 ОКТОМВРИ“**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 2975. Одлука за доделување на државната награда „11 Октомври“ во 2008 година за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и во другите дејности од јавен интерес на Република Македонија..... | 144/36 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 3169. Одлука за доделување на државната награда „Св.Климент Охридски“ во 2008 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија..... | 152/39 |

**ОДБОР
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„23 ОКТОМВРИ“**

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------------|
| 2583. Одлука за доделување на државната награда “23 Октомври” во 2008 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија... | 131/115 |

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 1. Закон за ратификација на Стратешкиот договор меѓу Република Македонија и Канцеларијата на Европската полиција..... | 17/1 |
| 2. Закон за ратификација на Седмиот дополнителен протокол на Уставот на Светскиот поштенски сојуз..... | 17/28 |
| 3. Закон за ратификација на Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА)..... | 18/1 |
| 4. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Хрватска за заштита на правата на македонското малцинство во Република Хрватска и хрватското малцинство во Република Македонија..... | 18/115 |
| 5. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на министри на Украина за заемна соработка во царинските работи..... | 18/129 |
| 6. Закон за Ратификација на Договорот меѓу Советот на министри на Босна и Херцеговина и владите на другите држави учеснички во Процесот за соработка за Југоисточна Европа и Привремената административна мисија на ООН на Косово, во име на Косово, согласно со Резолуцијата број 1244 на Советот за безбедност на ООН за аранжманите со државата домаќин во врска со Секретаријатот на Советот за регионална соработка..... | 33/1 |
| 7. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународно посвојување..... | 103/1 |

8. **Закон** за изменување и дополнување на Законот за ратификација на Европската конвенција за посвојување на деца..... **103/44**
9. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Австрија за научна и технолошка соработка..... **103/46**
10. **Закон** за ратификација на Меѓународната конвенција против допинг во спортот..... **103/61**
11. **Закон** за ратификација на Дополнителниот протокол кон Женевските конвенции од 12 август 1949 година, кој се однесува на усвојување дополнителен симбол (Протокол III)..... **103/98**
12. **Закон** за ратификација на измените и дополнувањата на Статутот на Хашката конференција за меѓународно приватно право..... **103/113**
13. **Закон** за ратификација на Натамошниот дополнителен протокол кон Договорот меѓу државите-страни во Северноатлантскиот договор и другите држави кои учествуваат во Партнерството за мир за статусот на нивните сили..... **103/126**
14. **Закон** за ратификација на Дополнителниот Протокол кон Конвенцијата за заштита на поединците во поглед на автоматска обработка на лични податоци, во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци.. **103/133**
15. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора за соработка во областа на здравството и медицинските науки..... **103/140**
16. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход..... **103/151**
17. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словачка за соработка и заемна помош по царински прашања..... **103/230**
18. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Литванија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал..... **103/285**
19. **Закон** за ратификација на Договорот за поттикнување и заштита на инвестициите меѓу Владата на Република Македонија и Фондот на ОПЕК за меѓународен развој..... **103/355**
20. **Закон** за дополнување на Законот за ратификација на Вториот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја..... **103/377**
21. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија за заемни патувања на граѓаните со Протоколот за малограничен сообраќај кон Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија за заемни патувања на граѓаните..... **103/380**
22. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на спречување, ограничување и ублажување на последици од несреќи и катастрофи..... **103/446**
23. **Закон** за ратификација на Конвенцијата за доставување во странство на судски и вонсудски акти во граѓански или трговски работи..... **107/1**
24. **Закон** за ратификација на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија, од една страна, и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија **119/1**
25. **Закон** за ратификација на Рамковниот договор меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка за регулирање на активностите на Европската инвестициона банка во Република Македонија..... **119/316**
26. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Руската Федерација за условни на заемни патувања на државјаните на Република Македонија и на Руската Федерација..... **119/331**
27. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачка Република за меѓународен патен превоз на патници и стока..... **119/350**
28. **Закон** за ратификација на Конвенцијата за признавање на европски патенти.. **126/1**

29. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Министерството за внатрешни работи на Република Македонија и Сојузниот министер за внатрешни работи на Република Австрија за полициска соработка..... **126/749**
30. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Индија за поттикнување и заемна заштита на инвестиции..... **126/767**
31. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка за олеснување на издавањето визи..... **126/796**
29. **Закон** за ратификација на Конвенцијата за прибавување на докази во странство во граѓанските или трговските работи..... **140/1**
30. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Република Полска за уредување на билатералните договорни односи..... **142/44**
32. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Босна и Херцеговина за соработка во случај на природни и други катастрофи..... **157/1**
33. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците од доход..... **157/45**
34. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за соработка во борбата против организираниот криминал и други форми на криминал..... **157/93**
35. **Закон** за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување..... **165/1**
36. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според Компонента V (IPARD) од Инструментот..... **165/30**
37. **Закон** за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки **165/211**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА-РИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 72. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2007/635/ЗНБП од 1 октомври 2007 за продолжување на важноста за заедничката позиција 2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија..... | 5/11 |
| 1. Преглед на декларации, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули–31 декември 2007 година..... | 27/1 |
| 2. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2007 година..... | 27/3 |
| 3. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2007/150/ЗНБП од 5 март 2007 година за обновување на мерките за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија..... | 43/1 |
| 4. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2007/750/ЗНБП од 19 ноември 2007 година за изменување на Заедничката позиција 2006/318/ЗНБП за обновување на рестриktivните мерки кон Бурма/Мианмар..... | 43/43 |
| 5. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/104/ЗНБП од 8 февруари 2008 година за продолжување на важноста и иновирање на Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2004/133/ЗНБП за рестриktivни мерки кон екстремисти во Република Македонија, кои не се државјани на Република Македонија, а се наведени во заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/104/ЗНБП..... | 52/1 |

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>6. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/223/ЗНБП од 13 март 2008 година за обновување на мерките за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....</p> <p>7. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари – 30 јуни 2008 година.....</p> <p>8. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2008/288/ЗНБП од 7 април 2008 година за обновување на рестриктивните мерки кон одредени официјални личности од Белорусија....</p> <p>9. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2008/614/ЗНБП од 24 март 2008 година за имплементација на Заедничката позиција на Советот 2004/293/ЗНБП за обновување на мерките за поддршка на ефективната имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....</p> <p>10. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот 2008/160/ЗНБП за рестриктивни мерки против раководството на Транснистринскиот регион во Република Молдавија.....</p> <p>11. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција 2008/632/ЗНБП на Советот на ЕУ за изменување на Заедничката позиција 2004/161/ЗНБП од 19 февруари 2004 година за обновување на рестриктивни мерки против Зимбабве.....</p> <p>12. Одлука за изменување на Одлуката за спроведување на рестриктивна мерка воведена со Заедничката позиција (ЗП) 2007/635/ЗНБП за продолжување на важноста на Заедничката позиција 2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....</p> <p>13. Одлука за изменување на Одлуката за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2007/150/ЗНБП од 5 март 2007 година за обновување на мерките за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....</p> | <p>68/1</p> <p>105/1</p> <p>111/1</p> <p>122/1</p> <p>133/1</p> <p>141/1</p> <p>141/65</p> <p>159/16</p> | <p>14. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/761/ЗНБП од 29 септември 2008 година за продолжување на важноста на Заедничката позиција 2004/694/ЗНБП за натамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија.....</p> <p>15. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/288/ЗНБП од 7 април 2008 година за обновување на рестриктивните мерки кон одредени официјални личности од Белорусија.....</p> <p>16. Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2008/844/ЗНБП од 10 ноември 2008 година за обновување на Заедничката позиција 2006/276/ЗНБП за рестриктивни мерки против одредени официјални личности од Белорусија.....</p> | <p>161/1</p> <p>163/1</p> <p>163/2</p> |
|---|--|---|--|
- РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ**
- | | |
|---|-------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| <p>7. Одлука за спроведување на рестриктивните мерки кон Иран, воведени со Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации 1803 (2008).....</p> | <p>69/1</p> |
- РЕГУЛАТИВИ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА**
- | | |
|--|--------------|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| <p>1574. Регулативи на Советот на Европската унија.....</p> | <p>85/47</p> |
- КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**
- | | |
|---|--|
| Рег. бр. | Бр./стр. |
| <p>32. Колективен договор за угостителство на Република Македонија.....</p> <p>134. Општ колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.....</p> <p>304. Колективен договор за кожарска и чевларска индустрија на Република Македонија.....</p> <p>897. Колективен договор за хемиска индустрија.....</p> | <p>2/30</p> <p>10/35</p> <p>21/61</p> <p>52/18</p> |

3381. **Колективен договор** за вработените од земјоделство и прехранбена индустрија..... **162/78**

СПОГОДБИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|---------------|
| 1434. Спогодба за продолжување на важноста на Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија | 78/67 |
| 2443. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност..... | 123/80 |

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 457. Одлука за утврдување на работно место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД за неметали “Огражден” – Струмица..... | 30/16 |
| 458. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД “Троска” - Скопје, во постапка на ревизија..... | 30/17 |
| 459. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во Јавното претпријатие “Комунална хигиена” - Скопје, во постапка на ревизија..... | 30/17 |
| 460. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЕЛЕМ - “Електрани на Македонија” Подружница ХЕЦ “Маврово” и ХЕЦ “Вруток”, во постапка на ревизија..... | 30/18 |
| 461. Одлука за утврдување на работното место на кое стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП “Македонија пат” - Скопје, во постапка на ревизија..... | 30/18 |
| 462. Одлука за утврдување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење во ИГМ “Вратница” - Вратница, во постапка на ревизија..... | 30/19 |
| 463. Одлука за утврдување на работните места во овчарското производство во Република Македонија на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија.... | 30/19 |
| 464. Одлука за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2008 година..... | 30/20 |

- | | |
|--|--------------|
| 534. Валоризациони коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2007 година, за пензии остварени во 2008 година..... | 33/10 |
| 535. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2008 година..... | 33/10 |
| 816. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за оценка на работната способност..... | 48/71 |
| 1208. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД ЕЛЕМ, Скопје, Фабрика за опрема и делови, ДООЕЛ Новаци во постапка на ревизија..... | 67/8 |
| 1209. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД “ФРОТИРКА КОМПАНИ” - Делчево.. | 67/8 |
| 1210. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД ЕЛЕМ - Скопје, Подружница РЕК “Осломеј” – Осломеј во постапка на ревизија..... | 67/9 |
| 1211. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во “БОДЕЛ-МАК” ДОО Радовиш..... | 67/9 |
| 1212. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ТД “ТОП-ТУРС” - ДООЕЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ – Скопје..... | 67/10 |
| 1213. Одлука за утврдување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење во РЕК “Битола” - Битола рудник во постапка на ревизија..... | 67/10 |
| 1214. Одлука за утврдување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење во “Макстил” А.Д. Скопје..... | 67/13 |
| 1215. Одлука за утврдување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење во “Макстил” А.Д. Скопје во постапка на ревизија..... | 67/14 |
| 1216. Одлука за утврдување на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење во “Макстил” А.Д. Скопје во постапка на ревизија..... | 67/16 |
| 1217. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈКП “Дервен” Велес во постапка на ревизија..... | 67/17 |

1461. Исправка	80/128	189. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита.....	14/35
1218. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ТГС “Технички гасови” АД Скопје во постапка на ревизија.....	67/18	190. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита.....	14/37
1219. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудник “Саса” ДООЕЛ - Македонска Каменица..	67/18	Исправка на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	19/58
1458. Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2008 година.....	80/124	339. Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	22/17
1459. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „БАЛКАН СТИЛ“ – Скопје сега „Митталстеел“ Скопје (ЦРМ и ХРМ) АД Скопје во постапка на ревизија.....	80/127	Исправка на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	22/18
1460. Одлука за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЕЛЕМ – „Електрани на Македонија“ Подружница ХЕЦ „Маврово“, ХЕЦ „Равен“ и ХЕЦ „Врбен“ во постапка на ревизија.....	80/128	596. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	37/99
1542. Поништување на Одлуката за изменување и дополнување на Буџетот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување за 2008 година.....	82/80	597. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	37/102
2356. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	117/68	598. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	37/102
2779. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за оцена на работната способност.....	139/49	599. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од радиодијагностика.....	37/102
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА			
Рег. бр.	Бр./стр.	600. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	37/102
109. Правилник за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на лекови.....	8/54	601. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар.....	37/103
187. Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	14/16		
188. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	14/35		

995. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **56/52**
1038. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **59/13**
1042. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **60/3**
1129. **Одлука** за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на гинеколошко-акушерската дејност... **64/17**
1130. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **64/17**
1131. **Правилник** за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита..... **64/18**
1132. **Правилник** за техничките и организационските мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци и другите податоци со кои располага и ги обработува Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **64/19**
1374. **Одлука** за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на гинеколошко-акушерската дејност... **75/26**
1549. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **83/12**
1915. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **100/5**
1916. **Одлука** за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **100/14**
1917. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од областа на гинеколошко - акушерската дејност..... **100/15**
1918. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство..... **100/15**
2378. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита..... **118/160**
2510. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **128/14**
2613. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **132/19**
2614. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **132/22**
2615. **Одлука** за утврдување на референтна цена за ПАП тест..... **132/22**
2616. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **132/22**
3118. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **149/26**
3452. **Одлука** за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи..... **164/21**
3453. **Одлука** за утврдување на референтни цени на сервисни услуги кои се користат во болничката здравствена заштита..... **164/36**
3454. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **164/45**
3455. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита..... **164/45**

3456. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита..... 164/46

АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 305. Решение од Адвокатската комора на Република Македонија..... | 21/75 |
| 340. Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите..... | 22/20 |
| 2398. Одлука од Адвокатската комора на Република Македонија..... | 121/4 |
| 3196. Тарифа за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите..... | 153/18 |
| 3457. Решение Адвокатска комора на Република Македонија..... | 164/47 |

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 536. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... | 33/10 |
| 537. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... | 33/11 |
| 538. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... | 33/11 |
| 539. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... | 33/11 |
| 540. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... | 33/11 |
| 806. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот... | 47/34 |

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|----------|
| 132. Решение за распишување на прв избор за членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители..... | 10/35 |
| 133. Оглас за избор на шест членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија од редот на јавните обвинители..... | 10/35 |

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|----------|
| 80. Правилник за измена на Правилникот за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата-теоретска настава..... | 5/36 |
| 81. Правилник за текот и начинот на одвивање на практичниот дел од почетната обука, правата и обврските на кандидатите за судии и јавни обвинители и менторите..... | 5/36 |
| 576. Исправка на Правилникот за текот и начинот на одвивање на практичниот дел од почетната обука, правата и обврските на кандидатите за судии и јавни обвинители и менторите..... | 36/64 |
| 1220. Јавен оглас за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија за 2008/2009 година | 67/20 |
| 1221. Програма за полагање на приемниот испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2008 година..... | 67/21 |
| 1246. Правилник за начинот и постапката за полагање и оценување на квалификациониот тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... | 68/18 |
| 1417. Исправка | 77/16 |
| 1247. Правилник за начинот и постапката за полагање и оценување на приемниот испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... | 68/22 |
| 1416. Одлука од Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... | 77/16 |
| 1551. Одлука за закажување на полагање на приемен испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... | 83/56 |
| 2272. Правилник за почетокот, текот на одвивањето, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и другите права и обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата..... | 114/72 |
| 2273. Програма за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија – Теоретска настава – настава во Академија 2008/2009 година..... | 114/81 |
| 2912. Правилник за начинот и постапката за полагање и оценување на завршниот испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... | 142/36 |

2913. **Програма** за завршен испит..... **142/42**
 3348. **Правилник** за реализирање на програ-
 мите за постојано стручно усовршување **161/39**

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- Рег. бр. Бр./стр.
 3069. **Одлука** за определување на бројот на
 државни службеници и на други ра-
 ботници во Јавното обвинителство на
 Република Македонија..... **147/31**

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

- Рег. бр. Бр./стр.
 69. **Список** на вешти лица во Основниот
 суд Скопје I - Скопје..... **4/49**

ОСНОВЕН СУД ВО БЕРОВО

- Рег. бр. Бр./стр.
 1089. **Решение** за именување постојани веш-
 таци на Основниот суд во Берово..... **62/28**

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

- Рег. бр. Бр./стр.
 253. **Список** на именувани судски вештаци
 во Основен суд Винаца..... **19/51**

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

- Рег. бр. Бр./стр.
 2945. **Листа** на постојани судски вештаци
 Основен суд Велес..... **143/49**

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

- Рег. бр. Бр./стр.
 1729. **Список** на постојани судски вештаци
 на Основен суд Гостивар..... **93/30**

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

- Рег. бр. Бр./стр.
 31. **Основен суд Крива Паланка** – Спи-
 сок на постојани судски вештаци..... **2/29**

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО

- Рег. бр. Бр./стр.
 131. **Решение** за постојани вештаци во Ос-
 новниот суд во Кратово..... **10/34**

ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО

- Рег. бр. Бр./стр.
 503. **Список** на вешти лица од Основниот суд
 во Кичево..... **32/11**

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

- Рег. бр. Бр./стр.
 1285. **Список** на вешти лица од Основен суд
 Кочани..... **70/9**

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

- Рег. бр. Бр./стр.
 1550. **Список** на постојани судски вештаци
 на Основен суд Куманово..... **83/51**

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

- Рег. бр. Бр./стр.
 682. **Листа** на судски вештаци за Основен
 суд Неготино..... **40/62**

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

- Рег. бр. Бр./стр.
 546. **Список** на именувани вештаци во Ос-
 новен суд Радовиш – Радовиш..... **34/19**

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА

- Рег. бр. Бр./стр.
 254. **Список** на постојани судски вештаци
 во Основниот суд во Струга..... **19/52**

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

- Рег. бр. Бр./стр.
 1405. **Список** на вешти лица во Основен суд
 Струмица..... **76/16**

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Рег. бр.	Бр./стр.
416. Список на именувани вештаци во Основен суд Тетово – Тетово.....	28/60
3310. Список на ажурирана листа на именувани вештаци во Основен суд Тетово..	159/32

**НОТАРСКА КОМОРА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
655. Решение за почеток со работа на нотари.....	39/80
1446. Решение за почеток со работа од Нотарската комора на РМ.....	79/6
2584. Решение за почеток со работа од Нотарската комора на Република Македонија.....	131/115

**ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
82. Статут на Фармацевтската комора на Македонија.....	5/42
1044. Решение за исправка на Статутот од Фармацевтската комора на Македонија....	60/7
1043. Правилник за начинот и постапката за избор на претставници во Собранието на Фармацевтската комора на Македонија.....	60/6

ЛП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
270. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службениот гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2008 година.....	20/8
342. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2008 година.....	22/22

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег.бр.	Бр./стр.
692. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	40/65
693. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија).....	40/66
694. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио).....	40/67
792. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите.	46/63
875. Одлука на Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	51/22
909. Правилник за изрекување и извршување на мерките кон радиодифузерите поради непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност.....	53/11
910. Упатство за изборниот молк за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2008 година.....	53/12
911. Упатство за медиумско претставување за предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2008 година.....	53/14
912. Упатство за формата и содржината на известувањата и барањата на радиодифузерите поврзани со промените во сопственичката структура и за видот и формата на податоците за економско-финансиското работење што радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија.....	53/16
1317. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	73/6
1318. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	73/7
1494. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија).....	81/63

1495. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио).....	81/64
1496. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија).....	81/65
1497. Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио).....	81/66
2061. Одлука за изменување на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр. 07-1820/1 од 11.06.2008 година („Сл. весник на РМ” бр. 73/2008).....	104/30
2062. Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).....	104/30
2274. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	114/140
2417. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност.....	122/54
2418. Заклучок од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	122/55
2472. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија).....	125/28
2473. Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио).....	125/29
3000. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	145/47
3170. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност.....	152/40
3489. Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност.....	167/155
3490. Одлука од Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	167/156

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
2237. Одлука за определување на бројот на јавни обвинители на јавните обвинителства и јавни обвинители во јавните обвинителства.....	111/66
2332. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	116/18
2876. Оглас од Советот за јавните обвинители.....	140/87

2914. Одлука за избор на виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Гостивар.....	142/43
2915. Одлука за избор на јавни обвинители во јавните обвинителства без ограничување на траење на мандатот.....	142/43
2916. Одлука за избор на јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство во Гостивар.....	142/44
2917. Одлука за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција.....	142/44
2946. Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител.....	143/51
3070. Одлука за избор на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција.....	147/132
3071. Одлука за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.....	147/132

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
2877. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци.....	140/87

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
3001. Правилник за содржината и формата и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на инспекторот за заштита и спасување.....	145/48
3002. Правилник за содржината и формата на жигот и начинот на запечатување.....	145/50

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Рег.бр.	Бр./стр.
2124. Правила за изменување на Правила за условите за користење на технолошко-индустриската развојна зона „Скопје” - Скопје.....	106/36

**ДИРЕКЦИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ**

Рег.бр.	Бр./стр.
2685. Правилник за начинот на водење на единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.....	136/35
2947. Правилник за начинот на вршење на инспекцискиот надзор.....	143/51
2948. Правилник за образецот, формата и содржината на легитимацијата и за начинот на нејзино издавање и одземање...	143/53
3003. Исправка	145/50
3266. Правилник за формата и содржината на образецот на известувањето за обработка на личните податоци и за начинот на известувањето во Централниот регистар на збирки на лични податоци.	155/49

**КОМИСИЈА
ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Рег.бр.	Бр./стр.
175. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	13/19
176. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	13/20
177. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	13/20
202. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	15/20
203. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	15/20
683. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/63
684. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/63
685. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/63
686. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/63
687. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/64

688. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/64
689. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/64
690. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/64
691. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	40/65
807. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	47/34
808. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	47/34
809. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	47/35
1133. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/21
1134. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/21
1135. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/21
1136. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/22
1137. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/22
1138. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/22
1139. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/22
1140. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/23
1141. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/23
1142. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	64/23
1406. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	76/19
1435. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/67
1922. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/14
1923. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/15
1924. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/15
1925. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/16

1926. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/16
2130. Одлука за поведување на постапка за формална истрага.....	107/15
2419. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122/55
2420. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122/56
2421. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	122/56
2780. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	139/50
2781. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	139/50
2782. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	139/51
2783. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	139/51
2784. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	139/51
2878. Одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	140/89
3101. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	148/220

КОМОРА НА МЕДИЈАТОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег.бр.	Бр./стр.
793. Тарифник за награда и надоместок на трошоците на медијаторите.....	46/64

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Рег.бр.	Бр./стр.
1097. Договор за меѓуопштинска соработка.....	63/4

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ

Рег.бр.	Бр./стр.
1286. Правилник со Тарифа за измени и дополнување на Правилникот со Тарифа за користење авторски музички дела.....	70/9

УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО

Рег.бр.	Бр./стр.
341. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари.....	22/20
1730. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари.....	93/30
2537. Решение за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари....	130/23
2617. Решение за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на пратката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина.....	132/24
2879. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари.....	140/89

3119. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари **149/26**
3220. **Решение** за забрана на увоз во Република Македонија на бивалвни мекотели кои се произведени, складирани или за нив е издаден ветеринарно-здравствен сертификат во Република Перу и се наменети за исхрана на луѓе..... **154/56**
3275. **Решение** за изменување на Решението за проверка на документи, преглед на идентитет и физички преглед на практиката, вклучително и лабораториски анализи при увоз на добиточна храна и други производи за исхрана на животните чии производи се користат во исхраната на луѓе по потекло од Народна Република Кина..... **156/18**

**ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
И УГОСТИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ**

- | | |
|---|---------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 271. Наставна програма за стручен испит за звање туристички водич во Република Македонија..... | 20/8 |
| 2686. Програма за полагање стручен испит за стекнување со сертификат за раководење со туристичка агенција..... | 136/39 |

**ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ
И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД**

- | | |
|---|---------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 2474. Програма за полагање на стручен испит за добивање на сертификат за раководење со туристички агенции..... | 125/30 |

**РЕКТОРСКА УПРАВА
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ**

- | | |
|---|--------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 778. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и управување со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него..... | 45/67 |
| 779. Правилник за именување и дополнување на Правилникот за организацијата и управувањето со врвниот македонски домен МК во областа на интернет и за користење на поддомените во него... | 45/67 |

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА
МАКЕДОНИЈА**

- | | |
|--|--------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 1552. Одлука за донесување на Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија | 83/56 |
| 1553. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија..... | 83/56 |

**СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА
НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

- | | |
|---|---------------|
| Рег.бр. | Бр./стр. |
| 3311. Одлука за висината на задршка за солидарниот фонд - посмртна помош, членарина и висината на исплатата на посмртната помош..... | 159/32 |

Цена 200 денари



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-5512400.
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

